



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Петок, 26 јули 2002
Скопје

Број 61

Год. LVIII

Аконтацијата за 2002 година изнесува
8.000 денари. Овој број чини 200
денари. Жиро сметка 30000000188798

934.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОНВЕРЗИЈА И ЗАМЕНА НА ДЕЛ ОД ДОЛГОТ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КОН ВЛАДАТА НА СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ ВО ПРОЕКТИ СО РАЗВОЈНИ ЦЕЛИ ПРЕКУ ПРЕДВРЕМЕНА ОТПЛАТА И ОТПИШУВАЊЕ

Се прогласува Законот за конверзија и замена на дел од долгот на Владата на Република Македонија кон Владата на Соединетите Американски Држави во проекти со развојни цели преку предвремена отплата и отпишување,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 18 јули 2002 година.

Бр. 07-2916/1
18 јули 2002 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

ЗАКОН

ЗА КОНВЕРЗИЈА И ЗАМЕНА НА ДЕЛ ОД ДОЛГОТ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КОН ВЛАДАТА НА СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ ВО ПРОЕКТИ СО РАЗВОЈНИ ЦЕЛИ ПРЕКУ ПРЕДВРЕМЕНА ОТПЛАТА И ОТПИШУВАЊЕ

Член 1

Конверзијата и замената на дел од долгот во проекти со развојни цели преку предвремена отплата и отпишување на дел од долгот на Република Македонија кон Соединетите Американски Држави, врз основа на меѓусебни договори, ја вршат Владата на Република Македонија, Владата на Соединетите Американски Држави и компанијата Enviro Engineering Inc. со седиште во Соединетите Американски Држави избрана и овластена од страна на Владата на Соединетите Американски Држави да учествува во конверзијата како трета страна во купопродажбата на долгот.

Член 2

Предмет на конверзијата и замената на дел од долгот во проекти со развојни цели преку предвремена отплата и отпишување на дел од долгот на Република Македонија кон Соединетите Американски Држави е стоковиот кредит во пченка од Соединетите Американски Држави, во износ од 7.000.000,00 САД \$, коешто задолжување е извршено согласно со Законот за задолжување на Република Македонија со стоков кредит во пченка од Соединетите Американски Држави ("Службен весник на Република Македонија" број 48/94").

Компанијата Enviro Engineering Inc. го откупува остатокот од долгот од стоковиот кредит на Република Македонија кон Соединетите Американски Држави во номинален износ од 6.127.253,00 САД \$ и го продава на Република Македонија со дисконт од 6%.

Член 3

Република Македонија се обврзува да ја сервисира дисконтираната кредитна обврска во висина од 5.759.618,00 САД \$, наместо кон Владата на Соединетите Американски Држави, кон правниот субјект избран и овластен од страна на Владата на Соединетите Американски Држави, Enviro Engineering Inc. со седиште во Соединетите Американски Држави.

Член 4

Разликата меѓу куповната вредност на долгот која Enviro Engineering Inc. ќе ја плати кон Соединетите Американски Држави и продажната вредност на долгот која треба да ја плати Република Македонија, овластениот субјект од страна на Владата на Соединетите Американски Држави - Enviro Engineering Inc. е должен да ги инвестира во реализација на Проектот за опремување на постројка за рециклирање на отпаден материјал во Република Македонија, согласно со Договорот за Проектот за рециклирање на отпаден материјал со опремување на постројка во Република Македонија меѓу Владата на Република Македонија и компанијата Enviro Engineering Inc. од Соединетите Американски Држави.

Член 5

Начинот на сервисирање на обврските од членот 3 на овој закон произлегуваат од Договорот за Проектот за рециклирање на отпаден материјал со опремување на постројка во Република Македонија, кој Владата на Република Македонија ќе го потпише со Enviro Engineering Inc. и Договорот за конверзијата и замената на дел од долгот во проекти со развојни цели преку предвремена отплата и отпишување на дел од долгот на Република Македонија кон Соединетите Американски Држави, кој ќе се склучи меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Соединетите Американски Држави.

Обврските кон правниот субјект Enviro Engineering Inc. кои ќе произлезат од конверзијата и замената на дел од долгот во проекти со развојни цели преку предвремена отплата и отпишување на дел од долгот на Република Македонија кон Соединетите Американски Држави, Република Македонија ќе ги сервисира во четири полугодишни рати во период од две години почнувајќи од 31 јануари 2003 година заклучно со 31 јули 2004 година.

Првата рата ќе изнесува 2.500.000,00 САД \$, а другите три рати се со еднаков износ од 1.086.539,34 САД \$.

Член 6

Средствата за плаќање на обврската од членот 5 на овој закон, Владата на Република Македонија ќе ги обезбеди од Буџетот на Република Македонија.

Член 7

Доколку сервисирањето на обврските не се врши навремено согласно со утврдениот план за отплата по Договорот за конверзијата и замената на дел од долгот во проекти со развојни цели преку предвремена отплата и отпишување на дел од долгот на Република Македонија кон Соединетите Американски Држави, Република Македонија има обврска да плати задоцнета камата од 10% на годишно ниво на износот на задоцнета неплатена обврска.

Член 8

Овој закон влегува во сила со денот на објавување то во "Службен весник на Република Македонија".

Лиги

пër konvertimin dhe këmbimin e pjesës së borxhit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë ndaj Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në projektë me qëllimet e zhvillimit përmes pagesës dhe çregistrimit të parakohshëm

Neni 1

Konvertimi dhe këmbimi i pjesës së borxhit në projektë me qëllimet zhvilluese përmes pagesës dhe shlyerjes së një pjesë së borxhit të Republikës së Maqedonisë ndaj Qeverisë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe kompani Enviro Engineering Inc. me selin e Shtetët të Bashkuara të Amerikës i zgjedhur dhe i autorizuar nga ana e Qeverisë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës të marrë pjesë në konvertimin si anë të tretë të shit - blerjes të borxhit.

Neni 2

Lënda e konvertimit dhe këmbimit të pjesës së borxhit në projektë me qëllimet zhvilluese përmes pagesës dhe çregistrimit të parakohshëm në pjesën e borxhit të Republikës së Maqedonisë ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës është kredi i mallit të misrës nga Shtetët e Bashkuara të Amerikës me vlerë prej 7. 000. 000, 00 dollarëve amerikane, borxhi i cili është kryer me pajtim e Ligjit për marrje e borxhit të Republikës së Maqedonisë me kredin e mallit të misërit prej SHBA - ve ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numri 48/94).

Kompania "Enviro Engineering Inc." e blen mbetjen e borxhit të kreditit të mallit të Republikës së Maqedonisë ndaj SHBA -ve me vlerë nominale prej 6. 127. 253, 00 dollarëve amerikane dhe e shes Republikën e Maqedonisë me zbritje prej 6 %.

Neni 3

Republika e Maqedonisë detyrohet ta servisojë obligimin e kreditit diskontuar me vlerë prej 5. 759. 618, 00 dollarëve amerikane, në vend ndaj Qeverisë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndaj subjektit të zgjedhur juridik dhe autorizuar nga ana e Qeverisë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Enviro Engineering Inc. me selin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Neni 4

Dallimin midis vlerës së blerjes së borxhit, të cilin Enviro Engineering Inc. do ta paguajë Shtetët e Bashkuara të Amerikës dhe vlera e shitjes së borxhit, të cilin Republika e Maqedonisë duhet ta paguajë, subjekti i autorizuar nga ana e Qeverisë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës - Enviro Engineering Inc. është deturuar të investojë në realizimin e Projektit për materializimin e instalimit të reciklimit të matërialit të hedhurinës në Republikën e Maqedonisë, në pajtim me Marrveshjen për Poektin e materializimit të instalimit të reciklimit të matërialit të hedhurinës në Republikën e Maqedonisë midis Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe kompanisë Enviro Engineering Inc. nga Shtetët e Bashkuara të Amerikës.

Neni 5

Mënyra e servisimit të obligimeve nga neni 3 i këtij Ligji dallin nga Marrveshja për Proektin për reciklim të matërialit të hedhurinës me pajislen e objektit në Republikën e Maqedonisë, që Qeveria e Republikës së Maqedonisë do ta nënshkruajë me Enviro Engineering Inc. dhe Marrveshjen për konverzimim dhe këmbimin e pjesës së borxhit në projektë me qëllimet zhvillimore nëpërmjet pagimit të parakohshëm dhe shlyerjes së një pjesë të borxhit të Republikës së Maqedonisë ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që do të arrihet ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Obligimet ndaj subjektit juridik Enviro Eneering Inc., që do të dallin nga konverzimim dhe këmbimi i pjesës së borxhit në projektë me qëllime zhvillimore nëpërmjet të pagimit të parakohshëm dhe shlyerjes së një pjesë të borxhit të Republikës së Maqedonisë ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Republika e Maqedonisë do t'i servisojë në katër këstegjysmëvjetore në periudhën e dy vitesh, duke filluar me 31 janar viti 2004, përfundimisht me 31 korrik viti 2004.

Kësta e parë do të jetë 2. 500. 000, 00 dollarë amerikane, kurse këste të tjerë do të jenë me vlerë të njëjtë prej 1. 086. 539, 34 dollarësh amerikane.

Neni 6

Mjetet për pagimin e obligimit nga neni 5 i këtij ligji, Qeveria e Republikës së Maqedonisë do t'i sigurojë nga Buxheti e RM - së.

Neni 7

Derisa servisimi i obligimeve nuk u krye në kohë, në pajtim me planin e caktuar për pagimin sipas Marrveshjes për konvertim dhe këmbim të pjesës së borxhit në Proektë me qëllimet e zhvillimit përmes pagesës dhe shlyerjes të parakohshëm të pjesës së borxhit të RM - së ndaj SHBA -ve, Republika e Maqedonisë ka obligim ta pagojë kamatën e vonshme nga 10 % në nivelin e vitit të vlerës së obligimit të vonshëm dhe të papaguar.

Neni 8

Ky ligj hyn në fuqi prej ditës së shpalljes në "Gazetën zyrtare e Republikës së Maqedonisë".

935.

Vрз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРАВАТА НА ПРОГОНУВАНИТЕ И ЗАТВОРАНИТЕ ЛИЦА ЗА ИДЕИТЕ НА САМОБИТНОСТА НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОД И НЕГОВАТА ДРЖАВНОСТ И НА ЧЛЕНОВИТЕ НА НИВНИТЕ СЕМЕЈСТВА

Се прогласува Законот за правата на прогонуваните и затвораните лица за идеите на самобитноста на македонскиот народ и неговата државност и на членовите на нивните семејства,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 18 јули 2002 година.

Бр. 07-2917/1
18 јули 2002 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

ЗАКОН**ЗА ПРАВАТА НА ПРОГОНУВАНИТЕ И ЗАТВОРАНИТЕ ЛИЦА ЗА ИДЕИТЕ НА САМОБИТНОСТА НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОД И НЕГОВАТА ДРЖАВНОСТ И НА ЧЛЕНОВИТЕ НА НИВНИТЕ СЕМЕЈСТВА****Член 1**

Со овој закон се утврдуваат правата на прогонуваните и затвораните лица за идеите на самобитноста на македонскиот народ и неговата државност и на членовите на нивните семејства.

Член 2

За прогонувано и осудувано лице за идеите на самобитноста на македонскиот народ и неговата државност (во натамошниот текст: прогонувано лице), во смисла на овој закон, се смета лице кое во периодот од 1945 до 1991 година, на политичка и идеолошка основа, а поради пројавените идеи и активности за создавање на независна, обединета и демократска држава Македонија, било:

- 1) интегрирано;
- 2) принудено на емиграција во странство;
- 3) дискриминирано во однос на остварување на правото на работа;
- 4) притворено со правосилна судска одлука подолго од 30 дена;
- 5) осудено на казна затвор и
- 6) прогласено за воен богаташ.

Член 3

За членови на семејство на прогонувано лице во смисла на овој закон се сметаат брачниот другар и децата кои живеат во заедничко домаќинство и заеднички ги трошат остварените приходи.

Член 4

Својството на прогонувано лице со решение го утврдува Комисијата за утврдување својството на лице прогонувано и затворано за идеите на самобитноста на македонскиот народ и неговата државност на Владата на Република Македонија, од член 111 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување.

Поблиски критериуми за утврдување на својството на прогонувано лице од членот 2 на овој закон и документацијата потребна за остварување на правата од овој закон ги пропишува министерот за финансии во согласност со министерот за труд и социјална политика и министерот за внатрешни работи.

Член 5

Прогонуваното лице има право на:

- 1) материјално обезбедување;
- 2) еднократен паричен надоместок;
- 3) додаток за нега и помош од страна на друго лице;
- 4) еднократна парична помош во случај на смрт, долготрајна болест, елементарни и други непогоди и
- 5) здравствена заштита.

Прогонувано и затворано лице кај кое настапило оштетување на организмот најмалку за 20 % по повреда, односно 60 % по болест како последица на прогонувањето, покрај правата утврдени во став 1 на овој член има право и на:

- 1) лична инвалиднина;
- 2) ортопедски додаток;
- 3) бањско и климатско лекување;
- 4) додаток на деца;
- 5) професионална рехабилитација и
- 6) бесплатен и повластен превоз.

Член 6

Членовите на семејството на прогонувано лице имаат право на:

- 1) материјално обезбедување;
- 2) семејна инвалиднина;
- 3) додаток за нега и помош од страна на друго лице;
- 4) здравствена заштита и
- 5) еднократна парична помош во случај на смрт.

Член 7

Прогонуваното лице има право на материјално обезбедување доколку:

- 1) не е корисник на старосна, инвалидска или семејна пензија според прописите од пензиското и инвалидското осигурување или
- 2) вкупните месечни приходи во семејството не го надминуваат износот на просечната месечна плата исплатена во Република Македонија во претходната година.

Членовите на семејството на прогонувано лице имаат право на материјално обезбедување доколку пред смртта на прогонуваното лице, биле издржувани од корисникот на материјално обезбедување од ставот 1 на овој член.

Член 8

Материјалното обезбедување на лицата од членот 7 став 1 алинеја 1 на овој закон се определува во висина од 80 % од просечната плата остварена во Република Македонија во тековниот месец (полн износ).

Материјалното обезбедување на лицата од членот 7 став 1 алинеја 2 на овој закон се определува во висина од 90 % од полниот износ (намален износ).

Член 9

Прогонувано лице има право на еднократен паричен надоместок во износ од 50 % од просечната месечна плата исплатена во Република Македонија во претходната година, за секој месец поминат на издржување казна затвор или интернација.

Начинот на исплата на надоместокот од ставот 1 на овој член го утврдува Владата на Република Македонија, а по предлог на министерот за финансии.

Член 10

Прогонуваното лице и членовите на неговото семејство, правата утврдени во членовите 5 и 6 од овој закон, освен правата за материјално обезбедување и еднократен паричен надоместок ги остваруваат на начин, постапка и во обем утврдени со Законот за правата на воените инвалиди, на членовите на нивните семејства и на членовите на семејствата на паднатите борци и Законот за материјално обезбедување на учесниците во Народноослободителната војна.

Член 11

Лицето од членот 2 точка б) на овој закон, корисник на пензија, на кое пензијата му е намалена заради немање доволно работен стаж, има право на признавање на времето поминато без работа поради тоа што било прогласено за воен богаташ како време поминато на работа.

Правото од ставот 1 на овој член се остварува врз основа на претходно писмено барање на прогонуваното лице и потврда од Комисијата од членот 4 став 1 на овој закон, доставено до Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија.

Член 12

Во случај на смрт на корисникот на материјално обезбедување, членот на семејството кој го извршил погребот има право на материјална помош во висина на двократниот износ на материјалното обезбедување од членот 8 став 1 на овој закон (полн износ) за месецот во кој корисникот починал.

Во случај на долготрајна болест и претрпени штети од елементарни непогоди или смрт на член на семејството на корисникот на материјалното обезбедување, корисникот на материјалното обезбедување има право на еднократна парична помош во висина на месечен износ на материјалното обезбедување во тековниот месец, и тоа најмногу два пати во текот на годината.

Член 13

Стручните и административните работи на Комисијата од членот 4 став 1 на овој закон ги врши Министерството за труд и социјална политика - Управата за прашања на борците и воените инвалиди.

Член 14

Средствата за остварување и користење на правата утврдени со овој закон се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија.

Член 15

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Ligji

për të drejtat e personave të përndjekur dhe të burgosur për ide të vetëqenisë së popullit maqedonas dhe shtetëformuesi i tij edhe anëtarëve të familjeve të tyre

Neni 1

Me këtë ligj caktohen të drejtat e personave të përndjekur dhe të burgosur për idetë e vetëqenisë së popullit maqedonas dhe shtetëformuesi i tij edhe anëtarëve të familjeve të tyre.

Neni 2

Të personit të përndjekur dhe të gjykosur për idetë e vetëqenisë së popullit maqedonas dhe shtetëformuesi i tij (në tekstin e mëtejshëm: personat e përndjekur) në kuptimin e këtij ligji, mendohet personi i cili në periudhën e vitit 1945 deri në vitin 1991, ndaj bazës politike dhe ideologjike, sipas ideave të paraqitura dhe aktivitete rreth krijimit të shtetit maqedonase të pavarur, të bashkuar dhe demokratike, ka qenë:

- 1) e integruar;
- 2) e shtrënguar në emigrimin e vendet të jashtme;
- 3) e diskriminuar në lidhjen e realizimit të të drejtës së punimit;
- 4) e paraburguar me vendimin juridiko - fuqishëm gjyqësor më gjatë se 30 dita;
- 5) e gjykuar me gjoja burgim dhe
- 6) e shpallur për pasanikun ushtarak.

Neni 3

Të anëtarëve të familjeve të personës së përndjekur në kuptimin e këtij ligji mendohet shokun martesor dhe famijet, të cilat jetojnë në shtëpin e përbashkët dhe të ardhurat që i harxojnë së bashkë.

Neni 4

Cilësia e personës së përndjekur me vendimin e realizon Komisionin për realizimin e cilesisë së personës përndjekur dhe burgosur për idetë e vetëqenisë së popullit maqedonase dhe shtetësisë së tij të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, nga neni 111 të Ligjit të sigurimit pensional dhe invalid. Kriteriumet e ngushte për realizimin e cilesisë së personës përndjekur nga neni 2 i këtij ligji dhe dokumentacionin e duhur për realizimin e të drejtave prej këtij ligji i përshkruan ministri e financave në pajtimin e ministrit të punës dhe politikës sociale dhe ministrit të punave të brendshme.

Neni 5

Personi i përndjekur ka drejtë për:

- 1) sigurimin e materialit;
- 2) shpërblimin njëfishtë të parave;
- 3) shtesën e kujdesit dhe ndihmës nga ana e personat e tjerë;
- 4) shpërblimin njëfuishhtë të parave në rastin e vdekjes, sëmurjës së qendrushme, fajkeqësisë elementare e tj.;
- 5) mbrojtjen shëndetësore;

Persona e përndjekura dhe e burgosura, ndaj së cilës ka ardhur dëmtimin e trupit më së pakut për 20 % pas lëndimit, përkatësisht 60 % pas sëmundjesë si pasojë e të përndjekurve, përveç të të drejtave realizuara në paragrafin 1 i këtij nënë ka të drejtë:

- 1) shtesa e pensionit personal;
- 2) shtesa ortopedike;
- 3) shërimë në banjë dhe me klimë;
- 4) shtesa për fëmijë;
- 5) rehabilitimi profesional dhe
- 6) transporti i autorizuar dhe pa të holla.

Neni 6

Anëtarët e familjës së personës përndjekur kanë të drejtë:

- 1) sigurimi i materialit;
- 2) shtesa e pensionit familjare;
- 3) shtesa për kujdes dhe ndihmë nga ana e personës së tjerë;
- 4) mbrojtje shëndetësore;
- 5) Ndihma njëfishte të parave në rastin e vdekjes.

Neni 7

Persona e përndjekur ka të drejtë të sigurimit material derisa:

- 1) nuk është shfrytëzues e penzionit pleqësor, invalid ose familjar sipas parimëve të sigurimit pensional dhe invalid ose
- 2) të ardhura mujore dhe tërësore të familjës nuk e tejkalon vlerësinë e rogës mujësore mestare të paguara në Republikën e Maqedonisë në vitin e kaluar.

Anëtarët e familjës së personës së përndjekur kanë të drejtë të sigurimit të materialit derisa para vdekjes së personës së përndjekur kanë qenë të mbajtur nga shfrytëzuesi i sigurimit material nga paragrafi 1 i këtij neni.

Neni 8

Sigurimi i materialit të personave prej neni 7, paragrafit 1, alinesë të këtij ligji përcaktohet në lartësin e 80 % prej rogës mestare të realizuar në RM - së në muajin vijues (vlëra e plotë).

Sigurimi i materialit e personave prej neni 7, paragrafit 1, alinesë 2 i këtij ligji përcaktohet në lartësin e 90 % prej vlerës së plotë (vlëra e zbrastë).

Neni 9

Persona e përndjekur ka të drejtë për shtesë njëfishtë të parave me vlerë nga 50 % prej rogës mujore mestare të paguar në Republikën e Maqedonisë në vitin e kaluar, për cdo muaj që ka kaluar në burg e internat.

Mënyra e pagimit të shtesës nga paragrafi 1 i këtij neni e përcakton Qeverinë e RM - së, por me propozimin e ministrit të financave.

Neni 10

Personët e përndjekura dhe e anëtarët të familjes së tij, të drejtat e përcaktuar me nenin 5 dhe 6 i këtij ligji, përveç të të drejtave për sigurimin e materialit dhe shtesës njëfishtë të parave, i realizon në mënyrë, procedurë dhe madhësi, të përcaktuar me Ligjin e të drejtave të invalidëve ushtarake, anëtarëve të familjeve të tyre dhe anëtarëve të familjeve të dëshmorëve dhe Ligjin e sigurimit i matrialit të pjestarëve të Luftës Çlirimtare Kombëtare.

Neni 11

Personi nga neni 2, pika 6 i këtij ligji, shfrytëzuesi i pensionit, e të cilës së penzionit ua kanë zvogëluar, për shkak se nuk ka pasur stazh punues, ka të drejtë të pranimit të kohës së kaluar në papunësi, për shak se është i shpallur si pasaniku ushtarak si kohë që e ka kaluar në punë.

Të drejtë nga paragrafi 1 i këtij neni, realizohet në bazën e kërkesës së shkruar paraprake së personës përdjekur dhe vërtetimin e Komisionit të neniit 4, paragrafit 1 i këtij ligji, i dërguar pranë Fondit për sigurimin pensionale dhe invalid të Republikës së Maqedonisë.

Нени 12

Нë растин е вдеќјес сë шфрытëзусит тë сигуримит тë материалит, анëтарин е фамиљес и цили ка бërë варрим, ка тë дрејтë тë ндиһмës материяле нë лартëсин е влерës дыфштë тë сигуримит материал nga neni 8, параграфи 1 и кëtий лигји (влера е plotë) пëр муајин нë тë цилин шфрытëзуси ка вдеќур.

Нë растин е сëмурјës мë е қëндруешме dhe дëмë тë пасуара (дuruара) nga fatëкеқëситë elementаре осе вдеќје е анëтарит тë фамиљес сë шфрытëзусит тë сигуримит materiale, шфрытëзуси и сигуримит материал ка тë дрејтë тë ндиһмës нјëфштë тë hollаве нë лартëсин е влерës мујоре тë сигуримит materiale нë муајин қë ештë нë рједһ, dhe dy herë нë vit.

Нени 13

Пунët професионале dhe административе е Комисионит nga neni 4, параграфи 1и кëtий лигји, и kryen Министринë е пунаве dhe политикës социале - дрејторинë е чëсштјеве тë усhtarëve dhe invalidëve усhtarаке.

Нени 14

Мјетët пëр реализимин dhe шфрытëзимин е тë дрејтаве тë пëçактуара ме кëtë лигји сигурохен nga бухети и Републикës сë Мақедонисë.

Нени 15

Ку лигји hын нë фуқи нë дитëн е тетë преј дитës сë шпалљес сë "Gazetës зыртаре е Републикës сë Мақедонисë".

936.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ И НАПЛАТА НА ЈАВНИТЕ ПРИХОДИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за утврдување и наплата на јавните приходи,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 18 јули 2002 година.

Бр. 07-2918/1
18 јули 2002 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ И НАПЛАТА НА ЈАВНИТЕ ПРИХОДИ

Член 1

Во Законот за утврдување и наплата на јавните приходи ("Службен весник на Република Македонија" бр. 13/01), во членот 9 алинеја 7 зборовите: "за платени даноци и други јавни давачки" се заменуваат со зборовите: "врз основа на даночната евиденција".

Член 2

Во членот 13 по ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:

"(5) Министерот за финансии ја пропишува формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на даночни обврзници".

Ставовите (5) и (6) стануваат ставови (6) и (7).

Член 3

Во членот 14 ставот (4) се брише.

Член 4

Во членот 33 став (1) зборовите: "со решение ќе се наложи плаќање на истите", се заменуваат со зборовите: "во секој случај ќе се донесе соодветно решение".

Член 5

Во членот 35 став (1) по зборот "жалба" се додаваат зборовите: "но не подолго од 60 дена од денот на поднесување на барањето",.

Член 6

По членот 36 се додава нов поднаслов и 11 нови членови 36-а, 36-б, 36-в, 36-г, 36-д, 36-ѓ, 36-е, 36-ж, 36-з, 36-с и 36-и, кои гласат:

"Постапки и начин за обезбедување на плаќање на даночен долг, односно даночна обврска

Член 36-а

Директорот на Управата за јавни приходи ќе го одложи извршувањето на решението за даночен долг, односно плаќањето на даночна обврска, ако даночниот обврзник приложи банкарска гаранција, уплати готовински депозит или обезбеди друг инструмент за обезбедување на плаќање (во натамошниот текст: инструмент за обезбедување на плаќање), освен за даночен долг, односно даночна обврска помала од 10.000,00 денари.

Член 36-б

Плаќањето на даночната обврска може да се одложи за определен рок во еднократен износ или на рати.

Плаќањето на даночни обврски за тековната година во еднократен износ или на рати, може да се одложи најдоцна до истекот на тековната година.

Плаќањето на даночни обврски од претходните години може да се одобри на рати и тоа:

- до 5.000.000,00 денари-до девет месеци;
- од 5.000.000,00 денари до 15.000.000,00 денари-до 15 месеци;
- од 15.000.000,00 денари до 30.000.000,00 денари-до 24 месеци и
- над 30.000.000,00 денари-до 36 месеци.

Член 36-в

Управата за јавни приходи, за обезбедување на плаќањето на еден даночен долг, односно на даночна обврска може да бара само еден инструмент за обезбедување.

Инструментот за обезбедување, даночниот обврзник го доставува до Управата за јавни приходи-Генерална дирекција кон барањето за одлагање на даночниот долг, односно на даночната обврска.

Член 36-г

Вредноста на инструментот за обезбедување на плаќањето треба да одговара на висината на даночниот долг, односно на даночната обврска.

Вредноста на готовинскиот депозит треба да одговара на една половина на даночниот долг, односно на даночната обврска.

Член 36-д

Директорот на Управата за јавни приходи, ќе го одложи плаќањето на даночниот долг, односно на даночната обврска имајќи ги предвид: редовноста на даночниот обврзник при намирувањето на даночните обврски; видот и обемот на штетата на даночниот обврзник која би настанала од извршувањето на првостепеното решение, односно на нарушувањето на процесот на неговото деловно работење.

Одлагање на плаќање на даночен долг, односно на даночна обврска не се одобрува доколку е донесено решение за одредување на присилна наплата.

Против решението со кое е одбиено барањето за одложување на плаќањето на даночниот долг, односно даночната обврска не е допуштена жалба, освен против решението донесено по барањето од членот 35 став (1) на овој закон.

Член 36-ѓ

Со издавање на банкарска гаранција, банката-гарант се обврзува дека даночниот обврзник ќе го намира даночниот долг, односно даночната обврска, а во спротивен случај дека долгот, односно обврската ќе ја намира банката наместо даночниот обврзник.

Член 36-е

Банкарската гаранција како инструмент за обезбедување се наплатува во готово согласно со прописите кои важат за наплата на банкарските гаранции.

Член 36-ж

Даночниот обврзник кон барањето е должен да приложи доказ за уплатен готовински депозит на посебна депозитна сметка на Управата за јавни приходи.

Член 36-з

На уплатениот готовински депозит не се плаќа камата.

Член 36-с

Ако даночниот обврзник не изврши уплата на даночниот долг, односно на даночната обврска во рокот одобрен за одложено плаќање, односно не уплати две последователни рати во случај на одобрено плаќање на рати на даночниот долг, односно на даночната обврска, Управата за јавни приходи долгот, односно обврската ја наплатува од готовинскиот депозит, односно од приложениот инструмент за обезбедување на плаќањето.

Член 36-и

Ако даночниот обврзник го намирал даночниот долг, односно даночната обврска која ја обезбедил со инструмент за обезбедување на плаќањето, Управата за јавни приходи му го враќа инструментот за обезбедување на плаќањето.

Даночниот обврзник, врз основа на писмено барање, може да го повлече готовинскиот депозит ако за даночниот долг, односно за даночната обврска приложи инструмент за обезбедување на плаќањето.“

Член 7

Во членот 58 во став (1) се додава нова реченица, која гласи:

“По исклучок, Владата на Република Македонија може запленетите предмети да ги отстапи на државни органи, ако тие предмети се потребни за вршење на нивната дејност.“

Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Ligji për ndërrimi dhe plotësimi i Ligjit të përcaktimit dhe inkasimit të ardhurave publike

Neni 1

Në Ligjin e përcaktimit dhe inkasimit të ardhurave publike (Gazeta zyrtare e RM - së numri 13/01), në nenin 9, alinë 7 fjalët: “për tatimet e paguar dhe taksat e tjerë publike”, ndërrohen me fjalët: “ndaj bazës së evidentimit tatimor”.

Neni 2

Në nenin 13, paragrafin (4) shtohet paragrafi i ri, i cili shpall:

“(5) Ministri i financave e përcakton formën, përmbajtjen dhe mënyrën e drejtimit të Regjistririt të tatimpaguesve”

Paragrafët (5) dhe (6) bëhen paragrafet (6) dhe (7).

Neni 3

Në nenin 14, shlyhet paragrafin 4.

Neni 4

Në nenin 33, paragrafin (1) fjalët: “me vendim do të detyrohet pagimin e të njëjtave”, ndërrohen me fjalët: “në çdo rast do të jepet vendimin përkatës”.

Neni 5

Në nenin 35, paragrafin (1) pas fjalës “dëshirë” shtohen fjalët: “por, nuk më gjatë se 60 ditë nga dita e parashtrimit të kërkesës”.

Neni 6

Pas nenit 36 shtohet nëntitullit të ri dhe 11 nene të rinj: 36 - a, 36 - b, 36 - c, 36 - ç, 36 - d, 36 - dh, 36 - e, 36 - ë, 36 - f, 36 - g dhe 36 - gj, të cilat shpallin:

“Procedime dhe mënyre të sigurimit të të pagimit të borxhit tatimor, përkatësisht obligime tatimore”

Neni 36 - a

Drejtorja e Drejtimit të ardhurave publike do ta shtyllë egzekutimin e vendimit të borxhi tatimor, përkatësisht pagimin e obligimit tatimor, nëse tatimpaguesi depozon garancia e bankës, pagon depozitin paguar ose i siguron mjetet e tjerë për sigurimin e pagimit (në tekstin e mëtejshëm: mjetin i sigurimit të pagimit), përveç borxhit tatimor, përkatësisht obligimit tatimor më vogël se 10 000, 00 denarë.

Neni 36 - b

Pagimi i obligimit tatimor mund të shtyhet në afatin e caktuar në vlerë të njëfishtë ose me këste.

Pagimi i obligimit tatimor për vitin rrjedhimor me vlerë të njëfishtë ose me këste, mund të shtyhet më vonë deri fundi të vitit rrjedhimor.

Pagimi i obligimit tatimor prej vitëve të kaluara mund të lejohet me këstë edhe:

- deri 5. 000. 000, 00 denarë - në nëntë muaj;
- prej 5. 000. 000,00 denarësh deri 15. 000. 000, 00 - në 15 muaj;
- prej 15. 000. 000,00 denarësh deri 30. 000. 000, 00 denarë - në 24 muaj dhe
- mbi 30. 000. 000, 00 denarë - 36 muaj

Neni 36 - c

Drejtorja e ardhurave publike, për sigurimin e pagimit të një borxh tatimor, përkatësisht obligimit tatimor, mund të kërkojë vetëm një mjet të sigurimit.

Mjeti i sigurimit, tatimpaguesi e dorëzon e Drejtorisë së ardhurave publike - Direkcija e përgjithshëm ndaj kërkesës së shtyhjes së borxhit tatimor, përkatësisht obligimit tatimor.

Neni 36 - ç

Vlera e instrumentit të sigurimit të pagimit duhet të përgjigjet në lartësinë e borxhit tatimor, përkatësisht obligimit tatimor.

Vlera e depozitit të paguar duhet të përgjigjet e një të gjysmë të borxhit tatimor, përkatësisht obligimit tatimor.

Neni 36 - d

Drejtori i Drejtorisë së ardhurave publike, do të shtyhet pagimin e borxhit tatimor, përkatësisht obligimit tatimor, duke i pasur në parasush: regullësia e tatimpaguesit në momentin e pagimit të obligimit tatimor; lloji dhe madhësia e dhëmtimit të tatimpaguesit, të cilit i ka bërë nga zbatimi i vendosjes së shkalës së parë, përkatësisht prishjes së procesit të punësit të punës së tij.

Shtyllje e pagimit të borxhit tatimor, përkatësisht obligimit tatimor nuk përmirësohet derisa është dorëzuar vendimin e përcaktimit të pagimit me forcë.

Kundër vendimit me të cilin është e larguar kërkimit të shtylljes së pagimit të borxhit tatimor, përkatësisht obligimit tatimor nuk i lejohet ankesë, përveç kunder vendimit të dorëzuar sipas kërkimit të nenit 35, paragrafit (1) të këtij ligji.

Neni 36 - dh

Me jапјѣn e garancisѣ sѣ bankѣs, banka - garancuese obligohet qѣ tatimpaguesi ta ktheјѣ borxhin tatimor, pѣrkatѣsisht obligimi tatimor, nѣse nѣ kundѣrtin, borxnhin ose obligimin do ta ktheјѣ bankѣn nѣ vend tѣ tatimpaguesit.

Neni 36 - e

Garancia e bankѣs si instrumenti i sigurimit pagohet me kesh nѣ pajtim me regullat, tѣ cilat janѣ pѣr pagimin e garancave tѣ bankѣs.

Neni 36 - ѣ

Tatimpaguesi ndaj kѣrkesѣs ѣshtѣ obliguar tѣ jep provѣ pѣr depozitin e paguar tѣ llogarit tѣ veѣantѣ depozitar nѣ Drejtorinѣ e ardhurave publike.

Neni 36 - f

Pѣr depozitin e paguar me tѣ hollat nuk pagohen kamatѣ.

Neni 36 - g

Derisa tatimpaguesi nuk kryen pagesѣn e borxhit tatimor, pѣrkatѣsisht obligimit tatimor nѣ аfatin e miratuar pѣr pagimin e shtyllur, pѣrkatѣsisht nuk pagon dy kѣste tѣ njѣpasnjѣshme nѣ rastin e pagimit tѣ miratuar me kѣstet tѣ borxhit tatimor, pѣrkatѣsisht obligimit tatimor, Drejtoria e ardhurave publike borxhin, pѣrkatѣsisht obligimin e pagon nga depoziti paguar, pѣrkatѣsisht nga instrumenti i shtuar pѣr sigurimin e pagimit.

Neni 36 - gj

Nѣse tatimpaguesi e ka paguar borxhin tatimor, pѣrkatѣsisht obligimin tatimor e cilin ka siguruar me instrumentin e sigurimit tѣ pagimit, Drejtoria e ardhurave publike ua kthyen instrumentin e sigurimit tѣ pagimit.

Tatimpaguesi, mbi bazѣs sѣ kѣrkesѣs shkruara, mund ta tѣrheqѣ depozitin e paguar, nѣse pѣr borxhin tatimor, pѣrkatѣsisht pѣr obligimin tatimor dorѣzon instrumentin e sigurimit tѣ pagimit."

Neni 7

Nѣ nenin 58, nѣ paragrafin (1), shtyhet fjalia e re, e cila shpall:

"Me pѣrjashtim, Qeveria e Republikѣs sѣ Maqedonisѣ mund sendѣt e konfiskuar t'ua jep tѣ organѣve shtetѣrore, nѣse ata sende jane tѣ duhur pѣr kryerje tѣ veprimtarisѣ sѣ tyre".

Neni 8

Ky ligj hyn nѣ fuqi nѣ ditѣn e tetѣ prej shpalljѣs sѣ "Gazetѣs zyrtare e Republikѣs sѣ Maqedonisѣ".

937.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БАНКИ ЗА МИКРОФИНАНСИРАЊЕ

Се прогласува Законот за банки за микрофинансирање, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 18 јули 2002 година.

Бр. 07-2919/1
18 јули 2002 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

ЗАКОН
ЗА БАНКИ ЗА МИКРОФИНАНСИРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредува основањето и работењето на банките за микрофинансирање.

Член 2

Банката за микрофинансирање се основа за финансирање на дејности кои ги вршат правни и физички лица и тоа:

- трговци според член 1 од Законот за трговските друштва;

- лица кои се занимаваат со слободни занимања (адвокати, нотари и друго);

- лица кои се занимаваат со земјоделска дејност согласно со член 7 ставови 1 и 2 од Законот за вршење земјоделска дејност и

- лица кои вршат занаетчиска дејност согласно со член 3 и член 4-а став 1 од Законот за вршење на занаетчиска дејност.

Лицата од став 1 на овој член, од аспект на опфатноста на сметководствената евиденција, се распоредени во мали трговци согласно со Законот за трговските друштва.

Член 3

Банката за микрофинансирање е должна да работи според одредбите на Законот за банките, доколку со овој закон поинаку не е уредено.

2. ОСНОВАЊЕ

Член 4

Банката за микрофинансирање се основа како акционерско друштво.

Акционери во банката за микрофинансирање можат да бидат домашни и странски правни и физички лица.

Повеќе од 50% од акциите на банката за микрофинансирање, мора да бидат во сопственост на правни лица кои ги исполнуваат следниве критериуми:

1) имаат капитал кој не може да биде помал од 25.000.000 ЕВРА во денарска противвредност, пресметано по среден курс на Народната банка на Република Македонија (во натамошниот текст: Народна банка) на денот на поднесување на барањето за издавање дозвола за основање и работење на банка за микрофинансирање;

2) вршат дејност без прекин во период од најмалку пет години и

3) имаат искуство во основање и управување со специјализирани институции за микрофинансирање.

Народната банка ја пропишува документацијата со која се докажува исполнувањето на критериумите од став 3 на овој член.

Член 5

Капиталот потребен за основање на банка за микрофинансирање не може да биде помал од 4.000.000 ЕВРА во денарска противвредност, пресметано по среден курс на Народната банка на денот на поднесување на пријавата за упис во трговскиот регистар.

Банката за микрофинансирање е должна да ја одржува вредноста на капиталот од став 1 на овој член.

Член 6

Дозволата за основање и работење на банката за микрофинансирање се издава по постапка утврдена со Законот за банките.

Член 7

Банката за микрофинансирање стекнува својство на правно лице со упис во трговскиот регистар.

3. ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ

Член 8

Банката за микрофинансирање може да ги врши следниве финансиски активности:

- 1) примање на сите видови парични депозити на правни и физички лица;
 - 2) давање кредити во земјата;
 - 3) земање кредити во земјата и од странство;
 - 4) девизно-валутни работи;
 - 5) издавање на парични картички;
 - 6) издавање на електронски пари;
 - 7) финансиски лизинг;
 - 8) платен промет во земјата;
 - 9) платен промет со странство;
 - 10) економско-финансиски консалтинг;
 - 11) давање услуги при наплата на фактури и водење евиденција;
 - 12) издавање денарски и девизни парични гаранции, авали и други форми на гаранција и
 - 13) тргување со девизни средства и извршување на девизни трансакции.
- Активностите од став 1 точки 2, 7 и 12 на овој член банката за микрофинансирање може да ги врши само за субјектите од член 2 на овој закон.

Член 9

Во своето работење банката за микрофинансирање ќе води сметка за обезбедување на заштитата на животната средина, согласно со законите на Република Македонија и долгорочните заложби за исполнување на директивите на Европската унија за заштита на животната средина и природата.

4. СУПЕРВИЗОРСКИ СТАНДАРДИ

Член 10

Банката за микрофинансирање е должна да одржува стапка на адекватност на капиталот која не може да биде пониска од 16%.

Кредитната изложеност на банката за микрофинансирање спрема поединечен субјект не смее да надмине 3% од гарантниот капитал на банката за микрофинансирање.

Просечната кредитна изложеност на банката за микрофинансирање не смее да надмине 10.000 ЕВРА во денарска противвредност, пресметано по среден курс на Народната банка.

Просечната кредитна изложеност на банката за микрофинансирање се пресметува како однос меѓу вкупната кредитна изложеност и вкупниот број дадени кредити, акредитиви и гаранции.

Банката за микрофинансирање не може да вложува во капитални делови во други правни лица.

5. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 11

Банката за микрофинансирање може да се реорганизира во банка основана согласно со Законот за банките доколку ги исполни условите пропишани со тој закон.

Член 12

Членовите 4, 5, 6 и 7 од овој закон престануваат да се применуваат во рок од две години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 13

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

LIGJI PËR BANKAT E MIKROFINANÇIM

1. DISPOZITË TË PËRGJITSHME

Neni 1

Me këtë ligj regulohet bazimin dhe punimin e bankave të mikrofinancimit.

Neni 2

Bankë për mikrofinancim themëlohet për financimin e verpimtarive të cilat i kryejnë persona juridike dhe fizike dhe:

- tregtare sipas nenit 1 të Ligjit për shoqata tregtare;

- persona të cilat merren me професионë të lira (avokate, notare dhe të tjerët);

- persona të cilat merren me veprimtarin bujqësore në pajtim me nenin 7, paragrafët 1 dhe 2 të Ligjit për kryerjen e veprimtarisë bujqësore dhe

- persona të cilat kryejnë verpimtarin zejtare në pajtim me nenin 3 dhe nenin 4 - a, paragrafin 1 të Ligjit për kryerjen e veprimtarisë zejtare

Personat prej paragrafit 1 të këtij neni, nga aspekti e përfshirjes së evidentimit të llogarisë, janë të vendosur si tregtarë të vogël në pajtim me Ligjin e shoqatave tregtare.

Neni 3

Bankën për mikrofinancim është obliguara të punojë sipas rregullave të Ligjit për bankat, nëse me këtë ligj nuk është rregulluar ndryshe.

2. THEMELIMI

Neni 4

Bankën për mikrofinancim themëlohet si shoqata akcionare.

Akcionarë në bankën për mikrofinancim mund të jenë personë juridike dhe fizike nga vendi ose nga jashtë.

Shumicat prej 50 % të akcioneve së bankës për mikrofinancim, duhet të jenë në pronë të personave juridike që i plotësojnë këta kriterë:

(1) Të kenë kapital që nuk mund të jetë më e vogël se 25. 000. 000 Euro në kundërvlerje së denarësh, të llogaritur sipas kursit të mesëm të Bankës Popullore së Republikës së Maqedonisë (në tekstin e mëtejshëm: Banka Popullore) në ditën e të dorëzimit të kërkimit për jepje e lejën për themelimin dhe punimin e bankës për mikrofinancim;

(2) Të kryejnë veprimtari pa ndërprerje në peruidhën më së pakut prej 5 vitesh dhe

(3) Të kenë përvojë për themelimin dhe udhëheqjen me institucionët e specializuara për mikrofinancim.

Bankën Popullore e shpall dokumentacionin me të cilin provohet plotësimin e kriterëve prej paragrafit 3 të këtij neni.

Neni 5

Kapitali që është i duhur për themelimin e bankës për mikrofinancim nuk mund të jetë më vogël se 4. 000. 000. Euro në kundërvlerje së denarësh, të llogaritur sipas kursit të mesme të Bankës Popullore në ditën e dorëzimit të fletparaqitjës për regjistrimin e Regjistrimit tregtar.

Bankën për mikrofinancim është obliguar ta mbajë vlerën e kapitalit prej paragrafit 1 të këtij neni.

Neni 6

Lejimi për themelimin dhe punimin e bankës për mikrofinancim jepet sipas procedurës së fortifikuar me Ligjin për bankët.

Neni 7

Bankën për mikrofinancim e fiton cilësinë e personës juridike me regjistrimin e regjistrit tregtar.

3. АКТИВИТЕТЕ FINANCIARE

Neni 8

Banka për mikrofinansim mund t'i kryen këta aktivitete financiare:

- 1) pranimi i çdo lloj i depozitave paguara së personave juridike dhe fizike;
- 2) jepje e kreditëve në vendin;
- 3) marrje e kreditëve në vendin dhe jashtë;
- 4) punët valuto - devizore ;
- 5) jepje e harteve monetare;
- 6) jepje e të hollave elektronike;
- 7) lizing financiar;
- 8) qarkulimi i paguar në vendin;
- 9) qarkulimi i paguar jashtë vendit;
- 10) konsalting financo - ekonomik;
- 11) jepje e shërbimëve në kohën e pagimit të fakturave dhe bërje e evidentimit;
- 12) jepje e garancive të paguara në denarë dhe devizë, avale dhe formët të tjerë të garancisë dhe
- 13) tregtaria me mjete devizore dhe kryerje të transaktimëve devizore.

Aktivitetet nga paragrafi 1, pike 2, 7 dhe 12 të këtij neni, bankën financiare për mikrofinansim mund t'i kryen vetëm për subjektet i neniit 2 të këtij ligj.

Neni 9

Në punimin e vetme bankën për mikrofinansim do të bëjë llogarin për sigurim të mbrojtjes së ambientit jetësor, në pajtim me ligjët e Republikës së Maqedonisë dhe penget afatgjatë për plotësimin e direktivëve të Unionit evropiane për mbrojtjen e ambientit jetësor dhe të natyrës.

4. STANDARDE SUPËRVIZORE

Neni 10

Bankën për mikrofinansim është e obliguar ta mbajë shkallën e adekuatësisë së kapitalit, të cilën nuk mund të jetë më e ulët se 16 %.

Ekspozimi kreditore të bankës së mikrofinansimit ndaj subjektit individual nuk iu lejohe të tejkalojë 3 % nga kapitalit të garantuar të bankës për mikrofinansim.

Ekspozimi mestare kreditore të Bankës për mikrofinansim nuk duhet të tejkalojë 10.000 Euro në kundërvlerë denarësh, llogaritur sipas kursit të mesme të Bankës Popullore.

Ekspozimi mestare kreditore të bankës për mikrofinansim llogaritet si lidhje midis ekspozimi i plotë kreditor dhe numri i plotë të kreditëve, akreditive dhe garantimëve të dhënë.

Bankën për mikrofinansim nuk mund të depozitojë në pjesët kapitale të personave të tjerë juridike.

5. DISPOZITE E MBARUARA DHE E KALUARA

Neni 11

Bankën për mikrofinansim mund të riorganizohet në bankën e themëluar në pajtim me Ligjin për bankë derisa i plotëson kushtet e sjell me këtë ligj.

Neni 12

Nënet 4, 5, 6 dhe 7 prej këtij ligjit ndërpresin të zbatohen në afat se dy vitësh nga dita e hyrjes së fuqisë të këtij ligji.

Neni 13

Ky ligj hyn në fuqi nga dita e tetë prej shpalljës në "Gazetën zyrtare e Republikës së Maqedonisë".

938.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 18 јули 2002 година.

Бр. 07-2914/1
18 јули 2002 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

З А К О Н

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА

Член 1

Во Законот за трговските друштва ("Службен весник на Република Македонија" бр. 28/96, 7/97, 21/98, 37/98, 63/98, 39/99, 81/99, 37/2000, 31/2001, 50/2001 и 6/2002), во членот 29 се брише ставот (2).

Во ставот (3) кој станува став (2), зборовите: "бидат поднесени изјавите од ставовите (1) и (2)" се заменуваат со зборовите: "биде поднесена изјавата од ставот (1)".

Член 2

Во членот 539-ѓ во став 3 по зборовите: "конформната метода" се додаваат зборовите: "или пропорционалната метода".

Член 3

Во членовите 546-а, 546-б, 546-в, 546-г, 546-д, 546-ѓ, 546-е и 546-ж, како и во насловите пред овие членови, зборовите: "овластен сметководител-ревизор" се заменуваат со зборовите: "овластен ревизор".

Член 4

Во членот 546-в став 1 на крајот од реченицата пред зборот "Советот", се додаваат зборовите: "Собранието на".

Член 5

Во членот 549 ставот (2) се брише.

Член 6

Членот 718-ѓ се менува и гласи:
"До донесувањето на прописите и актите согласно со одредбите од членовите 546-б и 546-г на овој закон, ќе се применуваат одредбите од Законот за ревизијата кои се однесуваат на условите и начинот на стекнување на звањето овластен ревизор и одземање на уверението за овластен ревизор."

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Лигји пër ndërrim dhe plotësim të ligjit të shoqatave tregtare

Нени 1

Нë Лигјин për shoqatat tregtare ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë", numri 28/96, 7/97, 21/98, 37/98, 63/98, 39/99, 81/99, 37/2000, 31/2001, 50/2001 dhe 6/2002), në nenin 29 shlyhet paragrafin (2).

Нë paragrafin (3) i cili bëhet paragraf (2), fjalat: "deklaratat të jenë të parashtruara prej paragrafëve (1) dhe (2) zëvendësohen me fjalat: "të jetë e parashtruar deklaraten prej paragrafit (1)".

Нени 2

Нë nenin 539 - dh në paragrafin 3, pas fjalave "metoda e komfirmuar" shtohen fjalat: "ose metoda proporcionale".

Нени 3

Нë nenin 546 - a, 546 - b, 546 - c, 546 - ç, 546 - d, 546 - dh, 546 - e, 546 - ë, si edhe në titullет para këtyre nenave, fjalët "logaritari i autorizuar - revizori", zëvendësohen me fjalat "revizori i autorizuar".

Нени 4

Нë nenin 546 - c, paragrafin 1, në fundin e fjalisë para fjalës "Këshillin", shtohen fjalat "Kuvendin e".

Нени 5

Нë nenin 549, shlyhet paragrafin (2).

Нени 6

Нени 718 - dh ndërrohet dhe shpall:
"Deri të sjellje e regullave dhe aktëve në pajtim me dispozitat prej neniave 546 - b dhe 546 - ç të këtij ligji, do të zbatohen dispozitat prej Лигјит të revizionit, të cilët sjelljen e kushtëve dhe mënyrave të fitimit të emërimit të revizorit autorizuar dhe marrje të vërtetimit për revizorin të autorizuar".

Нени 7

Ку лигј hyn në fuqi nga dita e tetë prej shpalljës në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

939.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО КРЕДИТ КАЈ КРЕДИТНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА ("KFW") ПО ДОГОВОРОТ ЗА КРЕДИТ ЗА ПРОЕКТОТ ЗА НАВОДНУВАЊЕ НА ЈУЖНИОТ РЕГИОН НА ВАРДАР

Се прогласува Законот за задолжување на Република Македонија со кредит кај Кредитната банка за обнова ("KFW") по Договорот за кредит за Проектот за наводнување на јужниот регион на Вардар, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 18 јули 2002 година.

Бр. 07-2920/1
18 јули 2002 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

ЗАКОН

ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО КРЕДИТ КАЈ КРЕДИТНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА ("KFW") ПО ДОГОВОРОТ ЗА КРЕДИТ ЗА ПРОЕКТОТ ЗА НАВОДНУВАЊЕ НА ЈУЖНИОТ РЕГИОН НА ВАРДАР

Член 1

Република Македонија се задолжува кај Кредитната банка за обнова ("KFW") од Сојузна Република Германија, со кредит во износ од 6.646.794,46 ЕВРА, наменет за реализација на Проектот за наводнување на јужниот регион на Вардар.

Член 2

Условите и начинот на користење на кредитот од член 1 на овој закон, се утврдуваат со Договор за кредит по Проектот за наводнување на јужниот регион на Вардар, кој ќе се склучи меѓу Република Македонија и Кредитната банка за обнова ("KFW").

Согласно со Законот за буџети, во име на Република Македонија, Договорот за кредит од став 1 на овој член ќе го потпише министерот за финансии или од него овластено лице.

Член 3

Рокот за отплата на кредитот од член 1 на овој закон е 40 години, вклучувајќи грејс период од десет години и каматна стапка од 0,75% годишно.

Кредитот ќе се отплаќа во еднакви полугодишни рати кои пристигнуваат за плаќање на 30 јуни и 30 декември секоја година, почнувајќи од 30 декември 2012 година, а завршувајќи на 30 јуни 2042 година.

Член 4

На неповлечените средства од кредитот се плаќа провизија по стапка што ја пропишува Кредитната банка за обнова ("KFW"), а која изнесува 0,25% годишно.

На повлечените средства од главнината на кредитот што пристигнува за плаќање се плаќа камата од 0,75% годишно.

Провизијата и каматата од ставовите 1 и 2 на овој член се плаќаат полугодишно и тоа на 30 јуни и 30 декември секоја година.

На износот на кредитот кој нема да се плати во предвидените рокови, ќе се плаќа затезна камата во висина на базичната каматна стапка на Бундесбанка, зголемена за 3% годишно.

Член 5

Управата за водостопанство во рамките на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ќе го администрира кредитот во име на Република Македонија.

Член 6

Република Македонија кредитот од член 1 на овој закон ќе го отплаќа од средствата кои ќе се прибираат со отплатата на искористените средства од кредитот од страна на крајните корисници. За регулирање на правата и обврските врз основа на овој кредит ќе се склучат посебни договори за позајмување на средствата меѓу Министерството за финансии, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и водостопанските претпријатија од јужниот регион на Република Македонија кои ќе бидат крајни корисници на кредитот.

Член 7

Овој закон влегува во сила со денот на објавување то во "Службен весник на Република Македонија".

Ligji**për hyrje në borxh të Republikës së Maqedonisë me kredit në Bankën kreditore për rekonstruimin ("KFW") pas Marrveshjes së kreditit të Proektit për të ujiturit të pjesës jugore të Vardarit**

Neni 1

Republika e Maqedonisë hyn në borxh në Bankën kreditore për rekonstruim ("KFW") të Republikës së Gjermanisë Federative, me kredit me vlerë nga 6. 646. 794, 46 Euro, dedikuar për realizimin e Proektit të të ujiturit të pjesës jugore të Vardarit.

Neni 2

Kushtët dhe mënyret e shfrytëzimit së kreditit nga neni 1 i këtij ligji, përcaktohen me Marrveshjen e kreditit pas Proektit për të ujiturit të pjesës jugore të Vardarit, të cilit do të nënshkruhet midis Republikës së Maqedonisë dhe Bankës kreditore për rekonstruim ("KFW").

Në pajtim me Ligjin të buxhetëve, të emrës së Republikës së Maqedonisë, Marrveshja e kreditit nga paragrafi 1 i këtij neni do ta nënshkruajë ministrin e financave ose personë të akredituara prej atij.

Neni 3

Afati për pagesën e kreditit nga neni 1 i këtij ligji është 40 vjetë, duke përfshirë edhe grejs periudnën prej 10 vitësh dhe shkallën e kamatës nga 0,75 % në vit.

Krediti do të pagohet me këste të njëjtë gjysëmjetore, të cilat arrijnë për pagim më 30 qërshor dhe më 30 dhjetor çdo vit, duke filluar më 30 dhjetor viti 2012 edhe duke mbaruar më 30 qërshor viti 2042.

Neni 4

Për mjetët e jotërhequra prej kreditit paguhet provizion me shkallën e cilin e përcakton Bankën kreditore për rekonstruim ("KFW") dhe i cili kushton 0,25 % në vit.

Të mjetëve e tërhequra prej kryesisë së kreditit që arrin për pagim paguhet kamatë nga 0,75 % në vit.

Provizioni dhe kamata prej paragrafëve 1 dhe 2 të këtij neni paguhet gjysëmjetore edhe atë më 30 qërshor dhe më 30 dhjetor çdo vit.

Në llogarit të kreditit i cili nuk do të paguhet në afatet e paraparë, do të pakuhet kamatëvonëse në lartësi të shkallës bazore së kamatës së Bundesbankë, e rritur për 3 % në vit.

Neni 5

Drejtoria e Ekonomisë të ujit brenda kufijve të Ministrisë së bujqësit, pylltarisë dhe ekonomisë së ujit do të administron kredit në emër të RM - së.

Neni 6

Republika e Maqedonisë kreditin nga neni 1 e këtij ligji do ta paguajë me mjetet të cilët do të grumbulohen me pagesën e mjetëve të shfrytëzuara nga krediti nga anë të shfrytëzuesit të fundit. Për regulimi i së drejtës dhe të obligimit mbi bazës së këtij kredit do të lidhen kontratë për hyrje në borxh të mjetëve midis Ministrisë së financave, Ministrisë së bujqësit, pylltarisë dhe ekonomisë së ujit dhe ndërmarje për ekonominë e ujit nga regjioni jugor të Republikës së Maqedonisë të cilat do të jenë shfrytëzues të fundit të kreditit.

Neni 7

Ky ligj hyn në fuqi nga dita e shpalljes në "Gazetën zyrtare e Republikës së Maqedonisë".

940.

Vrz основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ**

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за платниот промет, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 18 јули 2002 година.

Бр. 07-2922/1
18 јули 2002 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ**

Член 1

Во Законот за платниот промет ("Службен весник на Република Македонија" број 32/2001, 50/2001, 52/2001, 103/2001, 37/2002 и 41/2002 година), по членот 14 се додава нов член 14-а, кој гласи:

"Член 14-а

Носителот на платниот промет ќе дозволи исплата на платата само ако претходно за истата се платени данокот и придонесите."

Член 2

По членот 24 се додава нов член 24-а, кој гласи:

"Член 24-а

Со парична казна од 250.000 до 300.000 денари ќе се казни за прекршок носителот на платниот промет ако дозволи исплата на плата без да биде за истата претходно платени данокот и придонесите.

За прекршокот од став 1 на овој член, на носителот на платниот промет ќе му се одземе и дозволата за вршење на платен промет во земјата и тоа за период од една година.

За прекршокот од став 1 на овој член со парична казна од 40.000 до 50.000 денари ќе се казни и одговорното лице кај носителот на платниот промет."

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 1 септември 2002 година до 31 септември 2003 година.

Ligji**për plotësim të ligjit të qarkulimit të paguar**

Neni 1

Në Ligjin të qarkulimit e paguar ("Gazeta zyrtare të Republikës së Maqedonisë" numri 32/2001, 50/2001, 52/2001, 103/2001, 37/2002 dhe viti 41/2002), pas neni 14 shtohet neni i ri 14 - a, të cilën shpall:

Neni 14 - a

Bartësi i qarkulimit të paguar do ta lejojë pagesën e rogës vetëm nëse më parë për të njëjtën janë të paguara tatimin dhe kontributin.

Нени 2

Пас нени 24 сhtohet нени е ре 24 - а, të cilën shpall:

“Нени 24 - а

Ме дëним ме të hollat nga 250. 000 deri te 300. 000 denarë, për shkelje do të дënohet bartëси i qarkulimit të paguar nëсе lejon pagesë së rrogës pa të jetë për të njëjtën më parë pagohet tatimin dhe kontributet.

Пër shkelje nga paragrafi 1 i kësaj neni, bartëсит të qarkulimit të paguar do të merrë edhe leжën për kryerjen e qarkulimit të paguar në vendin edhe për periudhen e një viti.

Пër shkelje nga paragrafi 1 i kësaj neni, ме дëнимin pagues nga 40. 000 deri 50. 000 denarë do të дënohet edhe persona e пëргјигјур të bartëсит të qarkulimit të paguar”.

Нени 3

Ку лигј hyn në fuqi nga dita e tetë prej shpalljës në “Gazetën zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, kurse do të zbatohet nga 1 shtator vitin 2002 deri te 31 shator vitin 2003.

941.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРАВАТА, ОБВРСКИТЕ И ОДГОВОРНОСТИТЕ НА ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА ВЛАСТ ВО ПОГЛЕД НА СРЕДСТВАТА ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ШТО ТИЕ ГИ КОРИСТАТ И РАСПОЛАГААТ

Се прогласува Законот за правата, обврските и одговорностите на органите на државната власт во поглед на средствата во државна сопственост што тие ги користат и располагаат,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 18 јули 2002 година.

Бр. 07-2923/1
18 јули 2002 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

ЗАКОН

ЗА ПРАВАТА, ОБВРСКИТЕ И ОДГОВОРНОСТИТЕ НА ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА ВЛАСТ ВО ПОГЛЕД НА СРЕДСТВАТА ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ШТО ТИЕ ГИ КОРИСТАТ И РАСПОЛАГААТ

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредуваат правата, обврските и одговорностите на органите на државната власт во поглед на средствата во државна сопственост што тие ги користат.

Член 2

Под органи на државната власт, во смисла на овој закон се подразбираат корисниците и единките - корисници на средствата од Буџетот на Република Македонија, агенциите и јавните установи и други организации основани од Републиката, со кои средства располага Република Македонија.

Член 3

Под средства на органите во смисла на овој закон се сметаат:

- недвижни средства - земјишта, станбени згради и станови, службени згради и простории, гаражи и други градежни објекти и

- движни средства - инвентар, средства за работа, средства за механизација, електрика, електрични и компјутерски уреди, средства за превоз, средства од културна и уметничка вредност, средства за подароци, опрема и потрошен материјал и други средства за потребите на републичките органи за извршување на работите и задачите.

Член 4

Со средствата што ги користат органите од името на Република Македонија располага Владата на Република Македонија.

II. КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА

Член 5

Органите ги користат средствата во согласност со нивната намена и работите и задачите што ги вршат.

Органите се должни да обезбедат грижливо и совесно ракување, чување и заштита на средствата, нивно економично и целесообразно користење, како и уредно и навремено извршување на обврските што произлегуваат од користењето, управувањето и располагањето со тие средства.

Вработените во органите имаат права, обврски и одговорности да обезбедат грижливо и совесно ракување, чување и заштита на средствата и нивно економично и целесообразно користење.

Член 6

Органите своите потреби од средства ги планираат во согласност со програмите за модернизација и за техничка опременост што тие ги донесуваат.

Член 7

Функционерот кој раководи со органот, односно овластено лице од него (во натамошниот текст: наредбодавец) се грижи за реализација на програмирањето во рамките на планираните средства на органот.

За законитоста на работењето во врска со прибавувањето на средствата, за грижливо и совесно ракување, чување и економично и наменско користење како и за уредност и навремено извршување на обврските што произлегуваат од користењето на средствата е одговорен наредбодавецот.

Член 8

Средствата можат да се прибавуваат само во рамките на средствата предвидени за таа намена во Буџетот на Република Македонија, остварени сопствени приходи, донации и подароци.

Член 9

Јавното правобранителство на Република Македонија презема правни дејствија заради заштита на имотните права и интереси на Република Македонија во врска со прибавувањето, користењето и располагањето со средствата.

Член 10

Средствата што ги користат органите се осигуруваат во согласност со прописите за осигурување на средства.

Член 11

Евиденција за средствата што ги користат органите води: Министерството за финансии - Управата за имотно - правни работи.

III. ПРИБАВУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА

Член 12

Средствата потребни за извршување на работите и задачите на органите се прибавуваат на начин и по постапка утврдени со Законот за јавни набавки.

Член 13

За прибавувањето на недвижни средства одлучува Владата на Република Македонија.

Договорите за прибавување на средствата од ставот 1 на овој член ги склучува министерот за финансии.

Стручно-административните работи околу склучувањето на договорите од ставот 2 на овој член ги врши Министерството за финансии - Управата за имотно-правни работи која води евиденција за склучените договори.

Член 14

Службените простории прибавени за извршување на работите и задачите на органите ги распоредува Владата на Република Македонија според:

- бројот на вработените;
- опремата потребна за вршење на работите и задачите на органот и
- карактерот и специфичноста на работите и задачите на органот.

Член 15

Службените простории дадени на користење на органите ги распоредува наредбодавецот.

Член 16

Ако органот поради промена на надлежностите, намалување на работите и задачите или поради други околности престане да го користи средството, должен е да го извести Министерството за финансии - Управата за имотно правни работи.

Член 17

Владата на Република Македонија ги определува органите и стручните служби на Владата што можат непосредно да ги користат средствата за превоз, ако тоа го бара природата на работите и задачите што ги вршат.

IV. РАСПОЛАГАЊЕ СО СРЕДСТВАТА ШТО ГИ КОРИСТАТ ОРГАНИТЕ

Член 18

Средствата кои престанале да ги користат органите можат да се продаваат, заменат и издадат под закуп.

Продажбата на средствата и издавањето под закуп се врши по пат на :

- јавно наддавање;
- со непосредна спогодба.

Член 19

Продажбата на движни средства по пат на јавно наддавање се врши кога проценетата почетна вредност на средството е повисока од 2.500 ЕВРА во денарска противвредност.

Член 20

Продажбата и издавањето под закуп на недвижни средства се врши по пат на јавно наддавање.

По исклучок од ставот 1 на овој член, продажбата на недвижни средства може да се врши со непосредна спогодба во случаите кога за користење на недвижното средство што се продава е склучен договор за закуп според одредбите на овој закон, во кој случај предимствено право на купување има закупецот.

Ако закупецот не ја прифати понудената цена недвижното средство ќе се продаде по пат на јавно наддавање по почетна цена која не може да биде пониска од онаа која му е понудена на купувачот.

Член 21

Постапката за продажба и издавањето под закуп на недвижни средства по пат на јавно наддавање ја спроведува комисија што ја формира министерот за финансии.

Комисијата од ставот 1 на овој член има и еден претставник од органот кој ги користи средствата.

Член 22

Огласот за јавното наддавање задолжително ги содржи следниве елементи:

- назив и седиште на органот;
- предметот на продажба, односно издавање под закуп;
- основни карактеристики на предметот на продажба односно издавање под закуп;
- почетната цена на предметот на продажба, односно висината на закупнината при издавањето под закуп;
- место и време во кое ќе бидат ставени на увид средствата - предмет на наддавање;
- износот на депозитот што треба да го положат понудувачите и
- место, ден и час на одржување на јавното наддавање.

Член 23

Комисијата што ја спроведува постапката за јавното наддавање води записник и составува извештај за резултатите од јавното наддавање.

Член 24

На јавното наддавање не може да учествува лице кое навремено не го уплатило предвидениот износ на депозитот со јавното огласување.

Износот на депозит не може да биде помал од 10% од утврдената почетна цена на предметот на јавното наддавање.

Член 25

Комисијата е должна по завршувањето на изборот по јавното наддавање да им ги врати уплатените депозити на сите учесници - понудувачи во јавното наддавање што не се избрани и да ги извести за извршениот избор.

Уплатениот износ на депозитот од најповолно избраниот понудувач се засметува во постигнатата цена во јавното наддавање.

Член 26

Доколку на јавното наддавање се пријават помалку од двајца учесници, јавното огласување се повторува.

При повторното јавно огласување почетната цена на средството се намалува за 10% и доколку средството и при повторно наддавање не се продаде, односно издаде под закуп, продажбата односно издавањето под закуп може да се изврши со непосредна спогодба по цена намалена за уште 5-10% од утврдената почетна вредност.

Член 27

Продажба, замена и издавање под закуп се врши по пат на непосредно спогодување во случаите на:

- замена на недвижности;
 - продажба на движни средства чија проценета почетна вредност на понудата е до 2.500 ЕВРА во денарска противвредност;
 - продажба на движни средства кои имаат краток рок на употреба (до 90 дена) и
 - издавање под закуп на делови од објекти.
- Постапката за замена на недвижности и издавање под закуп со непосредна спогодба ја врши Комисијата од членот 21 на овој закон.

Член 28

За продажбата, замената и издавањето под закуп на средствата се склучува договор во писмена форма.

Договорот од ставот 1 на овој член кој не е склучен во писмена форма не произведува правно дејство.

V. ПРИМАЊЕ И ДАВАЊЕ НА ПОДАРОЦИ

Член 29

Од средствата на органите можат да се даваат подароци, во случаите утврдени со овој закон.

Член 30

Подароците што функционерите во органите ќе ги примат од претставник на странска држава, орган, организација или институција на странска држава или од странски државјанин, се во државна сопственост.

По исклучок од ставот 1 на овој член, функционерите во органите можат да стекнат право на сопственост врз вообичаени пригодни подароци од помала вредност кои не можат да бидат во пари, а кои им се даваат како спомен или во знак на меѓународна соработка или солидарност.

Член 31

На претставници на странска држава, орган, организација или институција на странска држава или на странски државјанин не можат да им се даваат подароци од средствата во државна сопственост што ги користат органите.

По исклучок од ставот 1 на овој член, можат да се даваат вообичаени пригодни подароци од домашно производство, како спомен или во знак на меѓународна соработка или солидарност кои не надминуваат износ од 5.000 ЕВРА во денарска противвредност.

Подароците од ставот 2 на овој член не можат да се даваат во пари.

Владата на Република Македонија посебно ги утврдува критериумите, начинот и постапката за давање на подароците.

Член 32

Функционерите што од претставници на странска држава, орган, организација или институција на странска држава или од странски државјанин ќе примат подарок, должни се подарокот да го пријават на Владата на Република Македонија во рок од 30 дена од денот на примањето.

Подарокот од поголема вредност Владата на Република Македонија може да одлучи да го предаде на чување на орган или да го изложи во определени простории.

Член 33

Подароци можат да примаат и да даваат и други лица што се определени да ја претставуваат Република Македонија во односите со странство.

VI. НАДЗОР И КОНТРОЛА

Член 34

Надзор над применувањето на одредбите на овој закон врши Министерството за финансии.

VII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 35

Со парична казна од 20.000 до 40.000 денари ќе се казнат за прекршок одговорното лице и вработените во органот ако не постапат во согласност со членот 6 на овој закон.

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 36

Договорите за издавање под закуп на средства што ги користат органите што ги склучиле органите со физички и правни лица престануваат да важат со истекот на рокот за кој се склучени.

Договорите од ставот 1 на овој член склучени на неопределено време престануваат да важат во рок од една година од влегувањето во сила на овој закон.

Договорите од ставовите 1 и 2 на овој член организите се должни да ги достават до Министерството за финансии - Управата за имотно правни работи во рок од 60 дена од влегувањето во сила на овој закон.

Член 37

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Ligji

për të drejtat, obligimet dhe përgjigjësit të organëve të pushtetit shtetëror në pikëpamjen e mjetëve së pronës së shtetit që ata i shfrytëzojnë dhe i kanë në disponim

I. DISPOZITË THEMELORE

Neni 1

Me këtë ligj regullohet të drejtat, obligimet dhe përgjigjësit të organëve të pushtetit shtetëror në pikëpamjen e mjetëve së pronës së shtetit që ata i shfrytëzojnë.

Neni 2

Nën organë të pushtetit shtetëror, ме kuptimin e këtij ligji nënkuptohen shfrytëzuese dhe individë - shfrytëzuesë të mjetëve të Buxheti i Republikës së Maqedonisë, agjencitë dhe institucionet publike, por edhe organizatat e tjerë që janë të themeluar nga Republika, mjetet ме të cilat disponon Republikën e Maqedonisë.

Neni 3

Nën mjetet të organëve të kuptimit të këtij ligj vlerësohen:

- mjetet e palëvizshme - tokë, ndërtesë banësore dhe banesë, ndërtesë zyrtare dhe lokalë, garazhë dhe objektë të tjerë ndërtime dhe

- mjetet e lëvizshme - inventar, mjetë për punë, mjetë për mëhanizim, elektrikë, pajisje elektrike dhe pajisje për kompjuterët, mjetë për transport, mjetë ме vlerë kulturore dhe atistike, mjetë për dhuratë, pajisje dhe materijal që хархohet dhe mjetë të tjerë për nëвојат e organëve të Republikës për kryerjen e punave dhe detyrave.

Neni 4

Me mjetet që i shfrytëzojnë organët të emrit të Republikës së Maqedonisë disponon Qeverinë e Republikës së Maqedonisë.

II. SHFRYTËZIMI I MJETËVE

Neni 5

Organët i shfrytëzojnë mjetet e tyre në pajtim ме пëрдоримин dhe gjërat e tyre dhe detyrat që i kryejnë.

Organët janë të obliguar të sigurojnë пëрдоримин e brengosur dhe e vetëdijshëm, ruajtje dhe mbrojtje e mjetëve, shfrytëzimi i tyre i plotë dhe ekonomik, si edhe kryerje e rregullt dhe në kohë të obligimëve që dalin nga shfrytëzimi, regulimi dhe disponimi ме këto mjetë.

Punësuарит të organëve kanë të drejtë, obligim dhe përgjigjësi të sigurojnë пëрдоримин i brengosur dhe i vetëdijshëm, ruajtje dhe mbrojtje të mjetëve dhe shfrytëzimi i tyre i plotë dhe ekonomik.

Neni 6

Organët, nëвојат e vete prej mjetëve i planifikojnë në pajtim ме програмët për modernizim dhe për pajisje teknike që ata i vendosin.

Neni 7

Funkcionari i cili regulon ме organin, përkatësisht presona e autorizuar prej atij (нë текстин i mëtejshëm: urdhërdhënës) brengoset për realizimin e програмит brenda kufijve të mjetëve të planifikuara të organit.

Për ligjërimin e vepimtarisë në lidhje ме furnizimin e mjetëve, për regullimin e brengosur dhe e vetëdijshëm, ruajtjen dhe shfrytëzimin e plotë dhe ekonomik si edhe për kryerjen e rregullt dhe në kohë të obligimëve që dalin nga shfrytëzimi i mjetëve është përgjigjur urdhërdhënësin.

Neni 8

Mjetët mund të furnizohen vetëm brenda kufijve të mjetëve paraparë për atë пëрдоримин në Buxhetin e Republikës së Maqedinisë, të ardhura e fituara të vetme, donacione dhe dhurata.

Neni 9

Prokurori publik të Republikës së Maqedonisë merr veprime juridike për shkak të mbrojtjes së të drejtave pronare dhe interesi i Republikës së Maqedonisë lidhur me furnizimin, shfrytëzimin dhe disponimin e mjetëve.

Neni 10

Mjetet që i shfrytëzojnë organët sigurohen në pajtim me rregullat për sigurimin e mjetëve.

Neni 11

Evidentim i mjetëve që i shfrytëzojnë organët e udhëheq:

Ministria e financave - Drejtoria e punëve juridiko - pronare.

III. FURNIZIMI DHE VENDOSJE E MJETËVE

Neni 12

Mjetet që janë të duhur për kryerje e punave dhe detyrave të organëve furnizohen në mënyrën dhe procedurën e fortifikuar me Ligjin për furnizimin publik.

Neni 13

Për furnizimin e mjetëve të palëvizshme vendos Qeverinë e Republikës së Maqedonisë.

Marrveshjet për furnizimin e mjetëve nga paragrafi 1 i këtij ligji i bën ministri i financave.

Punët profesionale - administrative rreth bërjes së marrveshjes nga paragrafi 2 i këtij neni i kryen Ministrinë e financave - Drejtoria e punave juridiko - pronare të cilën udhëheq evidentim për marrveshjet që i kanë bërë.

Neni 14

Lokalet zyrtare e furnizuara për kryerjen e punave dhe detyrave të organëve i vendos Qeverinë e Republikës së Maqedonisë - së sipas:

- numrit të punësuarit;
- pajisjes së duhur për kryerjen e punave dhe detyrave të organit dhe
- karakterit dhe specifikimit të punave dhe detyrave të organit

Neni 15

Lokalet zyrtare të cilat janë të dhënë për shfrytvzimin e organëve i vendos urdhërdhënësi.

Neni 16

Nëse organi për shkak të ndryshimit të kompetencës, zvogëlimit të punave dhe detyrave ose për shkak të rrethanave të tjerë, ndërpres ta shfrytëzojë mjetin, është i obliguar ta informojë Ministrinë e financave - Drejtoria e punave juridiko - pronare.

Neni 17

Qeveria e Republikës së Maqedonisë i përcakton organët dhe shërbimet profesionale të Qeverisë që kanë mundësi tërthorazi t'i shfrytëzojnë mjetet për transportin, nëse atë e kërkon natyrën e punave dhe detyrave që i kryejnë.

IV. DISPONIM ME MJETET QË I SHFRYTËZOJNË ORGANËT

Neni 18

Mjetet të cilët organët kanë ndërprerë ti shfrytëzojnë, mund të shiten, zëvendosin dhe japin me qira.

- Shitja e mjetëve dhe jepje me qira u krye në mënyrën e:
- shtimit publik dhe
 - me marrëveshje të drejtpërdrejtë;

Neni 19

Shitja e mjetëve të lëvizshme në mënyrën e shtimit publik u krye kur vlera e filluar dhe e vlerësishme të mjetit është më lartë se 2. 500 Euro në kundërvler denarësh.

Neni 20

Shitja dhe jepje me qira të mjetëve të palëvizshme u krye në mënyrën e shtimit publik.

Me përjashtimin e paragrafi 1 i këtij neni, shitja e mjetëve të palëvizshme mund t'u krye me marrveshje të drejtpërdrejt në rastet kur për shfrytëzimit të mjetit të palëvizshme që shitet është bërë për marrje me qira sipas dispozitave të këtij ligji, në të cilin rast përparësisht e drejtë së blerjes ka qiramarrësin.

Nëse qiramarrësi nuk pranon çmimin e ofertë, mjeti i palëvizshëm do të shitet në mënyrën e shtimit publik me çmimin e filluar të cilin nuk mund të jetë më ulët se ajo e cila është e ofruar qiramarrësit.

Neni 21

Procedura për shitje dhe jepje me qira të mjetëve të palëvizshme në mënyrën e shtimit publik e zbaton komisionin që e formon ministri i financave.

Komisioni nga paragrafi 1 i këtij neni ka edhe një përfaqësues nga organi i cili shfrytëzon mjetet.

Neni 22

Shpallje për shtimin publik domosdoshmërisht i përmban këta elemente:

- emri dhe seli e organit;
- sendi i shitjes, përkatësisht jepje me qira;
- karakteristike themelore të lëndës të shitjes, përkatësisht jepje me qira;
- çmimi i filluar të lëndës të shitjes, përkatësisht lartësia e qirisë në momentin e jepjes me qira;
- vendi dhe koha në të cilën do të jenë të vënë në mbikëqyrje mjetet – lënda e shtimit;
- llogari i depozitit që duhet ta vendos ofërtuesit dhe;
- vendi, dita dhe koha e mbajtjes së shtimit publik.

Neni 23

Komisioni që e zbaton procedurën e shtimit publik bën (udhëheq) procesverbal dhe harton raport për rezultatet nga shtimi publik.

Neni 24

Në shtimin publik nuk mund të merr pjesë persona e cila nuk e ka paguar në kohë llogarimin e paraparë të depozitit me shpallje publike.

Llogaria e depozitit nuk mund të jetë më vogël se 10 % nga çmimi i fundit autorizuar të lendit të shtimit publik.

Neni 25

Komisioni është obliguar pas mbarimit të zgjidhjes së shtimit publik t'ui kthen depozitet e paguara e të gjithëve pjesëmarrësit – ofërtuesit të shtimit publik që nuk janë të zgjidhur dhe t'i informojë për zgjidhjen që ka mbaruar.

Llogaria e paguar të depozitit nga ofërtuesi që është i zgjidhur në një mënyrë më të volitshëm llogaritet në çmimin e arritur në shtimin publik.

Neni 26

Derisa në shtimin publik paraqiten më se pakut së dy pjesëmarrës, atëherë shtimin publik përsëritet.

Në shtimin publik e përsëritur, çmimin e filluar të mjetit zvogëlohet për 10 % edhe derisa mjeti dhe në shtimin e përsëritur nuk shihet, përkatësisht nuk u jep me qira, shitje përkatësisht shtimi me qira mund t'u krye me një marrëveshje të drejtpërdrejtë pas çmimit të cilin është i zvogëluar edhe për 5- 10 % nga çmimi i fundit autoizuar.

Neni 27

Shitje, këmbim ose shtim me qira u krye në mënyrën e marrveshjes së drejtpërdrejt në rastet e:

- këmbimit të palëvizshmërisave;
- shitjes së mjetëve të lëvizshme llogari i të cilit vlerësimit të filluar të shtimit është deri 2. 500 Euro, në kundërvler denarësh.
- Shitje e mjetëve të lëvizshme të cilët kanë afat e shkurt të përdotimit (deri 90 dite) dhe
- Jepje me qira të objekteve afariste.

Procedurën e këmbimit të palëvizmërisave dhe shtimit me qira me marrëveshjeve e drejtpërdrejtë e kryen Komisionin nga neni 21 i këtij ligji.

Neni 28

Për shitjen, këmbimin dhe shtimin me qira të mjetëve bëhet marrëveshje në formën e shkrimit.

Marrëveshja nga paragrafi 1 i këtij ligji të cilin nuk është bërë në formën e shkrimit, nuk prodhon veprimtari juridik.

V. PRANIMI DHE JEPJE TË DHURATAVE

Neni 29

Nga mjetet të organëve mund të jepen dhuratë, në rastet të cilët janë të atorizuara me këtë ligj.

Neni 30

Dhuratat që funksionarët të organëve do t'i pronojnë nga përfaqësues të shtetit të huaj, organit, organizatës ose institucionit të shtetit të huaj ose shetasit të huaj, të cilat janë në pronë e shtetit.

Me përjashtje nga paragrafi 1 i këtij neni, funksionarët të organëve mund të fitojnë të drejtë së pronës ndaj dhuratave të zakonshme të volitshme nga vlera më e vogël, të cilat nuk mund të paguajnë me të hollat, por të cilat ui jepen si kujtim ose në shenjë e bashkëpunimit ndërkombëtar ose në shenjë e solidaritetit.

Neni 31

Të përfaqësuesve të shtetit të huaj, organit, organizatës ose institucionit të shtetit të huaj ose të shtetësit të huaj, dhuratat nuk mund t'iu jepet prej mjetëve të pronës së shtetit që i shfrytëzojnë organët.

Me përjashtje nga paragrafi 1 i këtij neni, dhuratat e zakonshme e volitshme nga prodhimi vendas mund të jepen si kujtim ose në shenjë të bashkëpunimit ndërkombëtar ose në shenjë e solidaritetit, të cilat nuk e tejkalojnë llogarimin prej 5. 000 Eurosh në kundërvlerë denarësh.

Dhuratat nga paragrafi 2 i këtij neni nuk mund të jepen me të hollat

Qeveria e Republikës së Maqedonisë veçanërisht i autorizon kriterët, mënyrën dhe procedurën e jepjes së dhuratave.

Neni 32

Funkcionaret që nga përfaqësuesit të shtetit të huaj, oranit, organizatës ose institucionit të shtetit të huaj ose të shtetësit të huaj do të pranojnë dhuratë, janë të obliguara ta paraqesin të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë me afat se 30 ditë nga dita e pranimit.

Dhurata me vlerë më të madhe, Qeveria e Republikës së Maqedonisë mund të zgjidhë, ta dorëzojë në mbrojtje e organit ose ta eksponojë në lokale të caktuara.

Neni 33

Dhuratë mund të pranojnë dhe të jepin edhe presona të tjerë që janë të caktuar ta prezentojnë Republikën e Maqedonisë në lidhjet me botën.

VI. MBIKËQYRJE DHE KONTROLA

Neni 34

Mbikëqyrje mbi zbatimin i dispozitave të këtij ligji kryen Ministrinë e financave.

VII. DISPOZITË DËNUESE

Neni 35

Me dënim të hollat prej 20. 000 deri te 40. 000 denarësh do të dënohen për shkelje edhe persona e përgjigjur edhe punuesit në organin nëse nuk veporjnë në pajtim me neniin 6 i këtij ligji.

VIII. DISPOZITË TË FUNDIT DHE KALUESE

Neni 36

Marrëveshjet për jepjen me qira të mjetëve që i shfrytëzojnë organët që i kanë bërë me organët me persona juridike dhe fizike ndërpresin të vlejnjë me skadimin e afatit për të cilin janë bërë.

Marrëveshjet nga paragrafi 1 i këtij ligji, të cilat janë të bërë në një kohë të pacaktuar, ndërpresin të vlejnjë me afat se një viti nga dita e hyrjes në fuqi i këtij ligji.

Marrëveshjet nga paragrafet 1 dhe 2 i këtij ligji, organët janë të obliguara t'i dorëzojnë deri Ministria e financave - Drejtoria për punët pasuro - juridike me afat se 60 ditë nga hyrje në fuqi të këtij ligji.

Neni 37

Ky ligj hyn në fuqi nga dita e tetë prej ditës së shpalljes në "Gazetën zyrtare e Republikës së Maqedonisë".

942.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕВИЗИЈАТА

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за ревизијата, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 18 јули 2002 година.

Бр. 07-2924/1
18 јули 2002 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕВИЗИЈАТА

Член 1

Во Законот за ревизијата ("Службен весник на Република Македонија" број 65/97, 27/2000 и 31/2001), по членот 38 се додава нов член 38-а, кој гласи:

"Член 38-а

По исклучок на одредбите на член 30 од овој закон министерот за финансии може звањето овластен ревизор, врз основа на писмено барање и приложена документација во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон, да го признае на лицето кое ги исполнува следниве услови:

- да поседува привремено уверение за овластен ревизор, согласно со Законот за ревизијата;

- со денот на влегувањето во сила на овој закон да има засновано работен однос на неопределено време во регистрирано друштво за ревизија;

- да има најмалку осум години работно искуство на работно место ревизор, виш ревизор, советник, самостоен советник или директор во Дирекцијата за економско финансиска ревизија или менаџер, директор, менаџер - партнер или партнер сопственик во друштвата за ревизија и

- да даде изјава дека во работењето ќе ги применува правилата утврдени со Кодексот на етика на професионалните сметководители на Меѓународната федерација на сметководителите.

На лицата кои ги исполнуваат условите од став 1 на овој член министерот за финансии им издава уверение за овластен ревизор."

Член 2

По членот 41 се додава нов член 41-а, кој гласи:

"Член 41-а

Постојните друштва за ревизија на кои им е издадена дозвола за работа врз основа на привремени уверенија за овластен ревизор на вработените заклучно со 30 септември 2001 година, можат да вршат ревизија најдоцна до 31 декември 2002 година."

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Лигји пër plotësimin e ligjit për revizion

Нени 1

Нë лигјин për revizion (Gazeta zyrtare të Republikës së Maqedonisë" numri 65/97, 27/2000 dhe 31/2001), pas nenit 38 shtohet një neni të ri 38 - a, i cili shpall:

"Нени 38 - a

Pas përjashtjës së dispozitave të nenit 30 të këtij ligji ministri i financave mund titulli revizori i autorizuar, mbi bazës së kërkesës së shkruar dhe dokumentacionit të dorëzuar me afat e 60 ditë nga dita e hyrjes në fuqi i këtij ligj, ta pranojë personin të cilën i plotëson këta kushte:

- të posedojë vërtetim i përkohshëm si revizor i autorizuar, në pajtim me Ligjin për revizion;

- më ditën e hyrjes në fuqi i këtij ligji, të ketë një marrëdhënie të themeluar të punës në një kohë të pacaktuar në shoqatën e regjistruar për revizion;

- të ketë më së paku një përvojë të punës prej tetë vitësh në vendin e punës revizore, revizor të madh, këshilltar, këshilltar të pavarur ose drejtor i Drejtorisë së rivizionit financo - ekonomike ose menaxher, drejtor, menaxher - partner ose partner pronar në shoqatat të revizionit dhe

- të japë deklaratë se në punën do t'i zbatojë regullat autorizuar me Kodeksin i etikës së llogaritarëve profesionaliste të Federatës së llogaritarëve ndërkombëtare.

Personave të cilat i plotësojnë kushtet nga paragrafi 1 i këtij neni ministri i financave u jep vërtetim për revizor të autorizuar."

Нени 2

Pas nenit 41 shtohet neni i ri 41 - a, të cilin shpall:

"Нени 41 - a

Shoqatat e egzistuar për revizione të cilave është dhënë lejim për punë mbi bazës së vërtetimëve të përkohshme për revizorin e autorizuar të të punësuarit përfundimisht më 30 shtator vitin 2001, mund të kryejnë revizion më së vonë deri te 31 dhjetor vitin 2002."

Нени 3

Ky ligj hyn në fuqi nga dita e tetë prej ditës së shpalljës në "Gazetën zyrtare e Republikës së Maqedonisë".

943.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СМЕТКОВОДСТВОТО ЗА БУЏЕТИТЕ И БУЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ

Се прогласува Законот за сметководството за буџетите и буџетските корисници, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 18 јули 2002 година.

Бр. 07-2915/1
18 јули 2002 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

ЗАКОН ЗА СМЕТКОВОДСТВОТО ЗА БУЏЕТИТЕ И БУЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ

I. ОСНОВНА ОДРЕДБА

Член 1

Со овој закон се уредува водењето на сметководството, деловните книги, сметководствените документи и обработката на податоците, признавањето на приходите и расходите, проценувањето на билансните позиции, ревалоризацијата, финансиските извештаи, доставувањето и финансиските извештаи и други прашања во врска со сметководството на Буџетот на Република Македонија, буџетите на единиците на локалната самоуправа, буџетите и фондовите, корисниците и единките корисници на средства од буџетите, како и на другите правни лица за кои средствата за вршење на основната дејност претежно се обезбедуваат од буџетите (во натамошниот текст: буџети и буџетски корисници).

II. НАЧИН НА ВОДЕЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВОТО

Член 2

(1) Буџетите и буџетските корисници се должни да водат сметководство, составуваат и поднесуваат финансиски извештај во согласност со овој закон и прифатените сметководствени принципи, сметководствено прифатената практика и сметководствени стандарди, со цел за точно, вистинито, сигурно, сеопфатно, благовремено, ажурно и поединечно искажување на билансните позиции, состојбата на средствата од буџетот и другите средства, обврските, изворите на средства, приходите и другите приливи и расходите и другите одливи и резултатите од работењето.

(2) Сметководствените стандарди за буџетите и буџетските корисници кои се применуваат во Република Македонија се Меѓународните сметководствени стандарди за јавен сектор, кои се објавуваат во „Службен весник на Република Македонија“ од страна на министерот за финансии, доколку не се во спротивност со овој закон или друг пропис.

(3) Министерот за финансии по потреба донесува решение или друг пропис за усогласеноста на стандардите со овој закон, кое се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Член 3

(1) Буџетите и буџетските корисници се должни да водат посебно сметководство за средствата од буџетот и за другите приходи.

(2) Министерот за финансии донесува поблиски прописи за водење на сметководството од ставот (1) на овој член.

Член 4

(1) Буџетите и буџетските корисници се должни во своето сметководство да обезбедат податоци поединечно по сите видови на приходи и други приливи, за расходите и другите одливи, како и за состојба на средствата, обврските и изворите на средствата.

(2) Податоците од ставот (1) на овој член се обезбедуваат поединечно - по буџетски корисници.

Член 5

Буџетите и буџетските корисници се должни да го водат сметководството по системот на двојно сметководство, а според распоредот на сметките од сметковниот план на буџетите и буџетските корисници.

III. ДЕЛОВНИ КНИГИ, СМЕТКОВОДСТВЕНИ ДОКУМЕНТИ И ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИТЕ

Член 6

(1) Буџетите и буџетските корисници се должни да водат деловни книги во согласност со одредбите на овој закон, прифатената стандардна сметководствена практика и сметководствени стандарди.

(2) Преку деловните книги се обезбедуваат еднообразни евиденции и други облици на евиденции со кои се обезбедуваат согледувања за состојбата и за движењата на средствата, обврските, изворите на средствата, приходите и другите приливи, за расходите и другите одливи, и резултатот од работењето.

(3) Буџетите и буџетските корисници водат евиденција за приходите и другите приливи, за расходите и другите одливи, изработуваат планови, извештаи и анализи.

(4) Податоците од деловните книги треба да им овозможат на надлежните органи планирање и извршување на средствата од Буџетот и средствата од други приходи, изготвување и донесување на финансиските планови и за други цели.

Член 7

(1) Буџетите и буџетските корисници ги водат деловните книги на македонски јазик со арапски цифри и вредности изразени во денари. Ако се користат кратенки, кодови, знаци или симболи, мора јасно да се објасни нивното значење.

(2) Сите податоци регистрирани во деловните книги и во другите извештаи мораат да бидат целосни и комплетирани, навремени, ажурирани и да бидат презентирани хронолошки, односно точно да го одразуваат временскиот редослед на нивното настанување.

(3) Регистриран податок во деловните книги не смее да се менува и дополнува на начин што подоцна ќе го оневозможи утврдувањето на првобитно регистрираната содржина.

Член 8

(1) Деловните книги на буџетите и на буџетските корисници се: дневник, главна книга (книга на приходи и расходи и книга на средствата, обврските и изворите на средствата) и помошни книги (аналитичка евиденција).

(2) Задолжителни помошни книги од ставот (1) на овој член се: книги на влезни сметки, книги на излезни сметки, книги за набавки, книга (попис) за инвентарот, книга (попис) на капиталниот имот, книга за јавниот долг, книга за благајната, книга на побарувањата и обврските и книга на изводи на сметката.

(3) Освен деловните книги од ставовите (1) и (2) на овој член, буџетите и буџетските корисници можат да водат и други помошни книги (аналитичка евиденција).

(4) Деловните книги од ставот (1) на овој член имаат карактер на јавни документи.

Член 9

(1) Деловните книги се водат за фискалната година која почнува на 1 јануари, а завршува на 31 декември секоја календарска година.

(2) Деловните книги се отвораат на почетокот на фискалната година или со денот на основање на овој субјект од членот 1 на овој закон.

(3) Почетните состојби на главната книга на почетокот на фискалната година мораат да бидат исти со заклучните состојби на крајот на претходната фискална година.

Член 10

(1) Буџетите и буџетските корисници на крајот на фискалната година ги заклучуваат и ги поврзуваат деловните книги. Дневникот и главната книга ги потпишува овластеното лице на буџетот и буџетскиот корисник или лице коешто тој ќе го овласти. Со потписот се потврдува точноста и усогласеноста со законските одредби.

(2) Ако сметководствените податоци се обработуваат со електронски сметач, откако дневникот и главната книга ќе се заклучат, буџетите и буџетските корисници се должни да ги отпечатаат и потоа да ги поврзат.

(3) Деловните книги се чуваат најмалку:

- дневникот и главната книга десет години,
- помошните книги (аналитичката евиденција) пет години.

(4) Рокот на чувањето на деловните книги почнува со последниот датум од Фискалната година на којашто се однесуваат.

Член 11

(1) Начинот на водењето на деловните книги на буџетот и на буџетскиот корисник зависи од техниката на внесувањето на настанатите финансиски промени односно трансакции.

(2) Техниката на внесувањето и обработката на податоците на настанатите финансиски промени, односно трансакции може да биде со помош на електронски сметач, полуавтоматизирана обработка на податоци и рачна обработка на податоци, со запазување на начелата на правилно водење на сметководството.

(3) Буџетите и буџетските корисници се должни, независно од начинот на водењето и чувањето на книгите, во секое време да обезбедат достапност на истите, да ги чуваат и да ги заштитат во рокот утврден за тоа, и мораат да гарантираат дека тие можат да бидат презентирани во секое време.

(4) Министерот за финансии ја пропишува формата и начинот на водењето на деловните книги на буџетите и буџетските корисници.

Член 12

(1) Внесувањето на податоците во деловните книги на буџетите и буџетските корисници мора да се заснова врз веродостојни, вистинити и уредни сметководствени документи.

(2) Сметководствен документ е писмен доказ за настанатата финансиска промена, односно трансакција.

(3) Сметководствениот документ служи како основа за внесување на податоци во деловните книги.

(4) Сметководствениот документ од ставовите (1) и (2) на овој член служи истовремено како основа за контрола и ревизија.

(5) Буџетите и буџетските корисници се одговорни за составувањето на сметководствените документи, а овластеното лице на буџетот и буџетскиот корисник или лицето коешто тој ќе го овласти, со потпис на документот гарантира дека документот е вистинит и дека реално ја прикажува сметководствената промена, односно трансакцијата.

Член 13

(1) Сметководствените документи се чуваат во изворна форма или пренесени на некои од медиумите за автоматска или микрографска обработка на податоците или на друг соодветен начин.

(2) Сметководствените документи, по својот вид, се чуваат во следниве рокови:

- трајно се чуваат конечните пресметки на плати на вработените, како и исплатните листи на платите на вработените ако содржат битни податоци за вработените;

- пет години се чуваат сметководствените документи врз основа на кои се внесени податоците во деловните книги;

- три години се чуваат исправите што се однесуваат на платниот промет;

- две години се чуваат продажните и контролните блокови, помошните пресметки и слични исправи.

(3) Министерот за финансии ги пропишува видот, содржината, контролата и движењето на сметководствените документи.

Член 14

(1) Буџетите и буџетските корисници го организираат сметководството и начинот на внесувањето на податоците во сметководството во согласност со одредбите на овој закон.

(2) Буџетите и буџетските корисници го водат сметководството и ги распоредуваат сметките во главната книга со примена на основни сметки пропишани со сметковен план.

(3) Буџетите и буџетските корисници според своите потреби ги расчленуваат основните сметки од сметковниот план на аналитички сметки (аналитички сметковен план).

(4) Трезорот води главна книга во која се евидентираат сите трансакции на приходите и другите приливи и расходите и другите одливи на Буџетот на Републиката и на корисниците и единки корисници на средства на Буџетот, како и финансиските средства на корисниците и единките корисници на средства на Буџетот.

(5) Владата на Република Македонија ја пропишува формата, содржината и начинот на водење на главната книга на трезорот од ставот (4) на овој член.

(6) Министерот за финансии го пропишува сметковниот план од ставот (2) на овој член, содржината на одделните сметки во сметковниот план, како и начинот на трезорското работење.

(7) Министерот за финансии ќе определи кои посебни податоци се потребни за системот на државната евиденција и ќе ги пропише формата и содржината на образецот за системот на државната евиденција.

(8) Буџетите и буџетските корисници водењето на сметководство можат да го доверат на овластена стручна организација со тоа што со тоа не се намалува одговорноста на одговорните лица на буџетите и на буџетските корисници за целокупното сметководство.

Член 15

(1) Буџетите и буџетските корисници во своето сметководство ги водат оние сметки на кои во текот на тековната година ќе се појават финансиски промени, односно трансакции.

(2) Освен сметките од ставот (1) на овој член, буџетите и буџетските корисници во своето сметководство ги водат и оние сметки на кои постои почетна состојба на почетокот на фискалната година.

Член 16

(1) Овластеното лице на Буџетот на Република Македонија, односно на буџетите на фондовите, корисниците и единките корисници на буџетите, или лице што тој ќе го овласти, одредува одговорен сметководител. Ако сметководството се води за повеќе корисници или единки корисници, се одредува одговорен сметководител за секој корисник или единка корисник.

(2) Градоначалникот на општината одредува еден одговорен сметководител за водење на деловни книги, сметководствени документи, обработка на податоците и изработка на годишните извештаи за буџетот на општината.

(3) Одговорниот сметководител може привремено да ја задржи исплатата, ако е во спротивност на овој закон, Законот за буџетите или со Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за одделната година, односно со одлуката за извршувањето на буџетот за одделната година.

IV. ВНАТРЕШНА СМЕТКОВОДСТВЕНА КОНТРОЛА

Член 17

Буџетите и буџетските корисници обезбедуваат систем на редовна внатрешна сметководствена контрола. Со внатрешната сметководствена контрола се проверува дали финансиските промени, односно трансакции се извршени во согласност со законските прописи, дали постои соодветна сметководствена документација и дали финансиските извештаи обезбедуваат целосни, вистинити и веродостојни информации за резултатите на финансиските промени и за финансиските трансакции.

V. ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ

Член 18

(1) Признавањето на приходите и другите приливи, расходите и другите одливи содржани во главната книга на буџетите и на буџетските корисници се спроведува според сметководствено начело на парично искажување.

(2) Сметководственото начело на парично искажување од ставот (1) на овој член значи приходите и другите приливи да се признаат во пресметковниот период во кој настанале, според критериумот на мерливост и расположливост. Приходите и другите приливи се мерливи кога е можно да се искажат вредносно. Приходите и другите приливи се расположливи кога се остварени во пресметковниот период.

(3) Сметководственото начело на парично искажување од ставот 1 на овој член значи расходните и другите одливи да се признаваат во пресметковниот период во износ во кој е извршено плаќањето.

(4) По исклучок на ставот (1) од овој член, признавањето на приходите и другите приливи, расходите и другите одливи содржани во главната книга на буџетскиот корисник кој остварува средства од други приходи може да се спроведе и според сметководствено начело на модифицирано настанување на финансиските промени, односно трансакции, на начин пропишан од страна на министерот за финансии.

VI. ПРОЦЕНУВАЊЕ НА БИЛАНСНИТЕ ПОЗИЦИИ, РЕВАЛОРИЗАЦИЈА И ПОПИС

Член 19

(1) Под проценување на билансните позиции, во смисла на овој закон се подразбира утврдување на вредноста на одделни билансни позиции.

(2) Буџетите и буџетските корисници се должни проценувањето на билансните позиции содржани во главната книга да го спроведат според сметководственото начело на парично искажување.

(3) Долгорочните и краткорочните средства се искажуваат по набавна вредност. Набавната вредност на долгорочните и краткорочните средства ја сочинува куповната цена зголемена за увозни царини, данок на додадена вредност, издатоците за превоз и сите други издатоци кои директно можат да се додадат на набавната вредност, односно на трошоците за набавка.

(4) Паричните средства во благајната и на сметките во домашна валута се внесуваат во главната книга во номинален износ, а во странска валута по курсот на Народната банка на Република Македонија на денот на билансирањето.

(5) Билансните позиции на побарувањата и обврските се признаваат според договорените износи во договорот.

(6) Отписот на вредноста на долгорочните средства се спроведува со праволиниска метода на отпис со примена на годишни стапки пропишани од страна на министерот за финансии.

(7) Основица за отпис на долгорочните средства е набавната, односно ревалоризираната вредност на долгорочните средства.

(8) Долгорочните средства чија поединечна вредност во моментот на набавката е пониска од 100 ЕВРА во денарска противвредност се класифицира како расход кој што се отпишува еднакратно независно од корисниот век на употреба.

Член 20

Буџетите и буџетските корисници се должни да ги ревалоризираат долгорочните средства, на начин пропишан од страна на министерот за финансии.

Член 21

(1) Буџетите и буџетските корисници се должни најмалку еднаш годишно да вршат усогласување на состојбата на средствата и нивните извори искажани во сметководството со фактичката состојба што се утврдува со попис на 31 декември, на начин пропишан од страна на министерот за финансии.

VII. ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Член 22

(1) Буџетите и буџетските корисници се должни да состават основни финансиски извештаи и тоа: биланс на состојбата, биланс на приходите и расходите, консолидиран биланс на капиталниот имот (попис на капиталниот имот), биланс за задолжување и белешки кон финансиските извештаи.

(2) Билансот на состојбата ја прикажува состојбата на средствата, обврските и изворите на средствата на одреден датум.

(3) Билансот на приходите и расходите ги прикажува приходите и другите приливи, како и расходите и другите одливи.

(4) Консолидираниот биланс на капиталниот имот е целосен преглед на капиталниот имот на буџетите и на буџетските корисници.

(5) Билансот за задолжување е преглед на долгот на одреден ден. Во него се содржани податоци за дадените и примените заеми, ненамирените обврски и ненаплатените побарувања.

(6) Белешките кон финансиските извештаи претставуваат детална разработка и дополнување на податоците од билансот на состојбата, билансот на приходите и расходите, консолидираниот биланс на капиталниот имот и билансот за задолжување на буџетот и на буџетскиот корисник, кој помага поцелосно да се разберат финансиските податоци претставени во финансиските извештаи.

(7) Основните финансиски извештаи мораат да дадат точен, вистинит и целосен преглед на приходите и другите приливи, расходите и другите одливи, како и состојбата на средствата, обврските и изворите на средствата.

(8) Основните финансиски извештаи мораат да се чуваат трајно и во изворна форма.

(9) Основните финансиски извештаи од ставот (1) на овој член се составуваат за фискалната година и тоа на македонски јазик и во денари.

(10) Обликот и содржината на финансиските извештаи од ставот (1) на овој член ги пропишува министерот за финансии.

(11) Основните финансиски извештаи од ставот (1) на овој член ги потпишува овластеното лице на буџетот и буџетскиот корисник или лицето коешто тој ќе го овласти.

Член 23

Основните финансиски извештаи, заедно со образложението кон нив ја сочинуваат годишната сметка.

Член 24

(1) Буџетот на Републиката, буџетите на единиците на локалната самоуправа и буџетите на фондовите изготвуваат консолидирани годишни сметки.

(2) Секоја единка-корисник ја изготвува годишната сметка и ја доставува до корисникот во чиј состав е, најдоцна до 1 март во тековната година за претходната фискална година.

(3) Корисниците на буџетите и фондовите изготвуваат консолидирана годишна сметка (од годишните сметки на своите единки-корисници кои се во нивен состав и од својата годишна сметка) и ја доставуваат до Министерството за финансии најдоцна до 31 март во тековната година за претходната фискална година.

Член 25

Врз основа на годишните сметки на корисниците и фондовите, Министерството за финансии ја изготвува годишната сметка на Буџетот на Републиката до 30 април во тековната година и ја доставува до Владата на Република Македонија за утврдување.

Член 26

(1) Годишната сметка се изготвува во согласност со класификацијата на приходите и класификацијата на расходите донесени од министерот за финансии.

(2) Годишната сметка ги содржи следниве прилози:

- преглед на наплатени приходи и извршени расходи на сите буџетски сметки на Буџетот на Републиката, спореден со процените на буџетските приходи и одобрените трошоци, како и образложение за главните отстапувања и

- детален преглед на трошењето од буџетската резерва и гаранциите за земените заеми во фискалната година.

Член 27

(1) Годишните сметки на буџетите на единиците на локалната самоуправа се изготвуваат согласно со постапката пропишана за изготвување и донесување на Буџетот на Републиката и фондовите.

(2) Годишните сметки на единиците на локалната самоуправа се приложуваат кон годишната сметка на Буџетот на Републиката.

(3) Годишната сметка на буџетот на единицата на локалната самоуправа ја донесува советот најдоцна до 15 март и истата се доставува до Министерството за финансии најдоцна до 31 март.

Член 28

Министерството за финансии, годишната сметка на Буџетот на Републиката по нејзиното утврдување од страна на Владата, ја доставува до Собранието на Република Македонија за донесување, заедно со годишните сметки на буџетите на единиците на локалната самоуправа и фондовите.

Член 29

Буџетите и буџетските корисници се должни годишните сметки да ги достават до Регистарот на годишните сметки при Централниот регистар и до Државниот завод за ревизија до крајот на месец февруари наредната година, односно во рок од 60 дена од денот на настанувањето на статусна промена.

VIII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 30

Со парична казна од 30.000 до 50.000 денари ќе се казни за прекршок одговорното лице на буџетите и буџетските корисници, ако:

1) не води сметководство на начин пропишан со овој закон или со пропис донесен врз основа на него (членови од 2 до 5);

2) не води деловни книги на начин пропишан со овој закон или со пропис донесен врз основа на него (членови од 6 до 12);

3) внесувањето на податоците во деловните книги го врши врз основа на неуредна и неверодостојна документација (член 12 став 1);

4) не го определи лицето кое е одговорно за законитоста и исправноста на сметководствениот документ (член 12 став 3);

5) не ги чува на соодветен и правилен начин деловните книги, сметководствените документи, исправи и финансиски извештаи до рокот пропишан со овој закон или ако за нивното чување не определи одговорно лице (членови 10, 13, 22 став 8);

6) не врши проценување на билансните позиции на начинот и по постапката пропишани со овој закон или со пропис донесен врз основа на него (член 19);

7) не ја врши ревалоризацијата според одредбите од овој закон (член 20);

8) не врши попис според одредбите од овој закон (член 21);

9) не ја достави годишната сметка на буџетот до Министерството за финансии во законски определениот рок (член 24 став 3 и член 27 став 3) и

10) не ги составува и не ги доставува финансиските извештаи и годишните сметки (членови 22 и 29).

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 31

Буџетите и буџетските корисници продолжуваат да ги применуваат прописите донесени врз основа на Законот за сметководството ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93, 48/93, 6/95, 32/98, 39/99, 70/2001 и 36/2002), до донесувањето на нови прописи согласно со овој закон.

Член 32

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за сметководството ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93, 48/93, 6/95, 32/98, 39/99, 70/2001 и 36/2002) и членовите 47, 48, 49, 50, 52, 53 и 54 од Законот за буџетите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 79/93, 3/94, 71/96, 46/2000, 11/2001 и 93/2001).

Член 33

Се овластува министерот за финансии да донесува правилници и да дава објаснувања и упатства за примена на овој закон.

Член 34

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Ligji

për llogarin e buxhetëve dhe shfrytëzuesit buzhetare

I. DISPOZITA THEMELORE

Neni 1

Me këtë ligj regullohet udhëheqjen e llogarisë, librat e punës, dokumentet llogaritare dhe përpunimin e të dhënave, pranimin e të ardhurave dhe shpenzimeve, vlerësimin e pozitave bilancuese, revolarizim, raportet finansore, dorëzimin e raporteve finansore dhe çështjet të tjerë lidhur me llogarimin e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë, buxhetet e njërive së qeverisë

lokale, buxhetet dhe fondet, shfrytëzuesit dhe individët - shfrytëzues të mjetëve të buxhetit, si edhe personave të tjerë juridike për të cilat mjetet për kryerjen e veprimtarisë kryesore më shumë sigurohen nga buxhetet (në tekstin i mëtejshëm: buxhete dhe shfrytëzues buxhetare).

II. MËNYRA E UDHËHEQJES SË LLOGARISË

Neni 2

(1) Buxhetet dhe shfrytëzuesit buxhetare janë obliguar të udhëheqin llogari, hartojnë dhe dorëzojnë raporte finansore në pajtim me këtë ligj dhe principet e praneshme llogaritare, praktikë të praneshme llogaritare, dhe standarde llogaritare, me qëllim për deklarim të saktë, të vërtetë, të sigurt, të tërësishme, në kohën e duhur, azhur dhe veças të pozitave buxhetare, gjendje, burime e mjetëve, të ardhurat dhe derdhje të tjerë edhe shpenzime edhe derdhje të tjerë edhe rezultate e punimit.

(2) Standarde llogaritare për buxhetet dhe shfrytëzuesit buxhetare që përdoren në Republikën e Maqedonisë janë standarde llogaritare ndërkombëtare për sektorin publik, të cilat shpallen në "Gazetën zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nga ana e ministrit të financave, derisa nuk janë në kundërvënie me këtë ligj ose regull të tjerë.

(3) Ministri i financave nesë ka nëvojë sjell vendim ose një regull të tjerë për pajtushmërin e standardeve me këtë ligj, gjëra e cila shpallet në "Gazetën zyrtare e Republikës së Maqedonisë".

Neni 3

(1) Buxhetet dhe shfrytëzuesit buxhetare janë obliguar të udhëheqin llogarin e veçant nga paragrafi (1) i këtij neni.

(2) Ministri i financave sjell rregulla më të ngushtë për udhëheqje e llogarisë nga paragrafi (1) i këtij neni.

Neni 4

(1) Buxhetet dhe shfrytëzuesit buxhetare janë obliguar në udhëheqje e vetë ta sigurojnë të dhënët veças sipas të gjitha llojeve të ardhurave dhe derdhjeve të tjerë, për shpenzime dhe derdhje të tjerë, si edhe për gjendjen e mjetëve, obligimeve dhe burimeve të mjetëve.

(2) Të dhënave nga paragrafi (1) i këtij neni sigurohen veças - sipas shfrytëzuesve buxhetare.

Neni 5

Buxhetet dhe shfrytëzuesit buxhetare janë obliguar ta udhëheqin llogarimin sipas sistemit të llogaritës dyfishtë, kurse sipas rreshtimit të llogarimeve të planit llogaritar të buxhetëve dhe shfrytëzimëve buxhetare.

III. LIBRA E PUNËS, DOKUMENTE LLOGARITARE DHE PËRPUNIM TË DHËNAVE

Neni 6

(1) Buxhetet dhe shfrytëzuesit buxhetare janë obliguar t'i udhëheqë librat e punës me pajtim me dispozitat të këtij ligj, praktikata e pranuar, standarde, llogaritare dhe standarde llogaritare.

(2) Përmes librave të punës sigurohen evidentim të njëlojtë dhe formë të tjerë të evidentimit, me të cilat sigurohen pikëpamjet për gjendjen dhe për lëvizjet e mjetëve, obligimeve, burimeve të mjetëve, të ardhurave dhe derdhjeve të tjerë, për shpenzimet dhe derdhjet e tjerë, por edhe rezultatit e punimit.

(3) Buxhetet dhe shfrytëzuesit buxhetare udhëheqin evidentim për të ardhurat dhe derdhjet të tjerë, për shpenzimet dhe derdhjet e tjerë, hartojnë planë, raportë dhe analizë.

(4) Të dhënat prej librave të punës duhet t'iu mundësohen organëve kompetente, planifikim dhe kryerje e mjetëve të buxhetit dhe mjete prej të ardhurave të tjerë, hartim dhe sjellje e planëve finansore, por edhe për qëllime të tjerë.

Neni 7

(1) Buxhetet dhe shfrytëzuesit buxhetare i udhëheq librat të punës në gjyhen maqedonase me numre arape dhe vlerësime të shprehur me denarë. Nëse përdoren shkurtime, kodë, shenjë ose simbolë, duhet të shpjegohet qartë kuptimin i tyre.

(2) Të gjitha të dhënave, që janë regjistruar në librat e punës dhe në raportet e tjerë duhet të jetë të tërësishme dhe të kompletuar në kohë, azhurë edhe të jenë të prezentura kronologjikisht, përkatësisht e saktë ta pasqyrojnë rendin kohor e krijimit i tyre.

(3) Të dhëna që është regjistruar në librat e punës nuk duhet të ndryshohet dhe plotësohet në mënyrë që më vonë do ta pamundësohet fortifikimin e përmbajtjes së regjistruar fillestare.

Neni 8

(1) Librat e punës të buxhetave dhe të shfrytëzuesit buxhetar janë: ditar, libra kryesore (libri i të ardhurave dhe të shpenzimeve dhe libri i mjetëve, obligimeve dhe burimeve të mjetëve) dhe libra ndihmëse (evidentim analitik).

(2) Libra e domosdoshme ndihmëse nga paragrafi (1) i këtij neni janë: libra për llogarimet hyrëse, libra për llogarimet i daljëse, libra për furnizim, libër (regjistër) për inventarin, libër (regjistër) të pronës së kapitalit, libër për borxhin publik, libër për arkën, libër për kërkimet dhe obligimet, libër të certifikatit të llogarit.

(3) Përveç librave të punës nga paragrafe (1) dhe (2) i këtij neni, buxhetet dhe shfrytëzuesit buxhetare mund të udhëheqë edhe libra të tjerë ndihmëse (evidentim analitik).

(4) Librat e punës nga paragrafi (1) i këtij neni kanë në karakter të dokumentit publik.

Neni 9

(1) Librat e punës udhëheqin për vitin fiskal, i cili fillon më 1 janar dhe mbaron më 31 dhjetor çdo vit kalendarik.

(2) Librat e punës hapen në fillimin e vitit fiskal ose në ditën e themelimit të subjektit të ri nga neni 1 i këtij ligji.

(3) Gjendje fillore e librit kryesor në fillimin e vitit fiskale duhet të jenë të njëjtë me gjendjet e fundit të mbarimit të vitit paraprak fiskal.

Neni 10

(1) Buxhetet dhe shfrytëzuesit buxhetare në fundin e vitit fiskale i mbyllin dhe lidhin librat e punës. Ditari dhe libra kryesore nënshkruan personat e autorizuar të buxhetit dhe shfrytëzuesit buxhetar ose persona e cila ai do ta autorizojë. Me nënshkrimin fortifikohen saktësinë dhe pajtimin me dispozitat ligjore.

(2) Nëse të dhënat llogaritare përpunohen me llogarit elektronik, pasi dritari dhe libri kryesor do të mbyllen, buxhetet dhe shfrytëzuesit buxhetar janë të obliguar t'i shtypen edhe pastaj t'i lidhen.

(3) Librat e punës ruhen më së pakut:

- ditarin dhe librat kryesore - dhjetë vjet,
- librat ndihmëse (evidentimi analitik) - pesë vjet.

(4) Afati i ruajtjes së librave së punës fillojnë me datën e fundit nga viti fiskale për të cilin sillen.

Neni 11

(1) Mënyra e udhëheqjes së librave së punës të buxhetit dhe të shfrytëzuesit buxhetari varet nga teknika e futjes së ndryshimëve e krijuara fiskale përkatësisht transaksione.

(2) Teknika e futjes dhe përpunimit të të dhënave të ndryshimëve e krijuara fiskale, përkatësisht transaksione mund të jetë me ndihmë të llogaritit elektronik, përpunimi i gjysmëautorizuar të të dhënave dhe përpunim të të dhënave me dorë, me kujdesim i parimëve të udhëheqjes së drejtë të llogaritit.

(3) Buxhetet dhe shfrytëzuesit buxhetar janë obliguar, pavarësisht prej mënyrës së udhëheqjes dhe ruajtjes të librave, në çdo kohë të sigurojnë hyrje e të njëjtëve, t'i ruajnë dhe t'i mbrojnë në afatin fortifikuar për të, dhe duhet të garantojnë se ata mund të jenë prezentuar në çdo kohë.

(4) Ministri i financave i shkruan formën dhe mënyrën e udhëheqjes të librave të punës të buhetave dhe shfrytëzuesve buxhetare.

Neni 12

(1) Hyrja e të dhënave në librat e punës të buxhetave dhe shfrytëzuesve buxhetare duhet të themelohet ndaj dokumentet e bësueshme, e vërtetë, e reguluar dhe llogaritare.

(2) Dokumenti llogaritar është provë të ndryshimit të krijuar finansor, përkatësisht transaksion.

(3) Dokumenti llogaritar shërben si bazë për hyrjen e të dhënave në librat e punës.

(4) Dokumenti llogaritar nga paragrafe (1) dhe (2) i këtij neni shërben njëkohësisht edhe si bazë për kontrollim dhe revizion.

(5) Buxhetet dhe shfrytëzuesit buxhetare janë përgjigjur për hartimin e dokumentet llogaritare, kurse persona e autorizuar të buxhetit dhe shfrytëzuesit buxhetar ose persona e cila ai do ta autorizojë, me nënshkrim e dokumentit garanton se dokumenti është i vërtetë edhe se realisht e tregon ndryshimin llogaritar, përkatësisht transaksionin.

Neni 13

(1) Dokumentet llogaritare ruhen në formën fillestare ose transmetuara në ndonjë prej mediumëve për përpunimim automatike ose mirkografike të të dhënave ose në mënyrë të tjerë përkatëse.

(2) Dokumentet llogaritare, sipas llojit të vetë, ruhen në këta afate:

- llogaritat të fundit të rrogave të të punësuarit ruhen qëndruesisht, si edhe fletet paguese të rrogave të të punësuarit nëse përmbajnë të dhënë të rëndësishme për të punësuarit;

- pesë vjet ruhen dokumentet llogaritare mbi bazës e së cilëve janë hyrë të dhënave në librat e punës;

- tre vjet ruhen dokumentet që sjellin e qarkullimit punues;

- dy vjet ruhen dokumentet shitëse dhe kontrolluara, parallogarimin ndihmës dhe dokumentet e ngjshme.

(3) Ministri i financave i shkruan llojin, përmbajtjen, kontrollën dhe lëvizjen e dokumentëve llogaritare.

Neni 14

(1) Buxhetet dhe shfrytëzuesit buxhetare e organizojnë llogarimin dhe mënyrën e hyrjes së të dhënave në llogarimin në pajtim me dispozitat të këtij ligji.

(2) Buxhetet dhe shfrytëzuesit buxhetare e udhëheq llogarimin edhe i vendosin llogaritat në librin kryesore me shfrytëzimin e llogarimëve themelore të shruara me planin llogaritar.

(3) Buxhetet dhe shfrytëzuesit buxhetare, sipas nëvojëve të vetë i zbërtejnë llogarimet themelore nga plani llogaritar të llogarimëve analitike (plani llogaritar analitik).

(4) Trezori udhëheq librin kryesor në të cilin evidentohen të gjitha transaksione të ardhurave dhe derdhjeve të tjerë edhe shpenzimeve edhe derdhjeve të tjerë të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë edhe të shfrytëzuesve edhe shfrytëzuesve individësh të mjetëve të Buxhetit, si edhe mjetëve finansore të shfrytëzuesve dhe shfrytëzuesve individësh të mjetëve të Buxhetit.

(5) Qeveria e Republikës së Maqedonisë e shkruan formën, përmbajtjen, dhe mënyrën e udhëheqjes të librit kryesor të trezorit nga paragrafi (4) i këtij neni.

(6) Ministri i financave e shkruan planin llogaritar nga paragrafi (2) i këtij neni, përmbajtja e llogarimëve të veçantë në planin llogaritar, si edhe mënyrën e punimit të trezorit.

(7) Ministri i financave do të përcaktojë cilat të dhënë të veçant janë të duhur për sistemin e evidentimit shtetëror dhe do t'i shkruan formën dhe përmbajtjen e formularit të sistemit të evidentimit shtetëror.

(8) Buxhetet dhe shfrytëzuesit buxhetare, udhëheqja e llogaritit mund ta jep në besim të organizatës së autorizuar profesionale me atë që nuk zvogëlohet përgjegjësinë e personave të përgjigjur të buxhetëve dhe të shfrytëzuesve buxhetare për llogarimin i tërësishëm.

Neni 15

(1) Buxhetet dhe shfrytëzuesit buxhetare në llogarimin e vetë i udhëheqin ata llogarime e të cilëve nëpër vitin rrjedhimor do të paraqesin ndryshime financore, përkatësisht transaksione.

(2) Përveç llogarimëve nga paragrafi (1) i këtij neni, buxhetet dhe shfrytëzuesit buxhetare në llogarimin e vetë i udhëheq edhe ata llogarime e të cilëve egziston gjendje fillore të vitit fiskale.

Neni 16

(1) Persona e autorizuar të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë, përkatësisht e buxhetëve të fondëve, shfrytëzuesit dhe shfrytëzuesit - individë të buxhetëve ose personë e cilën ai do ta autorizojë, zgjedh llogaritar që është i përgjigjur. Nëse llogarimi udhëheqet për më shumë srytëzuese ose shfrytëzuese - individë, përcaktohet llogaritar që është i përgjigjur për çdo shfrytëzues ose shfrytëzues - individë.

(2) Kryetari i komunës përcakton një llogaritar të përgjigjshëm për udhëheqjen e librave të punës, dokumentëve llogaritare, përpunimit të të dhënave dhe përpunim të raportet vjetore për buxhetin e komunës.

(3) Llogaritari i përgjigjur përkohësisht mund ta mbetet pagesën, nëse është në kundërvënien e këtij ligji, Ligjin e buxhetëve ose me Ligjin e kryerjes të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë për vitin e caktuar, përkatësisht me vendimin e kryerjes të Buxhetit për vitin e caktuar.

IV. KONTROLLIN E BRENSHËM LLOGARITAR

Neni 17

Buxhetët dhe shfrytëzuesit buxhetare sigurojnë një sistem për kontrollin e brendshëm e rregullt llogaritar. Me kontrollin e brendshëm llogaritar kontrolohet se ka ndryshimet financore, përkatësisht transaksionet janë të kryer në pajtim me rregullat ligjore, se egziston dokumentacioni përkatës llogaritar edhe se raportet financore sigurojnë informatë të tërë, të vërtetë dhe autentike për rezultatet e ndryshimeve financore dhe për transaksionet financore.

V. PRANIMI I TË ARDHURAVE DHE TË SHPENZIMËVE

Neni 18

(1) Pranimi i të ardhurave dhe të derdhjeve të tjerë, të shpenzimeve dhe të derdhjeve të tjerë, të cilët janë të përmbajtur në librin kryesor të buxhetëve dhe të shfrytëzuesve buxhetare kryhet sipas parimit të llogaritës së tregimit me të hollat.

(2) Parimi llogaritar i tregimit me të hollat nga paragrafi (1) i këtij neni pra të ardhurat dhe derdhjet e tjerë të pranohen në periudhën e llogaritimit në të cilën janë krijuar, sipas kriterit të matjës dhe dispozicionit. Të ardhurat dhe të derdhjet e tjerë janë të matshme kur është e mundur të tregohen me vlerë. Të ardhurat dhe të derdhjet e tjerë janë në dispozicion kur janë të kryer në periudhën e llogaritimit.

(3) Parimi llogaritar i tregimit me të hollat nga paragrafi (1) i këtij neni tregimit, pra shpenzimet dhe derdhjet e tjerë të pranohen në periudhën e llogaritimit me vlerë në të cilën është edhe kryer pagimin.

(4) Me përjashtim nga paragrafi (1) i këtij ligji, pranimin i të ardhurave dhe të derdhjeve të tjerë, shpenzimeve dhe derdhjeve të tjerë të përmbajtur në librin kryesor të shfrytëzuesit buxhetar, të cilit kryen mjetë prej të ardhurave të tjerë, mund të zbatohet edhe sipas parimit llogaritar të krijimit modifikuar të ndryshimeve financore, përkatësisht të transaksioneve, në mënyrën e shkruar nga ana të ministrit të financave.

VI. VLERËSIMI I POZICIONËVE BILANCUESE RIVALORIZIMI DHE REGJISTRIMI

Neni 19

(1) Nën vlerësimi i pozicionëve bilancues, në kuptimin e këtij ligji, nënkuptohet fortifikimin e vlerës të pozicionëve të veçantë bilancuese.

(2) Buxhetet dhe shfrytëzuesit buxhetare janë të obliguar vlerësimin e pozicionëve bilancuese, të cilat përmbajten në librin kryesor, ta zbatojë sipas parimit llogaritar të deklarimit me të hollat.

(3) Mjetet e afatgjatë dhe e afatshkurtë shprehen sipas vlerës të furnizimit. Vlera e furnizimit të mjetëve të afatgjatë dhe të afatshkurtë e bën çmimin e blerjes, e rritur për doganat të importit, tatimin e vlerës të shtimit, shpenzimet për transport edhe të gjithë shpenzimet të tjerë, të cilët në mënyrën e drejtpërdrejt mund të shtohen në vlerën e furnizimit, përkatësisht e borxhëve të furnizimit.

(4) Mjetet me të holla, në arkën dhe në llogaritët e valutës të vendit futen në librin kryesor në vlerën nominale, kurse në valutën e huaj sipas kursit të Bankës Popullore së Republikës së Maqedonisë në ditën e bilancimit.

(5) Pozicionët bilancuese të kërkimëve dhe obligimëve pranohen sipas vlerave kontratuase të marrëveshjes.

(6) Shlyerje e vlerës të mjetëve afatëgjatë zbatohet me metodën drejtvijëse të shlyerjeit me përdorimin e shkallëve të shkruara nga ana e ministri i financave.

(7) Bazën e shlyerjes të mjetëve afatëgjatë është vlera e furnizuar ose e rivalorizuar nga mjetet afatëgjatë.

(8) Mjetet e afatëgjatë, e të cilave vlera individuale në momentin e furnizimit është më e ulët se 100 Euro në kundërvlerë denarësh klasifikohet si shpenzim i cili çregistrohet pavarësisht nga shekulli i shfrytëzuar të përdorimit.

Neni 20

Buxhetet dhe shfrytëzuesit buxhetare janë të obliguar t'i revolarizojnë mjetet e afatëgjatë, në mënyrën e shkruar nga ana e ministrit të financave.

Neni 21

(1) Buxhetet dhe shfrytëzuesit buxhetare janë të obliguar më së paku një herë në vitin ta kryejnë pajtimin e gjendjës të mjetëve dhe burimëve të tyre të deklaruar në llogarimin e gjendjës faktike, gjëra që përcaktohet me regjistrim më 31 dhjetor, në mënyrën e shkruar nga ana e ministrit të financave.

VII. RAPORTI FINANCOR

Neni 22

(1) Buxhetët dhe shfrytëzuesit buxhetare janë të obliguar t'i përpilojnë raportet themelore financore edhe atë: bilanci i gjendjës, bilanci i të ardhurave dhe të shpenzimeve, bilanci i konsoliduar të pronës kapitale (regjistrimi i pronës kapitale), bilanci i hyrjes në borxh dhe bilanci i shënimit ndaj raportet financore.

(2) Bilanci i gjendjës e prezenton gjendjen e mjetëve, obligimëve dhe burimëve të mjetëve në një datë të caktuar.

(3) Bilanci i të ardhurave dhe të shpenzimeve i prezentojnë të ardhurat edhe të derdhjeve të tjerë, si edhe shpenzimet dhe derdhjet e tjerë.

(4) Bilanci i konsoliduar të pronës të kapitalit është pasqyra e tërësishme e pronës të kapitalit të buxhetëve edhe të shfrytëzuesve buxhetare.

(5) Bilanci për hyrjen në borxh është pasqyra e borxhit të ditës së caktuar. Atje janë të përmbajtur të dhënat për borxh të dhënë dhe të pranuar, obligimet e papaguar dhe kërkimet e papaguar.

(6) Shënimit ndaj raportet financore paraqesin përpunim detal dhe plotësim i të dhënave nga bilanci i gjendjës, bilanci i të ardhurave dhe të shpenzimeve, bilanci i konsoliduar së pronës të kapitalit edhe bilanci për hyrjen në borxh të buxhetit dhe të shfrytëzuesit buxhetar, të cilin ndihmon tërësisht të kuptohen të dhënat financore të paraqitur në raportet financore.

(7) Raportet themelore financore duhet ta japin pasqyrën e saktë, e vërtet, edhe e tërësishme të të ardhurave dhe të derdhjeve të tjerë, të shpenzimeve dhe të derdhjeve të tjerë, si edhe gjendjen e mjetëve, obligimëve dhe burimëve të mjetëve.

(8) Raportet themelore financore duhet të ruhen qëndrueshmërisht edhe në formën burimore.

(9) Raportet themelore financore nga paragrafi (1) i këtij neni, përpilohen për vitin fiskale edhe atë në gjuhën maqedonase edhe në kundërvlerë denarësh.

(10) Forma dhe përmbajtja të raportëve financore nga paragrafi (1) i këtij neni, i shkruan ministrin i financave.

(11) Raportet themelore financore nga paragrafi (1) i këtij neni i shkruan persona e autorizuar të buxhetit dhe shfrytëzuesit buxhetar ose porsona e cila ai do ta autorizojë.

Neni 23

Raportet themelore financore, së bashkë me arsyetimin ndaj tyre e bëjnë llogarimin vjetor.

Neni 24

(1) Buxheti i Republikës, buxhetët të njëjrive të vetëqeverisë lokale dhe buxhetët të fondave i përpilojnë llogarimet e konsoliduar vjetore.

(2) Çdo individë - shfrytëzues e përpilon llogarimin vjetor dhe e dorëzon të shfrytëzuesit në të cilën përbërjen gjendet, më e vonë deri te 1 mars në vitin rrjedhor, për vitin e kaluar fiskal.

(3) Shfrytëzuesit të buxhetëve dhe të fondave përpilojnë llogarin e konsoliduar vjetore (nga llogarimet vjetore të individëve - shfrytëzuesve e vetë të cilët janë në përbërjen e tyre dhe nga llogarimi i vetë vjetor) dhe e dorëzojnë deri Ministria e financave më e vonë deri te 31 mars në vitin rrjedhor për vitin e kaluar fiskal.

Neni 25

Ndaj bazës të llogarimeve vjetore të shfrytëzuesve dhe fondave, Ministria e financave e përpilon llogarimin vjetor të Buxhetit të Republikës deri te 30 prill në vitin rrjedhor edhe e dorëzon deri te Qeveria e Republikës së Maqedonisë për fortifikim.

Neni 26

(1) Llogaria vjetor përpilohet në pajtim me klasifikimin të të ardhurave dhe klasifikimin të shpenzimeve të sjell nga ministri i financave.

(2) Llogaria vjetore i përmban këto shtesa:

- pasqyra e të ardhurave të paguar edhe shpenzimeve të kryer në të gjitha llogarit buxhetare të Buxhetit të Republikës, e krahasueshme me vlerësimet e të ardhurave buxhetare dhe harxhimëve të miratuar, si edhe arsyetim për lëshimet kryesore edhe

- pasqyra e tërësishme të harxhimit të rezervës buxhetare dhe garantimeve për borxët që janë marrë në vitin fiskale.

Neni 27

(1) Llogarit vjetore të buxhetëve të njëjrive të vetëqeverisë lokale përpilojnë në pajtim me procedurën të shkruar për përpilimin dhe sjelljen e Buxhetit të Republikës dhe të fondave.

(2) Llogaritet vjetore të njëjrive të vetëqeverisë lokale shtohen në llogarin vjetor të Buxhetit të Republikës.

(3) Llogaria vjetore të buxhetit të njëjrive të vetëqeverisë lokale e sjell këshillin më vonë deri më 15 mars edhe e njëjta dorëzohet deri te Ministrinë e financave më vonë deri më 31 mars.

Neni 28

Ministria e financave, llogarimin vjetor të Buxhetit të Republikës pas rregullimit i tij nga ana e Qeverisë, e dorëzon deri te Kuvendin e Republikës së Maqedonisë për sjellje, bashkë me llogaritë vjetore të buxhetëve të njëjrive të vetëqeverisë lokale dhe të fondave.

Neni 29

Buxhetët dhe shfrytëzuesit buxhetare janë të obliguar llogaritë vjetore t'i dorëzojnë deri te Regjistrin e llogarimeve vjetore pranë Regjistri qendror dhe deri te Entin shtetëror për revizion deri te fundin e muajit shkurt në vitin e ardhshëm, përkatësisht në afat se 60 ditë nga dita kur erdhi ndryshimin e statusit.

VIII. DISPOZITË DËNUJESHE

Neni 30

Me dënim të holla nga 30.000 deri te 50.000 denarë do të dënohet për përlëshje personën e përgjigjur të buxhetëve dhe shfrytëzuesve buxhetare, nëse:

1) nuk e udhëheq llogarimin e mënyrës së shkruar me këtë ligj ose me rregull i sjell ndaj bazës së tij (nenit nga 2 deri te 5);

2) nuk e udhëheq librat e punës në mënyrën e shkruar me këtë ligj ose me rregull i sjell ndaj bazës së tij (nenit nga 6 deri te 12);

3) hyrje e të dhënave në librat e punës e kryen ndaj bazës të dokumentacionit të parregullt dhe të pabesueshëm (neni 12, paragrafi 1);

4) nuk e përcakton personën e cila është e përgjigjur për ligjëshmërinë dhe drejtimin e dokumentit llogaritar (neni 12, paragrafi 3);

5) nuk i ruan në një mënyrë të drejtë dhe përkatëse librat e punës, dokumentët llogaritare, dokumentët dhe raportët financore deri te afati i shkruar me këtë ligj ose nëse për ruajtjen e tyre nuk e përcakton personën e përgjigjur (nenit 10, 13, 22 paragrafi 8);

6) nuk kryen vlerësim të pozitave bilancuese në mënyrën dhe procedurën të shkruar me këtë ligj ose me rregull të sjell ndaj bazës së tij (neni 19);

7) nuk e kryen rivalorizimin sipas dispozitëve të këtij ligj (neni 20);

8) nuk kryen regjistrim sipas dispozitëve të këtij ligj (neni 21);

9) nuk e dorëzon llogarin vjetore të buxhetit deri te Ministrinë e financave në afatin e caktuar me ligj (neni 24 paragrafi 3 dhe neni 27 paragrafi 3) dhe

10) nuk i përpilon dhe nuk i dorëzon raportët financore dhe llogaritë vjetore (nenit 22 dhe 29).

IX. DISPOZITË TË KRYERA DHE KALUESE

Neni 31

Buxhetët dhe shfrytësit buxhetare vazhdojnë t'i zbatojnë rregullat e sjell ndaj bazës të Ligjit të llogaritit ("Gazeta zyrtare të Republikës së Maqedonisë" numri 42/93, 48/93, 6/95, 32/98, 39/99, 70/2001 dhe 36/2002), deri te sjelle e rregullave të ri në pajtim me këtë ligj.

Neni 32

Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij Ligji, mbaron të vlejë Ligjin e llogaritit ("Gazeta zyrtare të Republikës së Maqedonisë" numri 42/93, 48/93, 6/95, 32/98, 39/99, 70/2001 dhe 36/2002), dhe nenit 47, 48, 49, 50, 52, 53 dhe 54 nga ligji i buxhetëve ("Gazeta zyrtare të Republikës së Maqedonisë" numri 79/93, 3/94, 71/96, 46/2000, 11/2001 dhe 93/2001).

Neni 33

Ministri i financave pranon dispozitë t'i sjell rregulloret dhe të japë shpjegim dhe udhëzime për zbatimin e këtij ligji.

Neni 34

Ky ligj hyn në fuqi nga dita e shpalljes në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

944.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КАЈ ЕВРОПСКАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ ПО ДОГОВОРОТ ЗА КРЕДИТ ЗА ПРОЕКТОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЦИВИЛНАТА ВОЗДУШНА ПЛОВИДБА

Се прогласува Законот за задолжување на Република Македонија кај Европската банка за обнова и развој по Договорот за кредит за Проектот за унапредување на Цивилната воздушна пловидба,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 18 јули 2002 година.

Бр. 07-2921/1
18 јули 2002 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

ЗАКОН
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КАЈ ЕВРОПСКАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ ПО ДОГОВОРОТ ЗА КРЕДИТ ЗА ПРОЕКТОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЦИВИЛНАТА ВОЗДУШНА ПЛОВИДБА

Член 1

Република Македонија се задолжува кај Европската банка за обнова и развој со

- кредит во износ од 11,2 милиони ЕВРА наменет за реализација на Проектот за унапредување на Цивилната воздушна пловидба кој се состои од набавка на опрема за навигација на целиот воздушен простор на Република Македонија и модернизација на пистата на Охридскиот аеродром.

Член 2

Рокот на отплата на кредитот од член 1 на овој закон е 12 години со грејс период од три години и варијабилна каматна стапка - ЕУРИБОР плус 1 процент.

Кредитот ќе се отплаќа во еднакви полугодишни рати кои пристигнуваат за плаќање на 16 март и 16 септември секоја година, почнувајќи од 16 март 2006 година, а завршувајќи на 16 септември 2014 година.

По ефективност на кредитот ќе се плати еднократно провизија од 1% за управување со кредитот додека на неповлечениот дел од средствата ќе се плаќа провизија од 0,5% годишно.

Член 3

Краен корисник на кредитот е Управата за Цивилна воздушна пловидба, орган во состав на Министерството за транспорт и врски.

Член 4

Кредитот од член 1 на овој закон ќе го отплаќа Управата за Цивилна воздушна пловидба од приходите што ги остварува од наплатата од прелетите на авиони над територијата на Република Македонија, согласно со правилата на Еуроконтрол (Извршен орган на Меѓународната организација за цивилно воздухопловство) со седиште во Брисел.

Член 5

Субјектите наследници на Управата за Цивилна воздушна пловидба ќе продолжат да го отплаќаат кредитот од своите приходи, во рокови и услови утврдени во Договорот за кредит.

Член 6

Министерството за финансии ќе наплатува од крајниот корисник провизија во висина од 1% над износот на каматната стапка како надомест за кредитна изложеност на Република Македонија кон странство. Прибраните средства по оваа основа ќе бидат приход на Буџетот на Република Македонија.

Член 7

Доколку пристигнатите ануитети во роковите утврдени со Договорот за кредит, во име на крајниот корисник ги плати Република Македонија, министерот за финансии, 30 дена по извршувањето на обврската, но не подоцна од 60 дена, ќе издаде налог на Народна банка на РМ или на деловната банка каде што крајниот корисник има денарска сметка, да пренесе од сметката на крајниот корисник на кредитот во корист на сметката на приходите на Буџетот на Република Македонија, денарски средства во висина на извршеното плаќање, зголемено за пресметаната камата и за трошоците.

Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Ligji

për hyrjen në borxh të Republikës së Maqedonisë ndaj Banka Evropiane për rekonstruimin dhe zhvillimin sipas Marrveshjes për kreditin të Projektit të përparimit të Lundrimit ajror civil

Neni 1

Republika e Maqedonisë hyri në borxh ndaj Bankës Evropiane për rekonstruimin dhe zhvillimin me:

- kredit me vlerë se 11,2 milione Euro dedikuar për realizimin e projektit të përparimit të Lundrimit ajror civil, të cilin përbehet nga furnizimi i mjetëve për lundrimin së terësishëm të hapësirës ajrore së Republikës së Maqedonisë dhe modernizimin e pistës së Aeroportit të Ohrit.

Neni 2

Afati për pagesës së kreditit prej nenit 1 të këtij ligji është 12 vjet me grejs periudhë prej tre vitesh dhe shkalla variable tatimore - EURIBOR plus 1 përqind.

Kreditin do të pagohet me këstë të njëjtë gjysmëvjetore të cilat arrijnë për pagim më 16 mars dhe më 16 shtator çdo vit, duke filluar më 16 mars viti 2006, kurse duke mbaruar më 16 shtator viti 2014.

Pas efikasitetit të kreditit do të pagohet provizion i njëfishtë prej 1% për drejtim me kreditin derisa e pjesës së jotërhequr së mjeteve do të pagohet provizion nga 0,5% në vit.

Neni 3

Shfrytëzuesi i fundit të kreditit është Drejtoria e Lundrimit ajror civil, organi në përbërjen e Ministrisë së transportit dhe lidhjes.

Neni 4

Kreditin prej nenit 1 të këtij ligji do ta pagojë Drejtorinë e Lundrimit ajror civil prej të ardhurave që i realizon nga pagesa nga mbi fluturime të aeroplanëve ndaj teritorit të Republikës së Maqedonisë, në pajtim me rregullat të Eurokontrollit (Organi i ekzekutuar të Organizatës ndërkombëtare së aviacionit civile) me selin e Brukselit.

Neni 5

Subjektet trashëgimtare e Drejtorisë së lundrimit ajror civil do të vazhdojnë ta paguajnë kreditin prej ardhurave të vetë, në afate dhe kushte të caktuara me Marrveshjen e kreditit.

Neni 6

Ministria e financave do të paguajë nga shfrytëzuesi i fundit provizion në lartësi nga 1% mbi llogarit të shkallës së kamatës si kompenzim për ekspozitimin e kreditit të RM - së ndaj botës. Mjetët e grumbulluara sipas kësaj bazës do të jenë të ardhurat të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë.

Neni 7

Derisa anuitetet e arritura në afatët të përcaktuar me Marrveshjen e kreditit, në emër të shfrytëzuesit të fundit i pagoi RM - së, ministri i financave, 30 dite pas kreyrjes së obligimit, por jo më vonë se 60 dite, do t'u publikojë urdhër e Bankës Popullore së Republikës së Maqedonisë ose Bankës afariste ku shfrytëzyesi i fundit ka llogarit në denarë, të transmetojë prej llogarisë së shfrytëzuesit të fundit të kreditit në favor të llogarisë së ardhurave së Buxhetit të Republikës së Maqedonisë, mjetët në denarë në lartësinë e pagimit të kryer, i rritur për kamatës së llogaritur dhe për harxhimet.

Neni 8

Ky ligj hyn në fuqi nga dita e tetë prej shpalljes në "Gazetën zyrtare e Republikës së Maqedonisë".

945.

Врз основа на член 91, став 1, точка 9 од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 53/91), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.07.2002 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ ДИПЛОМАТСКИ ОДНОСИ
МЕГУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА
ЕКВАТОРИЈАЛНА ГВИНЕЈА

Член 1

Република Македонија воспоставува дипломатски односи со Република Екваторијална Гвинеја на амбасадорско ниво.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи на Република Македонија да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-3708/1
23 јули 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

946.

Врз основа на член 122, став 3 од Законот за водите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 4/98 и 19/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.07.2002 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА
УНАПРЕДУВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСТВОТО ЗА
2002 ГОДИНА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Програмата за унапредување на водостопанството за 2002 година, донесена од Управниот одбор на Фондот за водите бр. 07-588/1 од 10.07.2002 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2138/2
23 јули 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

947.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.07.2002 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАМЕНА НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА
ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ

Член 1

Се врши замена на правото на сопственост на земјоделско земјиште кое претставува дел од КП 2444 во површина од 3.600 м², пасиште, 4 класа во м.в. "Скаралица" КО Блатец, заведено во поседовен лист бр. 620, сопственост на Република Македонија-непосреден корисник 33 "Момин Преслап"-Ц.О. увоз-извоз-Блатец-Виница, со земјоделско земјиште во вкупна површина од 4.520 м² кое претставува КП 722 во површина од 1.480 м² пасиште, 4 класа и КП 723 во површина од 3.040 м², нива, 7 класа и двете во м.в. "Чукарки" КО Липец заведени во имотен лист бр. 631, сопственост на Ангел Дамјанов со стан на ул. "Н. Н. Борче" бр. 40 од Виница.

Член 2

Со оваа одлука престанува правото на користење на земјоделско земјиште опишано во член 1 на оваа одлука на 33 "Момин Преслап" Ц.О. увоз-извоз-Блатец-Виница.

Член 3

Договорот за замена на правото на сопственост на земјоделско земјиште од член 1 на оваа одлука ќе го склучи министерот за финансии.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-3739/1
23 јули 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

948.

Согласно Заклучокот на Владата на Република Македонија од седницата одржана на 23.07.2002 година, по Информацијата за најновите активности во врска со ангажирањето на кинеските институции за изградбата на ХЕ "Козјак", во "Службен весник на Република Македонија" се објавува Протоколот од разговорите водени помеѓу македонската и кинеската делегација за изградба на ХЕ "Козјак".

PROTOCOL

With the aim to continue the completion and to resolve all open issues of the Kozjak HPP Project, the two negotiation delegations led respectively by Mr. Xu Tongkai, Deputy Director-General of the Department of European Affairs of the Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation of the People's Republic of China and Mr. Aljosa Begovski, Deputy Minister of the Ministry of Economy of the Republic of Macedonia (Attachment), held several meetings during the period of July 7 to July 12, 2002 in Skopje. The two sides have reached the mutual understanding as summarized as follows:

Article I

Taking into consideration that the Kozjak HPP Project is the largest economic cooperation project between Macedonia and China with significance to the bilateral relations, both sides have expressed the willingness to continue the cooperation on this Project, and to resolve all the existing issues with a positive attitude during the construction period.

Both sides stated that, as a commercial Project, the original signed contracts and the agreements of loan and insurance shall be the basis for resolving the existing problems on the Project. Meanwhile, both Governments shall make joint efforts to promote and offer assistance to solve the existing issues between the related parties, and shall offer the effective coordination when it is necessary.

Article II

It is agreed that the key issues existing in the completion of the Kozjak HPP Project shall be resolved in a package way as they are mutually connected. The relevant documents to be signed shall become effective only after all key issues are agreed

Article III

Both sides stated that the key issues mentioned in Article II include the following aspects:

Financial Issues

Subject to the following precedents;

- 1) An Annex/Addendum to the Commercial Contract shall be signed and all the problems under the Commercial Contract shall be solved;
- 2) for extension of the Loan, interest capitalization and A written letter of confirmation from the Ministry of Finance of Macedonia, the Guarantor for the Loan Agreement, to confirm its obligation of the guarantee the change of the proportion of between Tranche A and Tranche B of the Loan;

- 3) A written acknowledgement ~~from~~ China Export & Credit Insurance Corporation (SINOSURE) confirming the insurance obligation for the Loan Agreement and its agreement to extension of the Loan and interest capitalization;
- 4) The approval from the governing authority in China and the internal approval of Bank of China for interest capitalization and the extension of the Loan;

Bank of China agrees with interest capitalization, the extension of the Loan and the change of the proportion between Tranche A and Tranche B of the Loan.

Insurance

- 1) SINOSURE, as the only Chinese export credit agency (ECA), has taken the place of PICC, and its obligation under the buyer's credit insurance and the Performance Bond for Kozjak HPP project shall remain unchanged provided that all parties involved have reached agreements to continue the implementation of the Project.
- 2) As a result of the Project delay, losses to both sides become evident, therefore, it is agreed by both sides that ESM shall be indemnified after the completion of the Project, when the cause of the delay shall be specified ~~by a Letter of Claim signed by the Employer~~. The total amount of indemnity shall not exceed the maximum amount stipulated in the original Performance Bond. After the ~~previous~~ Performance Bond in the name of Hainan SIT is returned to SINOSURE, it agrees to issue a new Performance Bond for CWE with the same conditions. In the Performance Bond the original Contractor Hainan SIT should be also referred as it took part of construction works for the Project from 1998 – 2002.

Commercial Contract

- 1) In order to construct the Kozjak HPP Project in a faster and better way, both parties agreed that a new contractor, China International Water & Electric Corp. (CWE) shall be introduced to replace the original contractor, Hainan SIT. Before the replacement takes place, the concerned parties shall work jointly to find a way for the resolution of the existing contractual relationship between Hainan SIT and the Employer, either according to contract clauses or through other legal ways. The new contractor then can legally enter into contract with the Employer for the continuing execution of the Project. After signing all the relevant documents, ESM shall issue the Note of contract termination to Hainan SIT according to FIDIC Clauses.
- 2) The contractual relationship between the Employer and CWE shall be based on the original Contract Documents MEE 21. The new time schedule for completion of the project shall be determined based on the Minutes of Meeting signed in 24th April 2002 in Beijing. Both, the Employer and CWE shall sign the modification as the Annex to the original Contract.
- 3) As part of the Project money, ESM shall reissue the new Promissory Notes for the principal amount with new dates under the same conditions, except that the name of the new beneficiary shall be CWE. ESM shall issue the new Promissory Notes at the same time when the previously issued Promissory Notes, issued on the name of Hainan SIT are returned to ESM.
- 4) CWE shall undertake all the obligations arising from the previous engagement of Hainan SIT towards all local Macedonian companies connected to the Kozjak HPP Project.

- 5) Payment shall be made according to the Contract Documents. The Employer shall pay to CWE the first payment only after the total value of delivered equipment and works on the site, as stipulated in the Contract, balances with the overpayment amount.

Article IV

It is agreed that all the documents from the Article III of the present Protocol shall be signed at the early date. Both sides shall make efforts to simultaneously prepare and sign all amendments to the relevant documents arising from this Protocol within four weeks after the signing of this Protocol.

Article V

In accordance with this Protocol, both parties shall resume all the works related to the Project, immediately after signing all the relevant documents mentioned in Article IV, especially for the following items:


1. The Employer shall dispatch their team to China consisting of commercial and technical personnel, for the finalization the Annex and start with supervision work in Tianjin Alstom.

2. CWE shall send the supervising engineer to Macedonia to start manufacturing the draft tube. The other personnel required for the project shall be dispatched at appropriate time as per the new Time Schedule, agreed and signed by both Parties.

This Protocol is written in English with two copies of originals one for each Side and is signed on July 11, 2002 in Skopje, Macedonia.

For and on behalf of
MOFTEC

For and on behalf of
MINISTRY OF ECONOMY

By: 

By: 

Name: Mr. Xu Tongkai

Name: Mr. Aljosa Begovski

Title: Deputy Director General

Title: Deputy Minister

Attachment

Name list of Chinese Delegation

1. Mr. Xu Tongkai Deputy-Director-General,
European Affairs Department
Ministry of Foreign Trade and Economic Corporation (MOFTEC)
Head of Delegation
2. Mr. Fang Qiuchen Economic and Commercial Counsellor
Embassy of P.R. China in Macedonia
3. Mme. Li Yujie Director
Ministry of Foreign Affairs
4. Mr. Han Bing Director
European Affairs Department (MOFTEC)
5. Mme. Bei Yanyan General Manager
M/L Term Department,
Sinosure
6. Mr. Wang Shaofeng Vice President, CWE
7. Mr. Chen Jie Project Manager
Bank of China

Name list of Macedonian Delegation

1. Mr. Aljosa Begovski Deputy Minister, Ministry of Economy
2. Mr. Nikola Cerepnalkovski Head of Dept. of Energy and Mineral
Raw Mineral, Ministry of Economy
3. Mme. Magdalena Manuseva Adviser, Dept. of Energy and Mineral
Raw Mineral, Ministry of Economy
4. Mr. Predrag Popovski Expert for Mechanical Equipment,
engaged by Ministry of Economy
5. Mr. Jovan Todorov Head of Division for Multilateral and
Bilateral Cooperation, Ministry of
Economy
6. Mr. Vlatko Cingoski Ass. General Manager for Investments
and Development of ESM
7. Mr. Dimitar Tanurkov Project Manager of Kozjak HPP
8. Mr. Dimitar Gelev Expert for legal Legal Advising engaged
by ESM
9. Mme. Daniela Trajanovska Ministry of Finance
9. Mr. Simo Dobrevski Stopanska Banka, Skopje

ПРОТОКОЛ

Со цел да се продолжи завршувањето и да се решат сите отворени прашања за Проектот ХЦ “Козјак”, двете преговарачки делегации предводени од г-дин Ксу Тонгкаи, Заменик Генерален директор на Одделението за Европски работи во Министерството за надворешна трговија и економска соработка на Народна Република Кина и г-дин Аљоша Беговски, Заменик министер за економија на Република Македонија (прилог) одржаа неколку состаноци во периодот од 7 до 12 јули 2002 во Скопје. Двете страни постигнаа заемно разбирање резимирано на следниов начин:

Член I

Имајќи предвид дека Проектот ХЦ “Козјак” е најголемиот проект за економска соработка помеѓу Македонија и Кина со значење за билатералните односи, двете страни изразија волја да ја продолжат соработката околу овој Проект и да ги решат сите постоечки прашања со позитивен став за време на периодот на изградба.

И двете страни изјавија дека, како комерцијален Проект, оригинално потпишаните договори и договорите за заем и осигурување ќе бидат основа за решавање на постоечките проблеми за Проектот. Во меѓувреме, двете влади ќе направат заеднички напори за промовирање и друга помош за решавање на постоечките прашања помеѓу поврзаните страни и ќе понудат ефикасна координација кога ќе биде потребно.

Член II

Договорено е дека клучните прашања што постојат во завршувањето на Проектот ХЦ “Козјак” ќе бидат решени во пакет бидејќи се заемно поврзани. Релевантните документи што треба да се потпишат ќе станат ефективни само откако сите клучни прашања ќе се усогласат меѓу сите инволвирани Страни.

Член III

Двете страни изјавија дека клучните прашања споменати во Член II ги вклучуваат следниве аспекти:

Финансиски прашања

Предмет на следниве претходни случаи;

- 1) Анекс/Додаток на Комерцијалниот договор ќе биде потпишан и сите проблеми според Комерцијалниот договор ќе бидат решени;
- 2) За продолжување на Заемот, капитализација на каматата и писмо на потврда од Министерството за финансии на

- Македонија, гарантот на Договорот за заем, да ја потврди својата обврска на гаранцијата промената на пропорцијата помеѓу Траншата А и Траншата Б од Заемот;
- 3) Писмено признавање од Кинеската Извозно Кредитна Осигурителна Корпорација (SINOSURE) што ја потврдува обврската за осигурување за Договорот за заем и нивната согласност за продолжување на Заемот и капитализацијата на каматата;
 - 4) Одобрување од управната власт во Кина и внатрешно одобрување на Банката на Кина за капитализација на каматата и продолжување на Заемот;

Банката на Кина се согласува со капитализацијата на каматата, продолжување на Заемот и промената на пропорцијата помеѓу Траншата А и Траншата Б од заемот.

Осигурување

- 1) SINOSURE, како единствената Кинеска извозна кредитна агенција (ECA), го зема местото на PICC, и неговата обврска според кредитното осигурување на купувачот и Обврзницата за изведба на проектот ХЦ "Козјак" ќе остане непроменета доколку сите вклучени страни постигнале договор за продолжување на имплементацијата на Проектот.
- 2) Како резултат на одложување на Проектот, загубите за двете страни стануваат евидентни, затоа, е усогласено од двете страни дека ЕСМ ќе биде обештетена по завршување на Проектот, кога причината за одложувањето ќе биде специфицирана во Писмото за барање потпишано од Работодавецот. Вкупната сума на обештетување нема да ја надминува максималната сума предвидена во оригиналната Обврзница за изведба. Откако претходната Обврзница за изведба во име на Хаинан Сит ќе се врати кај SINOSURE, тие се согласуваат да издадат нова Обврзница за изведба за CWE со истите услови. Во Обврзницата за изведба оригиналниот контрактор Хаинан SIT треба да биде наведен исто така, бидејќи учествувал во градежните работи на Проектот од 1998-2002.

Комерцијален договор

- 1) Со цел да се изгради Проектот ХЦ "Козјак" побрзо и подобро, двете страни се согласија дека новиот контрактор, Кинеската меѓународна корпорација за вода и енергија (CWE) ќе бидат воведени за да го заменат оригиналниот контрактор, Хаинан SIT. Пред да се случи замената засегнатите страни ќе работат заеднички за да најдат начин на решавање на постоечкиот договорен однос помеѓу Хаинан SIT и Работодавецот, или во согласност со договорните клаузули или преку други легални начини. Новиот контрактор тогаш ќе може легално да склучи договор со Работодавецот за продолжување на изведбата на

- Проектот. По потпишување на сите релевантни документи, ЕСМ ќе издаде Нота за прекин на договорот до Хаинан Сит во согласност со FIDC клаузулите.
- 2) Договорниот однос помеѓу работодавецот и CWE ќе се заснова на оригиналните договорни документи МЕЕ 21. Новиот временски распоред за завршување на проектот ќе се одреди врз основа на Записникот од состанокот потпишан на 24 април, 2002 во Пекин. И Работодавецот и CWE ќе потпишат измена на Анексот на оригиналниот Договор.
 - 3) ~~Каж~~ дел од парите на Проектот, ЕСМ ќе издаде повторно нови Ноти на обврска за главната сума со новите дати според истите услови, освен што името на новиот корисник ќе биде CWE. ЕСМ ќе издаде нови Ноти на обврска во исто време кога претходно издадените Ноти на обврска, издадени на име на Хаинан Сит ќе се вратат во ЕСМ.
 - 4) CWE ќе ги прземе сите обврски што произлегуваат од претходниот ангажман на Хаинан СИТ кои сите локални македонски компании поврзани со Проектот ХЦ “Козјак”.
 - 5) Плаќањата ќе се извршат во согласност со Договорните документи. Работодавецот ќе му плати го плати првиот дел на CWE само откако вкупната вредност на доставената опрема и работа на локацијата, како што е предвидено во Договорот, ќе биде балансирана со сумата на задоцнето плаќање.

Член IV

Договорено е дека сите документи од член 3 од сегашниот Протокол ќе бидат потпишани рано. Двете страни ќе направат напори истовремено да ги подготват и потпишат сите амандмани на релевантните документи што произлегуваат од овој Протокол во рок од четири недели по потпишувањето на Протоколот.

Член V

Во согласност со овој Протокол, двете страни ќе ги продолжат сите работи поврзани со Проектот, веднаш по потпишувањето на сите релевантни документи наведени во член IV, посебно следниве ставки:

1. Работодавецот ќе го испрати својот тим во Кина составен од комерцијален и технички персонал, за финализација на Анексот и почеток на супервизорската работа во Тианцин Алстом.
2. CWE ќе испрати супервизорски инженер во Македонија за да почне со производство на дифузор. Другиот персонал потребен за проектот ќе биде испратен во соодветно време според новиот Временски распоред, договорен и потпишан од двете Страни.

Овој Протокол е напишан на англиски во две копи од оригиналите, по еден за секоја Страна и е потпишан на 11 јули, 2002 во Скопје, Македонија.

За и во името на

МОФТЕК

Од:

Име: г. Ксу Тонгкаи

Функција:

Заменик генерален директор

За и во име на

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

Од:

Име: г.Аљоша Беговски

Функција:

Заменик министер

Листа на кинеска делегација

1. Г-дин. Ксу Тонгкаи Заменик генерален директор
Одделение за Европски работи
Министерство за надворешна трговија и
економска соработка (MOFTEC)
Шеф на делегација
2. Г-дин. Фанг Квичен Економски и комерцијален Советник
Амбасада на НР Кина во Македонија
3. Г-ѓа Ли Јуди Директор
Министерство за надворешни работи
4. Г-дин Хан Бинг Директор
Одделение за Европски работи (MOFTEC)
5. Г-ѓа Беи Јаџан Генерален директор
М/Л Одделение
Sinosure
6. Г-дин Ванг Шаофенг Заменик претседател, CWE
7. Г-дин Чен Ји Проект Менаџер
Банка на Кина

Листа на македонска делегација

1. Г-дин Алјоша Беговски Заменик министер, Министерство за
економија
2. Г-дин Никола Черепналковски Раководител на секторот за
енергетика и минерални сировини, Министерство за економија
3. Г-ѓа Магдалена Манушева Советник, одделение за енергетика и
минерални сировини, Министерство за економија
4. Г-дин Предраг Поповски Експерт за машинска опрема, ангажиран
од Министерството за економија
5. Г-дин Јован Тодоров Раководител на одделение за билатерална
и мултилатерална соработка во Министерство за економија
6. Г-дин. Влатко Цинговски Помошник Генерален директор за
инвестиции и развој во ЕСМ
7. Г-дин Димитар Танурков Проект менаџер за ХЦ "Козјак"
8. Г-дин Димитар Гелев Експерт за правно советување ангажиран
од ЕСМ
9. Г-ѓа Даниела Трајановска Министерство за финансии
10. Симо Добревски Стопанска Банка, Скопје

949.

Врз основа на член 16 ставови 4 и 5 и член 32 точка 3. од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/2002), а согласно член 17 ставови 1, 2, 3, 4, 5 и 6 од Законот, Државната изборна комисија, на седницата одржана на 26 јули 2002 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА РЕГИОНАЛНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НА ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА БРОЈ 1**

I. За претседател на Регионалната изборна комисија на Изборната единица број 1 се именува:

Светлана Трајкоска-судија на Апелациониот суд во Скопје.

За негов заменик се именува:

Симеон Никодиновски-судија на Апелациониот суд во Скопје.

II. За членови на Регионалната изборна комисија на Изборната единица број 1 се именуваат:

Добрила Кацарска-судија на Основниот суд Скопје I - Скопје,

Бојан Ефтимов-судија-претседател на Основниот суд Скопје II - Скопје,

Павлина Црвенковска-адвокат од Скопје,

Селајдин Мемети-дипломиран правник од с. Студеничани.

За нивни заменици се именуваат:

Олга Ангелова-судија на Основниот суд Скопје I - Скопје,

Владо Цивлициев-судија на Основниот суд Скопје II - Скопје,

Мевлан Скендер Лутфиу-дипломиран правник,

Тричко Димов-дипломиран правник.

III. Седиштето на Регионалната изборна комисија на Изборната единица број 1 е во општина Кисела Вода во просториите на органите на единицата на локалната самоуправа.

IV. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Бр. 07-69/1 Претседател
26 јули 2002 година на Државната изборна комисија,
Скопје **Мирјана Лазарова-Трајковска, с.р.**

950.

Врз основа на член 16 ставови 4 и 5 и член 32 точка 3. од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/2002), а согласно член 17 ставови 1, 2, 3, 4, 5 и 6 од Законот, Државната изборна комисија, на седницата одржана на 26 јули 2002 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА РЕГИОНАЛНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НА ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА БРОЈ 2**

I. За претседател на Регионалната изборна комисија на Изборната единица број 2 се именува:

Исмаил Лимани-судија на Апелациониот суд во Скопје.

За негов заменик се именува:

Јован Јовановски-судија на Апелациониот суд во Скопје.

II. За членови на Регионалната изборна комисија на Изборната единица број 2 се именуваат:

Миле Поповски-судија на Основниот суд во Куманово,

Звонко Јосевски-судија-претседател на Основниот суд во Куманово,

Берат Ариф Аќифи-дипломиран правник,

Сабри Халими-дипломиран правник од Куманово.

За нивни заменици се именуваат:

Маринела Јакасановска-судија на Основниот суд Скопје I - Скопје,

Сефер Мехмети-судија на Основниот суд во Куманово,

Илија Цветкоски-дипломиран правник од Куманово,

Звонко Богдан-адвокат од Куманово.

III. Седиштето на Регионалната изборна комисија на Изборната единица број 2 е во општина Куманово во просториите на органите на единицата на локалната самоуправа.

IV. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Бр. 07-70/1 Претседател
26 јули 2002 година на Државната изборна комисија,
Скопје **Мирјана Лазарова-Трајковска, с.р.**

951.

Врз основа на член 16 ставови 4 и 5 и член 32 точка 3. од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/2002), а согласно член 17 ставови 1, 2, 3, 4, 5 и 6 од Законот, Државната изборна комисија, на седницата одржана на 26 јули 2002 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА РЕГИОНАЛНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НА ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА БРОЈ 3**

I. За претседател на Регионалната изборна комисија на Изборната единица број 3 се именува:

Стојанче Рибарев-судија на Апелациониот суд во Штип.

За негов заменик се именува:

Ангел Стојанов-судија на Апелациониот суд во Штип.

II. За членови на Регионалната изборна комисија на Изборната единица број 3 се именуваат:

Јакимче Илиев-судија на Основниот суд во Кочани,

Николчо Лазаров-судија-претседател на Основниот суд во Штип,

Љупчо Беличев-дипломиран правник од Кочани,

Марија Којзеклиска-дипломиран правник од Штип.

За нивни заменици се именуваат:

Драги Ивановски-судија на Основниот суд во Штип,

Лидија Годоровска-судија на Основниот суд во Штип,

Милка Александрова-дипломиран правник од Кочани,

Емил Пилатов-дипломиран правник од Штип.

III. Седиштето на Регионалната изборна комисија на Изборната единица број 3 е во општина Штип во просториите на органите на единицата на локалната самоуправа.

IV. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Бр. 07-71/1 Претседател
26 јули 2002 година на Државната изборна комисија,
Скопје **Мирјана Лазарова-Трајковска, с.р.**

952.

Врз основа на член 16 ставови 4 и 5 и член 32 точка 3. од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/2002), а согласно член 17 ставови 1, 2, 3, 4, 5 и 6 од Законот, Државната изборна комисија, на седницата одржана на 26 јули 2002 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА РЕГИОНАЛНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НА ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА БРОЈ 4**

I. За претседател на Регионалната изборна комисија на Изборната единица број 4 се именува:

Светолик Николов-судија на Апелациониот суд во Штип.

За негов заменик се именува:

Корнелија Давчева-судија на Апелациониот суд во Штип.

II. За членови на Регионалната изборна комисија на Изборната единица број 4 се именуваат:

Емил Глигоров-судија на Основниот суд во Струмица,

Аксел Сулејманов-судија на Основниот суд во Струмица,

Драги Шеќерчиев-дипломиран правник од Струмица,

Митко Димитриевски-дипломиран правник од Струмица.

За нивни заменици се именуваат:

Снежана Цветковиќ-судија на Основниот суд во Струмица,

Снежанка Ѓорѓиева-судија на Основниот суд во Струмица,

Живорад Маѓеровски-адвокат од Струмица,

Тања Терзиева-дипломиран правник од Струмица.

III. Седиштето на Регионалната изборна комисија на Изборната единица број 4 е во општина Струмица во просториите на органите на единицата на локалната самоуправа.

IV. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Бр. 07-72/1 Претседател
26 јули 2002 година на Државната изборна комисија,
Скопје **Мирјана Лазарова-Трајковска, с.р.**

953.

Врз основа на член 16 ставови 4 и 5 и член 32 точка 3. од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/2002), а согласно член 17 ставови 1, 2, 3, 4, 5 и 6 од Законот, Државната изборна комисија, на седницата одржана на 26 јули 2002 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА РЕГИОНАЛНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НА ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА БРОЈ 5**

I. За претседател на Регионалната изборна комисија на Изборната единица број 5 се именува:

Даница Ристева-судија на Апелациониот суд во Битола.

За негов заменик се именува:

Кице Јузевиќ-судија на Апелациониот суд во Битола.

II. За членови на Регионалната изборна комисија на Изборната единица број 5 се именуваат:

Александар Прчевски-судија на Основниот суд во Битола,

Павлина Лескова-судија на Основниот суд во Битола,

Васко Талевски-адвокат од Битола,

Томе Димитровски-дипломиран правник од Битола.

За нивни заменици се именуваат:

Андроники Настевска-судија на Основниот суд во Битола,

Петкана Јадровска-судија на Основниот суд во Битола,

Ади Хусеини-дипломиран правник од Битола,

Мецит Шазимани-адвокат од Струга.

III. Седиштето на Регионалната изборна комисија на Изборната единица број 5 е во општина Битола во просториите на органите на единицата на локалната самоуправа.

IV. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Бр. 07-73/1 Претседател
26 јули 2002 година на Државната изборна комисија,
Скопје **Мирјана Лазарова-Трајковска, с.р.**

954.

Врз основа на член 16 ставови 4 и 5 и член 32 точка 3. од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/2002), а согласно член 17 ставови 1, 2, 3, 4, 5 и 6 од Законот, Државната изборна комисија, на седницата одржана на 26 јули 2002 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА РЕГИОНАЛНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НА ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА БРОЈ 6**

I. За претседател на Регионалната изборна комисија на Изборната единица број 6 се именува:

Јусуф Рустеми-судија на Апелациониот суд во Скопје.

За негов заменик се именува:

Рина Андреевска-судија на Апелациониот суд во Скопје.

II. За членови на Регионалната изборна комисија на Изборната единица број 6 се именуваат:

Слаѓана Илиевска-судија на Основниот суд во Тетово,

Нехат Исмаили-судија на Основниот суд во Тетово,

Емши Ејупи-дипломиран правник од Тетово,

Харун Беадини-дипломиран правник од Тетово.

За нивни заменици се именуваат:

Беќир Зулфиу-судија на Основниот суд во Тетово,

Томислав Бошкоски-судија на Основниот суд во Тетово,

Тихомир Костоски-адвокат од Тетово,

Љупчо Коцевски-адвокат од Тетово.

III. Седиштето на Регионалната изборна комисија на Изборната единица број 6 е во општина Тетово во просториите на органите на единицата на локалната самоуправа.

IV. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Бр. 07-74/1 Претседател
26 јули 2002 година на Државната изборна комисија,
Скопје **Мирјана Лазарова-Трајковска, с.р.**

Огласен дел**СУДСКИ ОГЛАСИ****ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ**

Пред овој суд се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Искендер Искендер од Скопје, против тужената Елвира Искендер, со непозната адреса.

Се повикува тужената Елвира Искендер во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави лично во судот или со писмен поднесок да достави адреса за нејзиното живеалиште. Во спротивно судот ќе и постави привремен застапник од редот на адвокатите кој ќе ги застапува нејзините права и интереси до правосилното завршување на постапката.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, П. бр. 488/02.
(20869)

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред овој суд се води постапка по тужбата на тужителот Мемид Алириза од Куманово, ул. "Трст" бр. 22, застапуван од полномошникот Лидија Велиновска, адвокат од Куманово, против Јосковски Трајков Никола од Куманово, со непозната адреса, за утврдување сопственост.

Бидејќи тужениот Јосковски Трајков Никола е со непозната адреса, за привремен застапник му се назначува адвокатот Марјан Витановски од Куманово, кој ќе го застапува во оваа постапка се додека тужениот или негов полномошник не се појави пред судот.

Од Основниот суд во Куманово, I П. бр. 1190/02.
(20947)

Пред овој суд се води постапка по тужбата на тужителот Јакуп Аслановски од Куманово, ул. "Карл Маркс" бр. 2-а, против Нирие Аслановска од Куманово, сега со непозната адреса, за развод на брак.

Бидејќи тужената Нирие Аслановска е со непозната адреса, за привремен застапник и се поставува адвокатот Марјан Витановски од Куманово, кој ќе ја застапува во оваа постапка се додека тужената или нејзин полномошник не се појави пред судот.

Од Основниот суд во Куманово, I П. бр. 1256/02.
(20948)

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА

Основниот суд во Струмица, како првостепен граѓански суд постапувајќи преку претседателот на советот, судијата Василка Василева, по тужбата од тужителот АД "Агропромет" Струмица, поднесена преку полномошникот Живорад Магеровски, адвокат од Струмица против тужените Јованов Васил од Струмица, а сега со непозната адреса во странство и Никола Шарламанов од Струмица, по основ делумно поништување на договор, вредност на спорот неопределена, и решение на овој суд донесено на 04.07.2002 година, согласно член 78 и 80 од ЗПП, во отсуство на странките, го објавува следното:

Се повикуваат тужениот Јованов Васил од Струмица, сега во странство со непозната адреса и место на престој, да се јави пред Основниот суд во Струмица во рок од 15 дена по објавувањето на овој оглас или да определи свој полномошник кој ќе го застапува пред судот по однос на постапката заведена од тужителот АД "Агропромет" Струмица против тужените Јованов Васил и Никола Шарламанов од Струмица, под П. бр. 157/02, се до правосилното окончување на оваа постапка. Истовремено се предупредува тужениот Јованов Васил од Струмица, доколку не се јави на овој оглас во определениот рок ниту пак достави известување за негов полномошник му се определува привремен застапник и тоа од редот на стручните работници од Основниот суд во Струмица, лицето Лора Абрашева од Струмица, која ќе го застапува се до правосилното окончување на овој спор, со сите права и обврски што ги има и тужениот.

Од Основниот суд во Струмица, П.бр. 157/02.
(21003)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2812/2002 од 20.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 02031712?-4-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на членови на Управен одбор и Надзорен одбор на ИСКРА-ИНЖЕНЕРИНГ Фабрика за метални конструкции Акционерско друштво ул. "11 Октомври" бр. 89, Куманово.

Се брише Томислав Краљевски-претседател на Управен одбор.

Се запишува Ивица Јаневски-претседател на Управен одбор.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2812/2002.
(16283)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1898/2002, од 13.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 020011717?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејност на Друштвото за производство, трговија и услуги ИЦЕ-КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз ул. "600" бр. 9, н. Илинден.

Се прошируваат дејностите: 71.33, 72.60 и 92.34.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1898/2002.
(8768)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1699/2002, од 14.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02031823?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на Друштвото за угостителство, трговија и услуги ВЕЛМОНА Владо и др. ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Хо Ши Мин" бр. 166-а, Скопје.

Се врши истапување и пристапување на содружник и конверзија на основната главница од ДЕМ во ЕУР.

Од друштвото истапува содружникот Вејсел Абазовиќ и својот основачки влог во износ од 18.600,00 денари, односно 305 евра го отстапува на новиот содружник Антонио Рисковски.

Во Друштвото за угостителство, трговија и услуги ВЕЛМОНА Владо и др. ДОО увоз-извоз Скопје, пристапува новиот содружник Антонио Рисковски од Скопје, ул. "Едвард Кардел" бр. 1/26. Со пристапувањето го презема основачкиот влог во износ од 18.600,00 денари, односно 305 евра од содружникот Вејсел Абазовиќ кој истапува од друштвото.

Се врши конверзија на основната главница од ДЕМ во ЕУР во износ од 173.600,00 денари што претставува денарска противвредност од 2.864 евра пресметано по среден курс на НБ на РМ (1 еврo=61,00 денар).

Основачкиот влог на содружниците изнесува:

1. На Владо Шапков износ од 155.000,00 денари или 2.541 еврo;

2. На Антонио Рисковски износ од 18.600,00 денари или 305 евра.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1699/2002.
(8769)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 941/2002, од 05.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 02041687?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на прокура на Друштвото за производство, промет и услуги ИЛИР МК ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 46.

За прокуриснт се запишува Игор Когеј.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 941/2002.
(8770)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3471/2001, од 26.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 02031210?-8-01-000, ја запиша во

трговскиот регистар промената на назив, седиште, пристапувањето на основачи, зголемувањето на основна главница на Друштвото за производство, трговија и услуги ХИТ-КОМЕРЦ Дашмир ДООЕЛ експорт-импорт с. Порој, Цепчиште.

Се менува називот и седиштето на друштвото и ќе гласи: Друштво за производство, трговија, угостителство и услуги ХИТ-КОМЕРЦ ДОО увоз-извоз Тетово, ул. "Ј.Б. Пиш" бб.

Во друштвото пристапуваат основачите Ѓорѓески Тевдо од Тетово, Здравковски Зоран од Тетово и Исени Етем од с. Г. Седларце со одлука од 13.11.2001 година.

Основната главница се зголемува и изнесува 5.000 евра или 304.700,00 денари.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 3471/2001. (8771)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3705/2001, од 11.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 02039576?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Друштвото за производство, трговија и услуги АГРИС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Коле Неделковски" бр. 22/4.

Основната главница на друштвото се зголемува за 3.108.200,00 денари или 50.995,24 евра.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 3705/2001. (8772)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1540/2002, од 15.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02010765?-8-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за производство, промет и услуги АН-ГО Мира ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Дончо Штипјанчето" бр. 24.

Се брише Младин Станковски, управител без ограничување. Се запишува Мира Станковска, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1540/2002. (8773)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 4289/2001, од 19.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 02002996?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма, истапувањето на содружник и преносот на удел на Трговското друштво за производство, трговија и услуги СКАНДИ МД 94 Миле ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, с. Долно Којнаре.

Се врши промена на фирмата, па во иднина ќе гласи: Трговско друштво за производство, трговија и услуги СКАНДИ МД 94 Миле ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, с. Долно Којнаре.

Од 17.12.2001 година од друштвото како основач истапува Миле Јакимовиќ од Куманово, а пристапува Магдалена Накиќ од Куманово.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 4289/2001. (8774)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 70/2002, од 20.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 02018738?-8-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма, истапувањето на содружници, преносот на удели и конверзија на основна главница од ДЕМ во ЕУР на Друштвото за приредување на забавни игри и игри на среќа ЕУРО СЛОТ Славе и други ДОО Скопје, ул. "12 Ударна бригада" бр. 2а, Скопје во Друштво за приредување на забавни игри и игри на среќа ЕУРО СЛОТ ДООЕЛ Скопје, ул. "12 Ударна бригада" бр. 2а, Скопје.

Истапуваат содружниците Петровски Златко и Груевски Живко и вршат пренос на уделот.

Извршена е конверзија на основната главница од ДЕМ во ЕУР.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 70/2002. (8775)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 971/2002, од 06.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02035801?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги ГРАНИТ-2000 ДООЕЛ експорт-импорт с. М. Речица - Тетово.

Се врши промена на управител во ВТП и НТП и тоа: се брише Аднан Османи - управител без ограничување, од с. М. Речица - Тетово, а се запишува - именува Бујар Османи - управител без ограничување од с. М. Речица - Тетово.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 971/2002. (8776)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1278/2002, од 05.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02029277?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на втор управител на Трговското друштво за производство, трговија и услуги ЕЛИДА Светлана и др. ДОО увоз-извоз Куманово, ул. "Вук Караџиќ" бр. 9.

Се запишува Ласте Лалевски - управител. Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1278/2002. (8777)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 597/2002, од 26.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 02028825?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на назив, основач и управител на Друштвото за производство, трговија и услуги М Е Л А Н И У М 2000 Шенаси ДООЕЛ увоз-извоз с. Чифлик, Желино.

Се менува називот на друштвото и ќе гласи: Друштво за производство, трговија и услуги М Е Л А Н И У М 2000 Иса ДООЕЛ увоз-извоз с. Палатица, Желино.

Во друштвото пристапува содружникот Иса Велији од с. Палатица, а истапува содружникот Шенаси Јусуфи од с. Чифлик.

Се брише Шенаси Јусуфи - управител без ограничување. Се запишува Велији Иса - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 597/2002. (8778)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1461/2002, од 19.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02013400?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на седиште на Трговското друштво за промет и услуги ПУЛС Снежана ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Јани Луковски" бб, ТЦ Автокоманда, локал 30.

Промена на седиште. Се менува седиштето на друштвото и ќе се наоѓа на бул. "Митрополит Теодосие Гологанов" бр. 44, локал 9, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1461/2002. (8779)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 334/2002, од 15.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 02024554?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на презиме на содружник на Друштвото за производство и трговија на големо и мало ПРО ГРАФИКА Драган Алексиќ и др. ДОО Скопје, ул. "Киро Крстевски" бр. 3б.

Се врши промена на презиме на содружник - место Фани Тикова ќе биде Алексик.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 334/2002. (8780)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 992/2002, од 11.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02006618?-8-06-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Трговското друштво за транспорт, шпедиција, трговија и услуги ХЕРМЕС С Шукри Рамадан ДООЕЛ Скопје, ул. "Македонско-косовска бригада" бр. 29/12, Скопје.

Се брише досегашниот управител Вилјан Рамадан, а се запишува новиот управител Шукри Рамадан.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 992/2002. (8781)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1561/2002, од 18.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02038267?-3-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за трговија, угостителство и туризам АДРИАТИК ТУРС ДОО експорт-импорт Скопје, Манастирски комплекс, Св. Пантелејмон, Г. Нерези.

Се брише Оливер Крстевски - управител без ограничувања. Се запишува Бранко Иванов - управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1561/2002. (8782)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2110/2002, од 15.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02005461?-8-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице на Друштвото за компјутерско програмирање КАД БИРО Горѓи ДООЕЛ Скопје, "Јане Сандански" 84-3/20, Скопје.

Се брише Игор Пранговски, а се запишува Борче Вељановски - управител.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2110/2002. (8783)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 256/2002, од 08.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 02010307?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на седиште и конверзија на Трговското друштво за производство, транспорт и промет на г/м Талија Драган и Божидар ДОО Скопје, ул. "Сервисна зона" ЈУГ реон 40, Кисела Вода.

Новото седиште на друштвото е на ул. "Северна зона" ЈУГ реон 40 Кисела Вода, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 256/2002. (8784)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 77/2002, од 18.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 1-592-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Македонски народен театар О.Сол.О со ООЗТ - Скопје, булевар "ЈНА" бб.

Се брише Бранко Цветковски - вршител на должноста - директор. Се запишува Мирко Стефановски - вршител на должноста директор.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 77/2002. (8785)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1588/2002, од 25.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02032541?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на назив и адреса на Друштвото за производство, трговија, туризам, транспорт, шпедиција, угостителство и услуги ФАРМА-

ПАК Димча и др. ДОО експорт-импорт Куманово, ул. "Стојан Арсов" бр. 10 во Трговско друштво за вработување на инвалидни лица КОКАПАК ДОО експорт-импорт Куманово, ул. "11 Октомври" бб.

Пречистен текст: Трговско друштво за вработување на инвалидни лица КОКАПАК ДОО експорт-импорт Куманово, ул. "11 Октомври" бб.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1588/2002. (8786)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2383/2002, од 26.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02028164?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на назив и пристапувањето на содружник на Друштвото за производство, трговија и услуги МАК МЕДЕР Слободан ДООЕЛ Скопје, ул. "Иван Аговски" бр. 8/4-46.

Називот на друштвото се менува и гласи: Друштво за производство, трговија и услуги МАК-МЕДАР Слободан и др. ДОО Скопје, ул. "Иван Аговски" бр. 8/4-46.

Во друштвото пристапува содружникот МЕДИХ-ПАРМ ДОО извоз-увоз Љубљана со одлука од 07.03.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2383/2002. (8787)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 4065/2001, од 18.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 02008290?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејност и конверзијата на влог на Друштвото за промет на големо и мало и услуги ИНПЕКС Зоран и други ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Палата Македонија" бр. 03 - Скопје.

Дејноста се проширува со следните шифри: 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54, 17.60, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 21.25, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25.

Конверзија на основната главница од ДЕМ во ЕУР.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 4065/2001. (8788)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1759/2002, од 21.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 0201289?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за услуги, трговија и производство ЦИКО-ИНЖЕНЕРИНГ Трајче, Горан и Игорче ДОО Скопје, ул. "Сердарот" бр. 110.

Се брише Циковски Трајче - управител без ограничување. Се запишува Циковски Горан - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1759/2002. (8789)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1559/2002, од 13.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02034795?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма на Друштвото за надворешна и внатрешна трговија, производство, угостителство, туризам и услуги БАЛКАНПРОМ-К94 Кирил ДООЕЛ Скопје, ул. "Невена Георгиева - Дуња" бр. 1, Скопје.

Фирмата се менува и во иднина ќе гласи: Друштво за надворешна и внатрешна трговија, производство, угостителство, туризам и услуги БАЛКАНПРОМ-К94 ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Невена Георгиева Дуња" бр. 1, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1559/2002. (8790)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1414/2002, од 14.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02024953?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за трговија и услуги ГРОС ПРОМ Зоран и др. ДОО увоз-извоз Скопје, бул. "Климент Охридски" бб, Скопје.

Се брише досегашниот управител Мишевски Горан, а се запишува новиот управител Мишов Илија.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1414/2002. (8791)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2274/2002, од 22.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02009184?-8-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма, истапување на Друштвото за промет и шпедиција КАИВА Орце експорт-импорт ДООЕЛ ул. "Волгоградска" бр. 5/3 во Друштво за промет и шпедиција КАИВА ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Волгоградска" бр. 5/3.

Промена на управител (Снежана Пендаровска - управител со неограничени овластувања). Истапување и пристапување на содружник Орце Пендаровски - истапува. Снежана Пендаровска - пристапува.

Конверзија на основната главница.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2274/2002. (8793)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2294/2002, од 22.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02040191?-3-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на седиште, зголемувањето на основната главница и конверзија на ДЕМ во ЕУР на Друштвото за производство, услуги и промет на големо и мало ПЛИЕТ експорт-импорт ДОО ул. "Симче Настевски" бр. 25 б во Друштво за производство, услуги и промет на големо и мало ПЛИЕТ експорт-импорт ДОО ул. "Александар Македонски" бр. 5, Скопје.

Новото седиште е на ул. "Александар Македонски" бр. 5, Скопје.

Зголемување на основната главница и е извршена конверзија на ДЕМ во ЕУР.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2294/2002. (8794)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1432/2002, од 13.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02005312?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на презиме на управителот и конверзија на основната главница во ЕУР на Друштвото за производство, трговија, услуги и инженеринг МАКСИНГ Хелена, Саша и др. ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Никола Паралунов" бр. 1, Скопје.

Се брише Хелена Мојсиќ - управител без ограничување.

Се запишува Хелена Тодороска - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1432/2002. (8797)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 732/2002, од 11.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02028685?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија, услуги и И К Л Горан ДООЕЛ Куманово ул. "Благе И. Гуне" бр. 14/1-14.

За управител на друштвото за производство, трговија и услуги се именува лицето Трајковска Елена од Куманово, ул. "Благе И. Гуне" бр. 14/1-14, а се разрешува Трајковски Горан од Куманово, ул. "Благе И. Гуне" бр. 14/1-14.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 732/2002. (8798)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1434/2002, од 13.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02024585?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на друштвото ДОО на Друштвото за надворешна трговија и инженеринг работи СИБАКС - МС Симо и др. ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Никола Паралунов" бр. 5.

Се врши зголемување на основната главница за износ од 11.400.500,00 денари.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1434/2002. (8799)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1181/2002, од 25.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02032651?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Друштвото за производство и трговија МОТОР КОАЧ ИНДУСТРИЈА А.Д. Скопје, ул. Перо Након" бб.

Основната главница на друштвото се зголемува и изнесува 372.868,000 денари или 6.014.541 евро.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1181/2002. (8801)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 4748/2001, од 18.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 3-02001314?-000-03, ја запиша во трговскиот регистар промената на назив, седиште и управител на Трговското друштво за производство, трговија, градежништво, транспорт, туризам и услуги ИНТЕРНАЦИОНАЛ ТИМБЕР КОМПАНИ Елези Веби и др. експорт-импорт ДОО - Гостивар, ул. "Браќа Гиновски" бр. 172, Гостивар во Трговско друштво за производство, трговија, градежништво, транспорт, туризам и услуги ЕУРО ЛЕЊАМИ експорт-импорт ДОО - Скопје, ул. "Маршал Тито" бр. 19, Скопје.

Се врши промена на управител и тоа се брише Елези Веби - управител, а се запишува Љубица Секуловска - управител.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 4748/2001. (8802)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3263/2001, од 20.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02041204?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница и конверзија на ДЕМ во ЕУР на Друштвото за културно образовни работи, издаваштво, промет и услуги ГЕТЕ ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје, ул. "Сава Ковачевик" бб, Скопје.

Врз основа на Одлука за зголемување на основачки влог донесена од основачот - управителот на Друштвото за културно образовни работи, издаваштво, промет на услуги ГЕТЕ ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје и Анекс кон Изјавата за основање на друштвото бр. 02-1 од 30.04.2001 година, основачкиот влог на основачот Петер Конрад Фриц Д-р Рау со место на постојано живеење во Мајнхам, Германија се зголемува за 810.000,00 денари или 13.289,00 евра.

Основачкиот влог на основачот Петер Конрад Фриц Д-р Рау согласно проценката од 03.05.2001 година, усогласена во евра (согласно член 13 од Законот за измени и дополнувања на ЗТД "Сл. весник на РМ" бр. 50/01) изнесува 3.593,00 евра или 219.000,00 денари.

Основачкиот влог на основачот Петер Фриц Д-р Рау кој се состои од основниот и зголемиот влог изнесува вкупно 1.029.000,00 денари или 16.882,00 евра.

Основачкиот влог на основачот Петер Конрад Фриц Д-р Рау е проценет од овластен судски проценител и со истиот друштвото може трајно и слободно да располага од денот на уписот во трговскиот регистар.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 3263/2001. (8803)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2311/2002, од 26.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02001896?-7-09-011, ја запиша во трговскиот регистар промената на директор на Јавното претпријатие за стопанисување со шуми "Македонски шуми" - п.о. Скопје, ул. "Сава Ковачевик" бр. 15-а, Подружница шумско стопанство "Шар" - Гостивар, ул. "Н. Паранунов" бр. 63.

Промена на лице овластено за застапување.

Да се брише Милошески Владимир - раководител - директор со ограничени овластувања до 60.000,00 денари, а над тој износ потребна е согласност од директорот на ЈП. Да се запише Владан Аврамоски - раководител - директор со ограничени овластувања до 60.000,00 денари, а над тој износ потребна е согласност од директорот на ЈП.

Пречистен текст: Владан Аврамоски - раководител - директор со ограничени овластувања на износ од 60.000,00 денари, а над тој износ потребна е согласност од директорот на ЈП.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2311/2002. (8804)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1376/2002, од 13.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02016147?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар намеруваното намалување на основната главница на Друштвото за производство на опрема, резервни делови и промет ПОРЕД-МАШИНОПРОЕКТ Чедомир ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Петар Поп Арсов" бр. 19-3/2, Скопје.

Упис на намерувано намалување на основната главница на Друштвото за производство на опрема, резервни делови и промет ПОРЕД-МАШИНОПРОЕКТ Чедомир ДООЕЛ увоз-извоз, ул. "Петар Поп Арсов" бр. 19-3/2, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1376/2002. (8805)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 40/2002, од 14.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 1-166-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на овластено лице на Јавната здравствена организација АПТЕКА "9 Ноември" - Велес, ул. "Алексо Демниевски" бр. 1 - Велес.

Да се брише: дипл. фарм. Марија Петрушевска, вршител на должноста директор без ограничување. Се запишува: дипл. фарм. Сузана Чешларовска - директор без ограничување.

Пречистен текст: дипл. фарм. Сузана Чешларовска - директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 40/2002. (8806)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1601/2002, од 22.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 7-02000041-003-10, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма на подружница на Јавното претпријатие за производство, пренесување и дистрибуција на електрична енергија "Електростопанство на Македонија" - Скопје Ц.О. ул. "11 Октомври" бр. 9, Подружница ХЕЦ "Глобочица" - Струга, ул. "Плоштад на револуција" во Акционерско друштво за производство, пренесување и дистрибуција на електрична енергија Електростопанство на Македонија во државна сопственост Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 9, Подружница ХЕЦ "Глобочица" - Струга, ул. "Плоштад на Револуција".

Новиот назив на подружницата гласи: Акционерско друштво за производство, пренесување и дистрибуција на електрична енергија Електростопанство на Македонија во државна сопственост Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 9, Подружница ХЕЦ "Глобочица" - Струга, ул. "Плоштад на револуција".

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1601/2002. (8807)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1439/2002, од 15.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 7-02000041-027-10, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма на подружница на Јавното претпријатие за производство, пренесување и дистрибуција на електрична енергија "Електростопанство на Македонија" со Ц.О. ул. "11 Октомври" бр. 9 - Скопје, Подружница "Електродистрибуција" - Пробиштип, ул. "Миро Барага" бр. 3 во Акционерско друштво за производство, пренесување и дистрибуција на електрична енергија Електростопанство на Македонија во државна сопственост Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 9, Подружница "Електродистрибуција" - Пробиштип, ул. "Миро Барага" бр. 3.

Новиот назив на фирмата на подружницата гласи: Акционерско друштво за производство, пренесување и дистрибуција на електрична енергија Електростопанство на Македонија во државна сопственост Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 9, Подружница "Електродистрибуција" - Пробиштип, ул. "Миро Барага" бр. 3.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1439/2002. (8808)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1592/2002, од 22.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 7-02000041-019-10, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма на подружница на Јавното претпријатие за производство, пренесување и дистрибуција на електрична енергија "Електростопанство на Македонија" со Ц.О. ул. "11 Октомври" бр. 9 - Скопје, Подружница "Електродистрибуција" - Штип, ул. "Партизанска" бб во Акционерско друштво за производство, пренесување и дистрибуција на електрична енергија Електростопанство на Македонија во државна сопственост Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 9, Подружница "Електродистрибуција" - Штип, ул. "Партизанска" бб.

Новиот назив на фирмата на подружницата гласи: Акционерско друштво за производство, пренесување и дистрибуција на електрична енергија Електростопанство на Македонија во државна сопственост Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 9, Подружница "Електродистрибуција" - Штип, ул. "Партизанска" бб.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1592/2002. (8809)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1598/2002, од 25.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 7-02000041-030-10, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма на подружница на Јавното претпријатие за производство, пренесување и дистрибуција на електрична енергија "Електростопанство на Македонија" со Ц.О. ул. "11 Октомври" бр. 9 - Скопје, Подружница "Електродистрибуција" - Берово, ул. "Маршал Тито" 118 во Акционерско друштво за производство, пренесување и дистрибуција на електрична енергија Електростопанство на Македонија во државна сопственост Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 9, Подружница "Електродистрибуција" - Берово, ул. "Маршал Тито" 118.

Новиот назив на фирмата на подружницата гласи: Акционерско друштво за производство, пренесување и дистрибуција на електрична енергија Електростопанство на Македонија во државна сопственост Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 9, Подружница "Електродистрибуција" - Берово, ул. "Маршал Тито" 118.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1598/2002. (8810)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1535/2002, од 25.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 7-02000041-037-10, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма на подружница

Новиот назив на фирмата на подружницата гласи: Акционерско друштво за производство, пренесување и дистрибуција на електрична енергија Електростопанство на Македонија во државна сопственост Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 9, Подружница "Електродистрибуција" - Скопје, ул. "Ленинова" бр. 45.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1595/2002. (8818)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1739/2002, од 25.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 7-02000041-004-10, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма на подружница на Јавното претпријатие за производство, пренесување и дистрибуција на електрична енергија "Електростопанство на Македонија" со Ц.О. ул. "11 Октомври" бр. 9 - Скопје, Подружница ХЕЦ "Тиквеш" - Кавадарци, ул. "с. Возарци" во Акционерско друштво за производство, пренесување и дистрибуција на електрична енергија Електростопанство на Македонија во државна сопственост Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 9, Подружница ХЕЦ "Тиквеш" - Кавадарци, ул. "с. Возарци".

Новиот назив на фирмата на подружницата гласи: Акционерско друштво за производство, пренесување и дистрибуција на електрична енергија Електростопанство на Македонија во државна сопственост Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 9, Подружница ХЕЦ "Тиквеш" - Кавадарци, ул. "с. Возарци".

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1739/2002. (8819)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1352/2002, од 20.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02027822?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на назив, проширувањето на дејности на Друштвото за транспорт, трговија и услуги ХЕЛГА-ТРАНС Адем ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, с. М. Речица, ул. "164" бр. 19.

Се менува називот на друштвото и ќе гласи: Друштво за транспорт, трговија и услуги ХЕЛЛГА КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, с. М. Речица ул. "164" бр. 19.

Дејноста се проширува со: 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.51, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1352/2002. (8820)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1234/2002, од 12.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02021775?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејност и конверзија на Компанијата за производство, трговија и услуги ИНКОМА Илкер и други ДОО Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 42 А.

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.32, 51.36, 51.44, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.23, 52.74, 80.42.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1234/2002. (8821)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 973/2002, од 04.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02011178?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма, пристапувањето на содружник, зголемувањето на основната главница на Друштвото за производство, трговија и услуги МАНЕКС Мујафет ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Самарциска" бр. 47 во Друштво за производство, трговија и услуги МАНЕКС Мујафет и др. ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Самарциска" бр. 47.

Пристапување на основач. Во друштвото пристапува лицето Нусрет Османи. Промена на назив: Друштво за производство, трговија и услуги МАНЕКС Мујафет и др. ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Самарциска" бр. 47.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 973/2002. (8822)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1404/2002, од 26.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 02026015?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејности на Друштвото за трговија на големо и мало, производство и услуги МПС-95 Петар ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Октомвриска револуција" бр. 8, Блок IV/II-2.

Се прошируваат дејностите: 45.11, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.25, 45.31, 45.33, 45.42, 45.50, 63.30.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1404/2002. (8823)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1429/2002, од 13.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02014042?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејности на Друштвото за трговија, производство и промет на големо и мало МИ-ГОРД Наталија ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Коперникова" бр. 15-2/14.

Друштвото за трговија, производство и промет на големо и мало МИ-ГОРД Наталија ДООЕЛ увоз-извоз од Скопје со седиште на ул. "Коперникова" бр. 15-2/14 врши проширување на дејностите во внатрешнотрговскиот промет со следните дејности: 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23.

Пречистен текст: 15.11, 15.32, 15.81, 15.85, 15.89, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 18.22, 18.23, 18.24, 19.20, 19.30, 20.10, 20.20, 20.30, 51.22, 22.12, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 25.21, 25.24, 28.11, 28.12, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.75, 29.71, 29.72, 30.02, 31.10, 31.20, 31.40, 31.61, 33.10/2, 33.30, 40.10/1, 41.00, 45.21/1, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72, 52.74, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 74.13, 74.14, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.84, 15.81/1, 15.81/2, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 65.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23.

Друштвото изврши и конверзија на основачкиот влог од ДЕМ во ЕУР.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1429/2002. (8824)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2218/2002, од 25.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02043951?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејност на Трговското друштво за промет и услуги ВИГОМИ Виолета експорт-импорт ДООЕЛ Скопје, ул. "Мито Хачивасилев Јасмин" 42/17.

Дејноста се проширува со: 52.27, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.47, 52.48, 52.50.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2218/2002. (8825)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2108/2001, од 28.12.2001 година, во регистарската влошка бр. 02034298?-4-01-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на одлуки на ИНТЕРПРО-МЕТ Акционерско друштво за промет на стоки и услуги на големо и мало Тетово, ул. "Илинденска" бр. 18-А.

Запишување на одлуки за промена на членовите на управен и надзорен одбор на ИНТЕРПРОМЕТ Акционерско друштво за промет на стоки и услуги на големо и мало Тетово, ул. "Илинденска" бр. 18-А.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2108/2001. (8827)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1277/2002, од 13.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02027402?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на ограничување на управител на Друштвото за производство, транспорт, трговија и услуги ЗАЈКОКООП Цветко ДООЕЛ увоз-извоз Скопје.

Марјанчо Павлоски - управител со ограничување на овластувањето за застапување во внатрешно и надворешнотрговскиот промет.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1277/2002. (8829)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 62/2002, од 21.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 1-44225-0-0-0, го запиша во судскиот регистар прецизирањето на дејноста на Приватната здравствена организација - аптека "МЕДЕЛА" ул. "100" бр. 12, с. Ново Село.

Се врши проширување на дејност со следните дејности: 52.32, 52.33.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 62/2002. (8831)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 765/2002, од 11.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02030119?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на назив, пристапувањето на содружник на Друштвото за трговија на големо и мало РЕМЗИ 95, Мурсели, ДООЕЛ, експорт-импорт Скопје, ул. "Дижонска" бр. 15/12.

Се менува називот на друштвото и ќе гласи: Друштво за трговија на големо и мало РЕМЗИ 95 ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Дижонска" бр. 15/12.

Во друштвото пристапува содружникот Драган Видиниќ од Скопје со одлука од 21.01.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 765/2002. (8832)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2082/2002, од 25.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 3-02000079?-000-03, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Друштвото со ограничена одговорност Раде Кончар - Заварување, сечење и автоматизација - Скопје, бул. "III Македонска бригада" бб.

Се врши упис на зголемување на главницата на Друштвото за енергетика "РИ-ЕНЕРГЕТИКА" Рударски институт ДОО - Скопје, пристапува како нов содружник во ДОО Раде Кончар - Заварување, сечење и автоматизација - Скопје, се врши измена и дополнување на Договорот на Друштвото Раде Кончар - Заварување, сечење и автоматизација - Скопје и се врши конверзија од ДЕМ во ЕУР.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2082/2002. (8833)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1313/2002, од 13.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02033229?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на седиште на Друштвото за производство, промет и услуги УТЕ Еусебио ДООЕЛ ул. "Мајаковски" бр. 41, Скопје.

Седиштето се менува и ќе се наоѓа на ул. "Козле" бр. 14-а, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1313/2002. (8834)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1378/2002, од 19.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02043318?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма на Друштвото за трговија на големо и мало КОКО-МИС ДОО извоз-увоз Скопје, ул. "Петар Попарсов" бр. 19/2-22.

Фирмата се менува и во иднина ќе гласи: Друштво за трговија на големо и мало КОКО-МИС ДООЕЛ извоз-увоз Скопје, ул. "Петар Попарсов" бр. 19/2-22.

На ден 08.02.2002 истапила Ковачевска Снежана.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1378/2002. (8835)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 4806/2001, од 21.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 02015522?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на седиште на Друштвото за трговија и услуги ТРАМИСО, Зорица и др. ДОО експорт-импорт Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 12/1-2.

Се менува седиштето на друштвото и гласи: бул. "Јане Сандански" бр. 12/1-2.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 4806/2001. (8836)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3932/2001, од 06.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 02015233?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за производство, промет и услуги ДАФИ-КОМ Дафина Маруниќ ДООЕЛ експорт-импорт село Зелениково - Зелениково.

Се брише Ивица Муруниќ, а се запишува Дафина Маруниќ - управител.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 3932/2001. (8837)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1569/2002, од 19.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02018790?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма на Друштвото за производство, трговија и услуги САРА-ТЕА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Бигла" бр. 1.

Промена на назив: Друштво за производство, трговија и услуги САРА-ТЕА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Бигла" бр. 1.

Истапува Тошески Зоран од основач на друштвото, пристапува Спасена Тошеска од Скопје, ул. "Бигла" бр. 1.

Се брише Зоран Тошески - управител без ограничување. Се запишува Спасена Тошеска - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1569/2002. (8838)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1211/2002, од 21.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 020053939?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејност во внатрешен и надворешен трговски промет на Друштвото за трговија, услуги и производство ЕДИСЕМ ДОО Шукро и Сафета Цоковиќ увоз-извоз ул. "Браќа Чакреви" бр. 3, Скопје.

Се проширува дејноста на друштвото во внатрешнотрговскиот промет со дејностите: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/2, 01.23, 01.41/3, 02.01, 02.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.89, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 18.21, 18.22, 18.23, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 28.11, 28.12, 28.73, 30.01, 30.02, 31.62, 33.20, 37.10, 37.20, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10,

50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.22, 51.25, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 52.32, 52.33, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 71.40, 72.50, 74.13, 74.14, 74.20/3, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 93.05.

Во надворешнотрговскиот промет дејноста на друштвото се проширува со: комисиона продажба, консигнациона продажба, консигнациони складови, консигнациони продавници, реекспорт, меѓународна шпедиција, меѓународен превоз на стоки и патници во друмскиот сообраќај, малограничен промет со соседните држави, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, изведување инвестициони работи во странство, туристички работи со странство.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1211/2002. (8839)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1578/2002, од 18.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02019359?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето и конверзијата на Друштвото за производство, промет и услуги СИГМА МАСЛА Нинослав ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Индустриска" бб, источна индустриска зона Маџари.

Се врши зголемување на основната главница во износ од 1.969.500,00 денари.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1578/2002. (8840)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1758/2002, од 19.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02002960?-8-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на овластено лице на Приватната здравствена организација - ординација по општа медицина и биохемиска лабораторија Д-р РОЗИ ГАВОЧАНОВА Арсоски ДООЕЛ ул. "Лондонска" бр. 19, Скопје.

Се брише досегашниот управител Арсоски Стојче, а се запишува новиот управител Силвија Стојаноска.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1758/2002. (8841)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1076/2002, од 21.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 02035573?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Друштвото за трговија, услуги и производство БД ИНТЕР КАР ЛТД ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "15 Корпус" бр. 1.

Основната главница на друштвото се зголемува за 623.200,00 денари или 10.246,00 евра.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1076/2002. (8842)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 14/2002, од 11.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 1-40865-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Јавната здравствена организација Завод за здравствена заштита - Велес ул. "Лазо Осмаков" бр. 14, Велес.

Се брише д-р Томе Томов - директор на ЈЗО Завод за здравствена заштита Велес. Се запишува прим. д-р Марика Пејоска - в-д вршител на должност директор на ЈЗО Завод за здравствена заштита Велес.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 14/2002. (8844)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 687/2002, од 08.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02007172?-8-06-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма и конверзија на Друштвото за домашна и меѓународна шпедиција, трговија и услуги СЕТРА Љубе Неделковски ДООЕЛ Скопје, ул. "Сердарот" бр. 71.

Друштво за домашна и меѓународна шпедиција, трговија и услуги СЕТРА ДООЕЛ Скопје. Латиничен назив на друштвото гласи: Друство za domasna i medunarodna spedicija, trgovija i uslugi SETRA DOOEL Skopje.

Се врши конверзија врз основа на член 13 од измените на Законот за трговски друштва ("Сл. весник на РМ" бр. 50/2001).

Се брише 11.981,22 ДЕМ. Се запишува 5.990,61 ЕУР.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 687/2002. (8845)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2050/2002, од 20.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02011440?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Трговското друштво ДИОЛИ Никола ДООЕЛ Скопје, ул. "Банско" бр. 17.

Се брише Виолета Петреска - управител без ограничувања. Се упишува Јагода Димовска - управител без ограничувања.

Пречистен текст: Јагода Димовска - управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2050/2002. (8846)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 688/2002, од 11.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02007504?-3-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма и конверзија на Друштвото за деловни услуги АНГО КОНСАЛТИНГ Ангелина и Гогуш ДОО Скопје, ул. "Водњанска" бр. 34.

Друштво за деловни услуги АНГО КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје, ул. "Водњанска" бр. 34.

Скратен назив: АНГО КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје. Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 688/2002. (8847)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 939/2002, од 11.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02004453?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на назив на Друштвото за производство, градежништво и инженеринг услуги ЕЛЕКТРОМОНТАЖА Тасевски Русе и партнер ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Иван Козаров" 24/68.

Друштво за производство, градежништво, инженеринг и услуги ЕЛЕКТРОМОНТАЖА ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Иван Козаров" 24/68.

Скратен назив на друштвото гласи: ЕЛЕКТРОМОНТАЖА ДОО Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 939/2002. (8848)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 4245/2001, од 15.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 02008909?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на седиште на Друштвото за промет, производство и услуги увоз-извоз ТОНЕЛИ Љубомир и Љубица ДОО Скопје Трговски центар Буњаковец бр. 17 I кат.

Се врши промена на седиштето на друштвото, па во иднина новото седиште ќе биде на бул. "Јане Сандански" бр. 12, ламела 5, локал 4.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 4245/2001. (8849)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1976/2002, од 05.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02002541?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на седиште на Трговското друштво за промет со возила и резервни делови ДАЕВУ МОТОР ДООЕЛ Даевоо Бугарија експорт-импорт Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 70 б во Трговско друштво за промет со возила и резервни делови ДАЕВУ МОТОР ДООЕЛ Даевоо Бугарија, експорт-импорт Скопје, ул. "Алберт Ајнштајн" бр. 7, мезанин.

Новото седиште е на ул. "Алберт Ајнштајн" бр. 7, мезанин.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1976/2002. (8850)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 4666/2001, од 12.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 02021492?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето и конверзијата на основната главница на Трговското друштво за застапување, услуги на големо и мало АКЦЕНТ МЕДИА Национална рекламна агенција о.о. ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Милан Мијалковик" бр. 53, Скопје.

Се врши зголемување на основачкиот влог и истиот изнесува 59.365.800,00 денари, односно 974.008 евра.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 4666/2001. (8851)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1336/2002, од 25.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 02015120?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Друштвото за производство, трговија и услуги КОРАБИ Енвер ДООЕЛ експорт-импорт с. Камењане, Камењане.

Се врши зголемување на основна главница за износ од 754.100,00 денари.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1336/2002. (8852)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2321/2002, од 21.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02044905?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејност во внатрешен трговски промет на Друштвото за земјоделско производство ДУШАН КИРИК ДООЕЛ увоз-извоз с. Росоман, Кавадарци.

Проширување на дејност на работење во внатрешен промет. Да се запише: 01.11/1 - одгледување на житни растенија и други посеви и производство на семе од нив.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2321/2002. (8853)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1893/2002, од 14.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02025837?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејности на Производното друштво ЖИТО ВЛАЕ Божидар и др. ДОО Скопје, увоз-извоз со седиште на улица "Влае" бб, Скопје.

Се прошируваат дејностите: 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.30, 01.42, 15.11, 15.12, 15.51, 15.71, 15.98/1, 15.98/2, 50.50, 51.11, 51.12, 51.19, 51.23, 51.32, 51.51, 55.40, 63.30, 63.40, 70.12, 70.20, 70.32, 93.05.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1893/2002. (8854)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1112/2002, од 04.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02016253?-8-01-000, ја запиша во

трговскиот регистар промената на управител и конверзија на Трговското друштво за промет на големо и мало ГАРАНТ КОМЕРЦ Душан Богоевски ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "К. Ј. Питу" бр. 7-4/20.

Се брише досегашниот управител Богоевски Душан, а се запишува новиот управител Богоевска Соња.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1112/2002. (8855)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 661/2002, од 11.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02010745?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на назив, истапувањето и пристапувањето на основач на Друштвото за производство, трговија и услуги ФОКУС Ацо Јаневски ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Орце Николов" бр. 148, Скопје.

Се менува називот на друштвото и ќе гласи: Друштво за производство, трговија и услуги ФОКУС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје.

Во друштвото пристапува содружникот Весна Јаневска од Пробиштип, а истапува содружникот Ацо Јаневски од Пробиштип со одлука од 21.01.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 661/2002. (8856)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1293/2002, од 04.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02006808?-3-06-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма, содружник и управител на Друштвото за превоз на стоки во друмскиот сообраќај, услуги и трговија ЕУРОЕКСПРЕС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Антон Чехов" бр. 42, Скопје.

Назив: Друштво за превоз на стоки во друмскиот сообраќај, услуги и трговија ЕУРОЕКСПРЕС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје. Седиште: ул. "Антон Чехов" бр. 42, Скопје. Основач: Несторов Игнат од Скопје. Влог: 325.500,00 денари или 5.368 евра.

Се менува Јовановски Гоце - управител без ограничувања, а се назначува Несторов Игнат од Скопје - управител без ограничувања кој ќе го застапува друштвото и во надворешното трговско работење.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1293/2002. (8857)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1157/2002, од 19.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02001222?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Друштвото за производство, промет и услуги ЈУГОТЕКС Сузана и други ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "50 Дивизија" бр. 16.

Зголемување и конверзија на основната главница: 6.071.800,00 денари или 99.538 евра.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1157/2002. (8858)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2219/2002, од 22.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02032219?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма, проширувањето на дејност во внатрешен и надворешен трговски промет на Трговското друштво за трговија на големо и мало ВЕССО КОРПОРАЦИЈА ДООЕЛ експорт-импорт ГТЦ кеј "13 Ноември" кула 2/9, Скопје.

Се брише називот: Трговско друштво за трговија на големо и мало ВЕССО КОРПОРАЦИЈА Мишо ДООЕЛ експорт-импорт Скопје. Се запишува називот: Трговско друштво за трговија на големо и мало ВЕССО КОРПОРАЦИЈА ДООЕЛ експорт-импорт.

Пречистен текст на називот: Трговско друштво за трговија на големо и мало ВЕССО КОРПОРАЦИЈА ДООЕЛ експорт-импорт.

Се брише седиштето: ул. "Димитрија Чуповски" бр. 21. Се запишува седиштето: ГТЦ кеј "13 Ноември" кула 2/9, Скопје.

Пречистен текст на седиштето: ГТЦ кеј "13 Ноември" кула 2/9, Скопје.

Надворешно-трговски промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување странски фирми, малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, Албанија и Грција. Се дополнува надворешнотрговскиот промет со шпедиција, консигнација, комисион, посредување, реекспорт, туристички услуги, инвестициони работи со странство.

Пречистен текст на надворешнотрговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување странски фирми, малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, Албанија и Грција, шпедиција, консигнација, комисион, посредување, реекспорт, туристички услуги, инвестициони работи со странство.

Назив на фирма во правниот промет со странство: VESSO CORPORATION Ltd.

Дејноста се проширува со: 10.10, 10.20, 10.30, 11.10, 11.20, 12.00, 13.10, 13.20, 14.11, 14.12, 14.13, 14.21, 14.22, 14.30, 14.40, 14.50, 16.00, 20.10, 20.30, 20.40, 22.11, 22.12, 22.14, 22.13, 22.15, 22.31, 22.32, 22.33, 27.10, 27.21, 27.22, 27.31, 27.32, 27.33, 27.34, 27.35, 27.41, 27.42, 27.43, 27.44, 27.45, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.11, 29.12, 29.13, 29.14, 29.21, 29.22, 29.23, 29.24, 29.31, 29.32, 29.40, 29.51, 29.52, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 29.71, 29.72, 30.01, 30.02, 31.10, 31.20, 31.30, 31.40, 31.50, 31.61, 31.62, 32.10, 32.20, 32.30, 33.20, 33.30, 33.40, 33.50, 34.10, 34.20, 34.30, 35.11, 35.12, 35.20, 35.30, 35.41, 35.42, 35.43, 35.50, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.12, 45.21, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.30, 51.41, 51.42, 52.61, 52.62, 55.11, 55.12, 55.21, 55.22, 55.23, 55.30, 55.40, 55.51, 55.52, 55.53, 55.54, 55.55, 60.22, 62.10, 62.20, 63.11, 63.22, 63.23, 63.30, 70.11, 70.12, 70.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.20, 74.81, 92.11, 92.12, 92.13, 92.20, 92.31, 92.32, 92.33, 92.34, 92.40, 92.61, 92.62, 92.72, 93.02, 93.03, 93.04, 93.05.

Пречистен текст: 02.01, 02.02, 15.31, 15.32, 15.33, 15.87, 15.89, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.42/1, 52.42/2, 52.43/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.60, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.23, 60.24, 61.10, 61.20, 63.12, 63.21, 63.40, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.30/3, 74.20/5, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 10.10, 10.20, 10.30, 11.10, 11.20, 12.00, 13.10, 13.20, 14.11, 14.12, 14.13, 14.21, 14.22, 14.30, 14.40, 14.50, 16.00, 20.10, 20.30, 20.40, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.31, 22.32, 22.33, 27.10, 27.21, 27.22, 27.31, 27.32, 27.33, 27.34, 27.35, 27.41, 27.42, 27.43, 27.44, 27.45, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.11, 29.12, 29.13, 29.14, 29.21, 29.22, 29.23, 29.24, 29.31, 29.32, 29.40, 29.51, 29.52, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 29.71, 29.72, 30.01, 30.02, 31.10, 31.20, 31.30, 31.40, 31.50, 31.61, 31.62, 32.10, 32.20, 32.30, 33.20, 33.30, 33.40, 33.50, 34.10, 34.20, 34.30, 35.11, 35.12, 35.20, 35.30, 35.41, 35.42, 35.43, 35.50, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.12, 45.21, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44,

45.45, 50.30, 51.41, 51.42, 52.61, 52.62, 55.11, 55.12, 55.21, 55.22, 55.23, 55.30, 55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 62.10, 62.20, 63.11, 63.22, 63.23, 63.30, 70.11, 70.12, 70.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.20, 74.81, 92.11, 92.12, 92.13, 92.20, 92.31, 92.32, 92.33, 92.34, 92.40, 92.61, 92.62, 92.72, 93.02, 93.03, 93.04, 93.05.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2219/2002.

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1553/2002, од 20.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 7-02000041-035-10, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма на подружница на Јавното претпријатие за производство, пренесување и дистрибуција на електрична енергија "Електростопанство на Македонија" со Ц.О. ул. "11 Октомври" бр. 9 - Скопје, Подружница "Електродистрибуција" - Македонски Брод, ул. "Партизанска" бр. 2-а во Акционерско друштво за производство, пренесување и дистрибуција на електрична енергија Електростопанство на Македонија во државна сопственост Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 9, Подружница "Електродистрибуција" - Македонски Брод, ул. "Партизанска" бр. 2-а.

Новиот назив на подружницата гласи: Акционерско друштво за производство, пренесување и дистрибуција на електрична енергија Електростопанство на Македонија во државна сопственост Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 9, Подружница "Електродистрибуција" - Македонски Брод, ул. "Партизанска" бр. 2-а.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1553/2002.

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАГАНИ И ФОНДАЦИИ

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Кавадарци, под рег. бр. 11/2002 за 2002 година, се запишува Здружение на граѓани "Фото Кино Видео Клуб-Црно и Бело" од Кавадарци, со скратен назив ФКВК "Црно и Бело", која ќе се залага за следните цели и задачи:

Собирање на љубителите на уметничката фотографија, филмот, видеото и телевизијата како творечка дејност; откривање и развивање на млади таленти од областа на аматерската фотографија, аматерскиот-непрофесионален филм; со обезбедување на стручна литература, организирање семинари, предавања со обезбедување соодветна опрема, членовите да стекнат и да ги прошират знаењата, умењата и навиките од областа на фото кино, видео и телевизиската техника, како од аматерски така и од уметнички поглед; поттикнување и помагање на членовите активно да се бават со аматерската и уметничката фотографија, со филмска и видео дејност со цел да учествуваат на изложби, фестивали во државата и надвор од неа; популаризација на аматерската и уметничката фотографија, филмот и телевизијата, оспособување на стручни кадри; следење, документирање и презентирање на развојот на фотографијата, филмот, видеото и телевизиската техника; остварување на активности во согласност со Уставот, законите и Статутот на Сојузот на здруженијата за техничка култура-Народна техника-Кавадарци.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Вишешница" бр. 12, во Кавадарци.

Од Основниот суд во Кавадарци. (20762)

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение П. Рег. зг. бр. 68/02 од 16.07.2002 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис на Регистарот на здруженија на граѓани и фондации РАДОСТИКАЛ од Скопје со седиште на ул. "16-та Македонска бригада" бр. 8/1-6, Скопје.

Дејноста на здружението на граѓани РАДОСТИ-КАЛ е градење стратегија за зголемување на независната театарска продукција во Републиката во квантитативна и квалитативна смисла, формирање на нова независна театарска сцена во Републиката која ќе го негува експериментаторскиот и истражувачкиот приод кон создавање театар, иницирање активности кои ќе влијаат на зголемување на информираност и едуцираност од областа на театарската уметност со цел развивање на локалистичките критериуми, отворањето на културни рамки на Републиката, дејствување во насока на позитивен допринос на театарот во рамките на општествената заедница.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (20856)

Основниот суд во Тетово објавува дека со решението Рег. згф. бр. 50/2002 година од 12.7.2002 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Тетово, под Рег. бр. 50/2002 год. се запишува Здружение на одгледувачи на печурки "ШАРА" од Тетово.

Работата и активностите на здружението е обезбедување професионална обука за унапредување на постојниот начин на производство и профитабилност на членовите на здружението, идентификација на нови пазари, организирање предавања, стручни семинари и курсеви за потребите на своите членови, користење и преминување на научни сознанија преку соработка со научни институции во земјата и странство и сл.

Седиштето на здружението е во Тетово, ул. "Јане Сандански" бр. 97/16, Тетово, а истото ќе делува на подрачјето на Република Македонија.

Од Основниот суд во Тетово. (20942)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решението Рег. згф. бр. 44/2002 год. од 10.7.2002 год. во регистарот на здруженијата на граѓани и фондации при Основниот суд во Тетово под Рег. бр. 44/2002 год. се запишува Здружение на правници Албанци во РМ.

Работата и активностите на здружението е стручно и професионално оспособување на правниците; оспособување на млади правници заради нивно вклучување во тековите на општеството; разгледување и давање мислења по разни закони и други иницијативи со цел на подобрување на содржината на истото; организирање на јавни разни дискусии заради разгледување и давање мислења по одделни прашања и сл.

Седиштето на здружението е во Тетово во новиот градски трговски центар, кат 1, а истото ќе делува на подрачјето на Република Македонија.

Од Основниот суд во Тетово. (20944)

Основниот суд во Дебар, со решението згф. бр. 6/02 од 19.07.2002 год. во судскиот регистар на здруженијата на граѓани, го запиша основањето на здружението Хуманитарно добротворно здружение на ромите "Пралипе"- Дебар.

Целта на основањето е да придонесе кон градење на мир и стабилна демократска заедница на сите граѓани засновани врз принципите на владеењето на правото на демократијата, човековите права, толеранција, мирно решавање на спорните прашања, стимулирајќи дијалог меѓу индивидуи и групи со различни ставови и мислења кои што ќе најдат во овој процес заеднички интерес за изградба на демократско и мирно општество како и културна размена и соработка, создавање на атмосфера на меѓусебно разбирање и почитување на разликите како и отстранување на сите видови на предрасуди, омраза, нетрпеливост и дискриминација врз основа на пол, вера, националност, раса и др.

Од Основниот суд во Дебар. (20995)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение IV. Ст. бр. 144/02 од 18.06.2002 година се отвора стечајна постапка над должникот Трговско претпријатие за големо и мало „ВЕЛИДОН КОМЕРЦ“ Скопје, со седиште на „Сава Михајлов“ бр. 4/2-9, со жиро сметка 40110-601-72343 и регистарска влошка 1-10105-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Трговско претпријатие на големо и мало „ВЕЛИДОН КОМЕРЦ“ Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (20108)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 170/02 од 2.07.2002 година, над ДООЕЛ „Малиди“ Битола, ул. "Пробиштипска" бр. 5, дејност угостителска, со ж-ска 500-0000001318-50 при ЗПП - филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (19741)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 178/02 од 9.07.2002 година, над ДООЕЛ „Марел“ Битола, ул. "22-ра" бр. 3, дејност услужна, со ж-ска 500-0000001359-24 при ЗПП - филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (19742)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 177/02 од 9.07.2002 година, над ПП „РМ-Монтес“ Битола, ул. „Цане Василев“ бр. 1/1, дејност трговија, со ж-ска 40300-601-31226 при ЗПП - филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (19743)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 146/01 од 23.11.2001 година, констатира дека собранието на доверителите во состав „ОХИС“ АД Скопје, АДОР КЈУБИ Македонија, Завод за вработување - Скопје и вработените одлучи деловниот потфат (претпријатието) на стечајниот должник АД „Крзно“ во стечај од Ресен да биде затворен и ликвидиран.

Се задолжува стечајниот управник веднаш по приемот на решението да пристапи кон претворање во пари на предметите и другите имотни права што влегуваат во стечајната маса на стечајниот должник.

Од Основниот суд во Битола. (19746)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 100/01 од 28.06.2002 година, констатира дека собранието на доверителите во состав АД „Македонска Банка“ Скопје со 20,60%, АД „ЕСМ“ Скопје со 5,19%, „Интекскомерц“ Скопје со 7,63%, ПП „Хунап“ Ресен со 3,47%, АД Конфекција Ресен со 1,73%, „Просветно дело“ Скопје со 2,87%, „Димче Бањарот“ Прилеп со 2,62%, Табаковска Вера од Ресен со 0,09%, ДОО „Табак“ од Ресен со 0,32% и вработените со 15,19% или вкупно со 65,15% од доверителите со утврдени побарувања, одлучи деловниот потфат (Претпријатието на стечајниот должник АД „Хемиски Влакна“ Ресен, да биде затворен и ликвидиран.

Се задолжува стечајниот управник веднаш по приемот на решението да пристапи кон впаричување на стечајната маса на стечајниот должник.

Од Основниот суд во Битола. (19747)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 99/02 од 27.06.2002 година, констатира дека Собранието на доверителите и тоа: ДООЕЛ „Технометал“ Битола, АД ОХИС Скопје, АД „Крзно“ во стечај Ресен, и ДООЕЛ „Хатекс“ Ресен што претставуваат 100% од доверителите со утврдени побарувања, одлучи деловниот потфат (претпријатието) на стечајниот должник АД „Конфекција“ Ресен во стечај да биде затворен и ликвидиран.

Се задолжува стечајниот управник веднаш по приемот на ова решение да пристапи кон впаричување на стечајната маса над стечајниот должник.

Од Основниот суд во Битола. (19748)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 106/2002 од 2.07.2002 година отвори стечајна постапка према трговецот поединец Цветановска Гурчин Марија за трговија на мало Прилеп со седиште на ул. „Вељко Влаховиќ“ бр. 4-1/28, запишан во регистарска влошка 001120 на Основен суд Битола со основна дејност текстил и конфекција, со жиро сметка 300020000152519 во Комерцијална банка АД Скопје - Самостојна филијала Прилеп.

Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува, поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (19744)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 129/2002 од 5.07.2002 година отвори стечајна постапка према ЈТД „УНИ ТРЕЈД“ Прилеп со седиште во населба Точила К2-В/19, запишан во регистарска влошка 01005539?-1-01-000 на Основен суд Битола, со жиро сметка 41100-601-43970 во Комерцијална банка АД Скопје, филијала Прилеп, со основна дејност трговија на мало во продавници претежно со храна, пијалаци и тутун.

Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува, поради великвидност.

Од Основниот суд во Прилеп. (19745)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 123/2002 од 5.07.2002 година, отвори стечајна постапка према Друштво за производство, трговија и услуги на Антулеска Наташа „СИНАЛИ“ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп со седиште на ул. „Браќа Бешироски“ бр. 32, запишан во регистарска влошка 01005386?-8-03-000 на Основен суд Битола со дејност промет на мало со текстил и конфекција, жиро сметката е мигрирана во Комерцијална банка АД Скопје - филијала Прилеп.

Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува, бидејќи должникот должи само на единствениот основач.

Од Основниот суд во Прилеп. (19749)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 62/2002 од 04.07.2002 година е отворена стечајна постапка над должникот трговец поединец Зоран Костадин Николов ТП од Струмица со жиро сметка бр. 200000027915719 што се води при Стопанска банка АД Скопје Филијала Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во „Службен весник на РМ“, преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (19750)

Основниот суд во Кочани објавува дека со решение Ст. бр. 18/2001 од 10.6.2002 година е отворена стечајна постапка над должникот АД „АТОМ“ Електротерма „Кочани“, со жиро сметка 40400-601-48662 во Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет.

За стечаен судија е одреден Здравков Симијот, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Коцев Никола од Кочани, ул. „Сремска“ бр. 30, телефон 272-244.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од објавувањето на огласот да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и права на должникот, како и доверителите кои имаат различни права на недвижностите на должникот, во рок од 15 дена ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник. Во пријавата да се означи предметот на кој постои различно право, начинот и основот на засновање на правото, како и обезбеденото побарување. Доверителот кој без оправдани причини ќе пропушти да поднесе или ќе го одолговлекува поднесувањето на пријавата, одговара за штетата која поради тоа би можела да настане.

Се повикуваат должниковите должници, своите обврски без одлагање да ги исполнат на стечајниот управник за должникот.

Се закажува рочиште на собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања за 2.9.2002 година во 10 часот, соба бр. 12 и рочиште на собранието на доверителите, на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник, доверителите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (извештајно рочиште) за 11.9.2002 година во 12 часот, соба бр. 12 во судот.

Решението е истакнато на огласна табла во судот на 13.6.2002 година.

Од Основниот суд во Кочани. (19751)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. бр. 25/2002 год. од 12.6.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за промет на големо и мало БА-КОМ, ДООЕЛ увоз извоз Тетово, ул. „В.С. Бато“ бр. 5 со ж.с. бр. 41500-601-7940, при Агенција за работа со блокирани ж.с., регистрирана во трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I - Скопје, под Т. рег. бр. 5044/98 и рег. влошка 02005383-8 од 13.11.1998 година.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува и се заклучува поради немање на имот, согласно чл. 64 од ЗС.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистарот што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (19752)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. бр. 21/2002 год. од 12.6.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот Трговско друштво за туризам и услуги ШАР-ТУРИСТ - Фадил, ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, со седиште на ул. „169“ бр. 38, регистрирано во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I-Скопје под Т. рег. бр. 3866/98 и Рег. влошка 02004658-8 со ж.с. бр. 41500-601-11347, при Агенција за работа со блокирани сметки ПЕ-Тетово.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува и се заклучува поради немање на имот, согласно чл. 64 од ЗС.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистарот што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (19753)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Ст. бр. 290/2002 од 10.07.2002 година е отворена стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство, трговија, угостителство и услуги „БОЛЕРО ИЛИР“ ДООЕЛ увоз извоз Скопје со седиште на ул. „Бајрам Шабани“ бр. 11 и жиро сметка 200000014479667 при Стопанска банка ад Скопје, па истата не се спроведува и се заклучува отворената стечајна постапка над должникот Трг. друштво за производство, трговија, угостителство и услуги БОЛЕРО ИЛИР ДООЕЛ Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19975)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I. Ст. бр. 171/2002 г. од 12.06.2002 година е отворена стечајна постапка над должникот Трговско друштво А И - ТРЕЈД Александар ДООЕЛ - Скопје, со седиште на ул. „Шидска“ бр. 26/1-9 и жиро сметка 260-0005389178-37 и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Трговско друштво А И - ТРЕЈД Александар ДООЕЛ - Скопје, со седиште на ул. „Шидска“ бр. 26/1-9 и жиро сметка 260-0005389178-37 се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20087)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Ст. бр. 269/96 од 11.07.2002 година се заклучува отворена стечајна постапка над должникот „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ Универзитетска печатница АД Скопје со седиште на бул. „Партизански одреди“ бр. 22 и жиро сметка 40100-601-14216.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19907)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Ст. бр. 256/2002 г. од 10.07.2002 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство, дистрибуција на аудио вид. мат. „ЉАХУТА-КОМ ЕМБРИ“ ДООЕЛ експорт импорт Скопје, со седиште на бул. „Крсте Мисирков“ бр. 15 и жиро сметка бр. 41500-601-34574, па истата не се спроведува и се заклучува отворената стечајна постапка над должникот „ЉАХУТА-КОМ ЕМБРИ“ ДООЕЛ Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19971)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Ст. бр. 286/2002 г. од 10.07.2002 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги АБИ НЕЗИР РЕЦЕПИ ДООЕЛ експорт импорт Скопје, со седиште на ул. „Хелсинки“ бр. 35 и жиро сметка бр. 240140000007588 при Балканска Банка ад Скопје, па истата не се спроведува и се заклучува отворената стечајна постапка над должникот „АБИ НЕЗИР РЕЦЕПИ“ ДООЕЛ Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19973)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 276/02 од 10.07.2002 година е отворена стечајна постапка над должникот Приватна здравствена организација - специјална болница за гине-

кологија и акушерство СИСТИНА МЕДИКАЛ Скопје, со седиште на ул. „Лондонска“ бр. 19, ТП Тафталици Скопје со сметка 370011100010534 Еуросвисс банка, АД Скопје впишан во судскиот регистар во регистарска вложка 1-69962-0-0-0.

За стечаен управник се определува Зоран Стојанкиќ од Скопје, со адреса ул. „Владимир Комаров“ бр. 1/4-13.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и правата на должникот, како и доверителите кои имаат различни права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги (катастарот) во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник.

Се закажува рочиште на собир на доверители - за испитување и утврдување на пријавените побарувања и рочиште на собрание на доверители на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (извештајот рочиште) на 04.09.2002 година во 10 часот во соба 44 во Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19920)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 195/02 од 27.07.2002 година, над Приватното трговско услужно претпријатие „КЛУБ 88“ Битола, Трег. 1-16633, со дејност услужна, жиро сметка 40300-601-70130 при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (20926)

Стечајниот совет на Основниот суд во Кавадарци ги повикува сите доверители на стечајниот должник ПНВТ „Лазо Филиповски - Лавски“ во стечај с. Сирково, на рочиште за присилно порамнување на 02.09.2002 година во 9 часот с. бр. 27 на овој суд на кое ќе се изјаснат и гласаат за предлогот за присилно порамнување и тоа за период од 2 години со 60 % исплата без камата сметано од денот на одобреното присилно порамнување.

Доверителите можат да гласаат и по писмен пат со поднесок што го потпишал овластен застапник на доверителот.

Од Основниот суд во Кавадарци. (20928)

Основниот суд во Кавадарци со решение Ст. бр. 52/02 од 17.07.2002 година, отвори стечајна постапка над стечајниот должник ПГВ „Антигона Комерц“ ЦО Кавадарци, ул. „Едвард Кардељ“ бр. 6/9, но истата не се спроведува поради немање имот на должникот.

Од Основниот суд во Кавадарци. (20929)

Основниот суд во Кавадарци со решение Ст. бр. 42/02 од 17.07.2002 година е отворена стечајна постапка над стечајниот должник ТУТП „Ани“ ЦО увоз-извоз Кавадарци, ул. „Пано Цунов“ бб, но истата не се спроведува поради немање имот на должникот.

Од Основниот суд во Кавадарци. (20930)

Основниот суд во Кавадарци со решение Ст. бр. 41/02 од 17.07.2002 година е отворена стечајна постапка над стечајниот должник ПТ „Воќ Комерц“ ЦО увоз-извоз Кавадарци ул. „Балканска“ бр. 3, но истата не се спроведува поради немање имот на должникот.

Од Основниот суд во Кавадарци. (20931)

Основниот суд во Кавадарци со решение Ст. бр. 48/02 од 17.07.2002 година е отворена стечајна постапка над стечајниот должник ТДПТУУ “Компани-МВ“ Миле ДООЕЛ Кавадарци ул. “Витачево“ бр. 24, но истата не се спроведува поради немање имот на должникот.

Од Основниот суд во Кавадарци. (20932)

Со решение на Основниот суд во Кавадарци Ст. бр. 57/02 од 19.07.2002 година е отворена стечајна постапка над стечајниот должник ПШПУ “Техно Врга“ увоз-извоз Неготино ул. “Маршал Тито“ бр. 33, но истата не се спроведува поради немање имот на должникот.

Од Основниот суд во Кавадарци. (20933)

Со решение на Основниот суд во Кавадарци Ст. бр. 47/02 од 17.07.2002 година е отворена стечајна постапка над стечајниот должник ТП “Бота“ Борис Никола Грков ул. “Илинденска“ бр. 11, но истата не се спроведува поради немање имот на должникот.

Од Основниот суд во Кавадарци. (20934)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 12/02 од 23.07.2002 година, над Друштвото за производство на текстилни производи, облека трговија и услуги Видан и др. “Пелтекс“ увоз-извоз Битола, со дејност производство, жиро сметка 40300-601-103961 при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (20935)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 54/2002 од 27.06.2002 година е отворена стечајна постапка над должникот ДПТУ Игор-трејд ДООЕЛ с. Василево, општина Василево, со жиро сметка бр. 41300-601-21964 што се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во “Службен весник на РМ“, преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (20936)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 80/2002 од 04.07.2002 година е отворена стечајна постапка над должникот Трговско претпријатие во приватна сопственост “МАРКОС“ увоз-извоз од с. Баница, општина Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-39913 што се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во “Службен весник на РМ“, преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (20937)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 92/2002 од 17.07.2002 година е отворена стечајна постапка над должникот Трговец поединец Васко Димитар Димитриев ТП од Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-78576 што се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во “Службен весник на РМ“, преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (20938)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 65/2002 од 09.07.2002 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и услуги Бартер увоз-извоз ДООЕЛ од Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-73697 што се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во “Службен весник на РМ“, преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (20939)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 81/2002 од 10.07.2002 година е отворена стечајна постапка над должникот Трговец поединец Трајко Симеон Стојановски ТП Струмица со жиро сметка бр. 41300-601-60767 што се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во “Службен весник на РМ“, преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (20940)

Основниот суд Скопје I- Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Ст. бр. 241/2002 од 04.07.2002 година, се поведува претходна постапка за утврдување на причините за отворање на стечајна постапка над АД ИН КОМЕРЦ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. “Битпазарска“ бр. 60 и жиро сметка 40100-601-211756.

За стечаен судија се определува Дејан Костовски судија на овој суд и член на стечајниот совет.

За привремен стечаен управник се определува Симон Михалоски од Скопје, ул. “Белишка“ бр. 19.

Се задолжува привремениот стечаен управник да го заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи со водење на претпријатието на должникот се до донесување на одлука за отворање на стечајна постапка и да испита дали од имотот на должникот можат да се намират трошоците на постапката.

Се повикуваат должниците на должникот своите обврски и должниковите содолжници и гаранти без одлагање да ги исполнат своите обврски кон должникот.

Се задолжува должникот да му овозможи на привремениот стечаен управник да влезе во неговите деловни простории за да може да ги спроведе потребните дејствија како и да му допушти увид во трговските книги и неговата деловна документација.

Се закажува рочиште поради изјаснување по предлогот за отворање на стечајна постапка на 18.09.2002 година во 12,00 часот во соба бр. 45 - III спрат на овој суд.

Решението да се објави во “Службен весник на РМ“ и на огласната табла во судот.

Од Основниот суд Скопје I- Скопје. (20878)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 194/02 од 22.07.2002 година, над Друштвото за производство, трговија, угостителство Алаедин Екрем Агачолија "Парк" увоз-извоз услуги - Ресен, Трег. бр. 010094987-8-03-000, со дејност услужна, жиро сметка 40310-601-98294 при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (20988)

ЛИКВИДАЦИИ

Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 50-3-4, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 2916/2002 од 13.05.2002 година, објавува дека Трговското друштво за производство, посредување, транспорт, шпедиција и трговија на големо и мало РУЛ КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "III Македонска бригада" бр. 73-6 и жиро сметка бр. 300000000233030 депонент при Комерцијална банка АД Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од три месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (20821)

Ликвидаторот на Трговското друштво за промет и услуги НЕДРА Станика ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, с. Драчево, ул. "Партизански пат-2" бр. 2, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 3147/2002 од 31.05.2002 година, објавува дека Трговското друштво за промет и услуги НЕДРА Станика ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, с. Драчево, ул. "Партизански пат-2" бр. 2, со жиро сметка бр. 300000000610263 при Комерцијална банка АД Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од три месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (20822)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд П. Л. бр. 194/2002 од 27.06.2002 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие во приватна сопственост за трговија "ТЕРПОРТ" ДОО од Скопје, ул. "Никола Малешевски" бр. 39/1-1, со жиро сметка 40100-601-373278.

За ликвидатор се определува лицето Китановски Тихомир од Скопје, ул. "Симче Настевски" бр. 35 б.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20828)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд П. Л. бр. 106/2002 од 08.04.2002 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги "АМИС" експорт-импорт ДОО од Скопје, ул. "Даме Груев" бр. 7/7-12, со жиро сметка 40100-601-115548.

За ликвидатор се определува лицето Китановски Тихомир од Скопје, ул. "Симче Настевски" бр. 35 б.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20829)

Ликвидаторот Ниневски Миле од Скопје, ул. "Коце Металец" бр. 2В/7, запишан во судскиот регистар при Основниот суд во Штип, со решение П. Трег. бр. 666/2002 од 09.07.2002 година, објавува дека Друштвото за производство и преработка на млеко Млекара Овче Поле ДОО Св. Николе, ул. "Маршал Тито" бр. 75 и жиро сметка бр. 41420-601-7662 отворена при ЗПП Филијала Св. Николе, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (20831)

Ликвидаторот Неделков Борис од Скопје, ул. "Стрезово" бр. 26-б, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 2735/2002 од 20.05.2002 година, објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги ПРО-ФЕСИОНАЛ, Мазлум ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "2-ра Македонска бригада" бр. 24/3 и жиро сметка бр. 290100000015857 отворена при Тетекс банка Филијала-Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (20854)

Ликвидаторот на Друштвото за производство, трговија и услуги Брако ДООЕЛ Штип, Мишева Ленче, објавува дека друштвото е во ликвидација-прва објава.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена од денот на објавата во "Службен весник на РМ".

Од ликвидаторот. (20871)

Ликвидаторот Снежана Русоманова од Скопје, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 2876/2002, објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги ХРОНОС ДООЕЛ Скопје и жиро сметка бр. 200000011877545 отворена при ЗПП Филијала-Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (20888)

Ликвидаторот Александар Блажевски од Скопје, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 1023/2002, објавува дека Друштвото за производство, промет, посредување и услуги МОТИС Петре и др. ДОО експорт-импорт Скопје, со жиро сметка бр. 300000001009903 отворена при ЗПП Филијала-Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (20891)

Ликвидаторот Томашевски Ацо од Скопје, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 3686/2002, објавува дека Друштвото ДПП Рам интернационал Ацо ДООЕЛ, со жиро сметка бр. 200000007396242, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (20912)

Ликвидаторот Драган Тасевски од Куманово, ул. "Живко Чало" бр. 92, те. 031/29-535; 070/534-696, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 3850/2002, објавува дека ТД под назив: Друштво за производство и трговија на големо и мало ГОЕЛ-ПРОМЕТ Гордана и Бранкица ДОО увоз-извоз Куманово, ул. "Вараждинска" бр. 15 и жиро сметка бр. 510-0000001211-65 отворена при ЗПП Филијала-Куманово, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од три месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (20949)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд П. Л. бр. 186/2002 од 27.06.2002 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие за промет на големо и мало „АВНИАТ-ПРОМ“ ДОО експорт-импорт с. Крушопек од Скопје, со жиро сметка 40120-601-290866.

За ликвидатор се определува лицето Сузана Лазеска од Скопје, со стан на ул. „Петар Ацев“ бр. 27/1-1.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19636)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд I. Л. бр. 599/2000 од 04.07.2002 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет и услуги „СЛАДАРЕЦ ИМПЕКС“ увоз извоз ДОО - Скопје, ул. „Димо Хаџи Димов“ бр. 75, со жиро сметка 40100-601-162505.

За ликвидатор се определува лицето Славица Неделковска од Скопје, со стан на ул. „Димо Хаџи Димов“ бр. 75.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19678)

Ликвидаторот Доковски Трифун од Скопје ул. „Трајко Китанчев“ бр. 32, запишан во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. трег. бр. 3282/2002 година објавува дека Друштвото за внатрешен и надворешен промет ФОНИ-КОМПАНИ Трифун ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. „Трајко Китанчев“ бр. 32, со број на жиро сметка 300000000852084 при Комерцијална банка АД Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од три месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (19679)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд I. Л. бр. 187/2002 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско производно претпријатие „ЛИЗА МАКС“ ЦО - увоз извоз - Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 37/2-9, со жиро сметка 40100-601-1334356.

За ликвидатор се определува лицето Илија Заковски од Скопје, со стан на ул. „Рузвелтова“ бр. 54, тел: 741-545.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19634)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд I. Л. бр. 181/2002 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Младинска задруга „КТМ“ - Скопје, бул. „Илинден“ бб, блок 12, со жиро сметка 40100-601-384086.

За ликвидатор се определува лицето Драган Величковски од Скопје, со стан на бул. „АВНОЈ“ бр. 72/2-а.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19716)

Ликвидаторот Нурковиќ Садија од Скопје ул. „Џон Кенеди“ бр. 5/1/22, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. трег. бр. 2616/02 година објавува дека Приватната здравствена организација ординација по општа медицина УРГЕНТА С Самир Хаџибадули ДООЕЛ и со број на жиро-сметка 300000000188798 отворена при Комерцијална банка е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од последната објава.

Од ликвидаторот. (19739)

Ликвидаторот Пандора Кимова Џаџу од Скопје, ул. „Маршал Тито“ бр. 19, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. трег. бр. 2640/2002, објавува дека Друштвото за деловни услуги и трговија "БИГО Бојан и други" ДОО увоз-извоз Скопје и со број на жиро сметка 300000000894861 отворена при Комерцијална банка АД е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од три месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (20989)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Л.бр. 198/2002 од 02.07.2002 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно трговско претпријатие "ФОЈНИК" ЦО увоз-извоз од Тетово, с. Желино, со жиро сметка 240190000100366.

За ликвидатор се определува лицето Глигур Симоски од Тетово, ул. "Благој Тоска" бр. 222, тел. 044/332-025.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20990)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Л.бр. 165/2002 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет, услуги и транспорт "ПРОИМ-ПЕКС" ЦО с. Г. Речица, Тетово, со жиро сметка 41500-601-39591.

За ликвидатор се определува лицето Глигур Симоски од Тетово, ул. "Благој Тоска" бр. 222, тел. 044/332-025.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20992)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава недвижен имот заведен во Поседовен лист број 69 за КО Кутлешево број на парцела 121 место викано "Чаир" нива ливада класа 4, со површина 5700 метри квадратни, од кои во сопственост на продавачот Стојаноски Милан од Велес, ул. "Крале Марко" бр. 6, идеален дел од 5/6-пет шестини и Богоевска Лилјана од Велес, ул. "Мите Богоевски" бр. 39, идеален дел од 1/6-една шестина, купопродажна цена за 1 метар квадратен изнесува 20 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците, сопствениците чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Р. Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Боге Дамески ул. "Кузман Јосифовски" бр. 8, Прилеп. (20872)

Се продава недвижен имот заведен во Имотен лист број 267 за КО Беровци број на парцела 389 место викано "Долно Садово" нива класа 4, со површина 3230 метри квадратни, парцела број 390 место викано "Долно Садово" шума класа 3, со површина 857 метри квадратни или вкупно 4087 метри квадратни сопственост на Талеска Милица од Прилеп, ул. "Бидимаш" бр. 11, купопродажна цена за недвижниот имот изнесува 80.000 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците, сопствениците чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Р. Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Боге Дамески ул. "Кузман Јосифовски" бр. 8, Прилеп. (20873)

Се продава 2/3 од недвижен имот заведен во Имотен лист број 17936 за КО Прилеп број на парцела 329 место викано "Поводеници" овоштарник класа 2, со површина од 2719 метри квадратни на истата парцела двор 500 метри квадратни и на истата парцела земјиште под зграда 1, површина 51 метар квадратен, под зграда 2 површина 24 метри квадратни, под зграда 3 површина 25 метри квадратни, под зграда 4 површина 133 метри квадратни, под зграда 5 површина 26 метри квадратни и под зграда 6 површина 18 метри квадратни или вкупно 2496 метри квадратни сопственост на Крстески Љубен од Прилеп, ул. "М.Козар" бр. 165, купопродажна цена за делот од недвижниот имот кој се продава изнесува 60.000 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците, сопствениците чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Р. Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Боге Дамески ул. "Кузман Јосифовски" бр. 8, Прилеп. (20874)

Во својство на сопственик Ајдини Небије на недвижен имот и тоа:

1. Нива, 5-та класа со вкупна површина од 6235 м², во м.в. "Ливади Келија", на КП бр. 882,
2. Нива, 7-ма класа со вкупна површина од 1520 м², во м.в. "Ливади Келија", на КП бр. 882 и
3. Ливада, 5-та класа со вкупна површина од 663 м², во м.в. "ЧЕ Ливада", на КП бр. 883.

Сите запишани во ПЛ бр. 52 за КО Семениште.

Горенаведениот недвижен имот го продавам со почетна купопродажна цена од 4000 евра, во денарска противвредност на денот на исплаќањето на купопродажната цена.

Се повикуваат сите заинтересирани лица во рок од 8 дена од објавувањето на овој оглас во "Службен весник на РМ", да достават во писмена форма понуди за склучување на договор за купопродажба, со тоа што приоритет за купување ќе имаат лицата кои согласно позитивните прописи на РМ имаат првенствено право на купување на недвижностите.

Понудите да се достават на адреса: Ајдини Небије, с. Семениште. (20861)

Сопственикот Кочков Стојан од Скопје, ул. "Павле Илиќ" бр. 6/1-8 својот недвижен имот - нива 5 класа во површина од 10.779 м² во м.в. "Јурија" кој лежи на КП 426 КО Визбегово, запишано во Поседовен лист број 182 конкретно 6/27 идеални делови го продава за 1 м² по цена од 100,00 денари.

Се повикуваат сопствениците на граничните парцели чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават до нотарот Ирфан Јонувоски општина Чаир, Скопје ул. "2 Македонска Бригада" бр. 54. (20882)

Се продава земјоделско земјиште во: КО "Кавадарци 1 (вон)", КП бр. 4220, план 008, скица 008, в.м. "Толи Газ", култура-нива, класа 5, со вкупна површина од 3.059 м²; КО "Кавадарци 1 (вон)", КП бр. 4217, план 008, скица 008, в.м. "Толи Газ", култура-лозје, класа 4, со вкупна површина од 625 м²; КО "Кавадарци 1 (вон)", КП бр. 4218, план 008, скица 008, в.м. "Толи Газ", култура-лозје, класа 4, со вкупна површина од 1.500 м²; КО "Кавадарци 1 (вон)", КП бр. 4218, план

008, скица 008, в.м. "Голи Газ", култура-лозје, класа 4, со вкупна површина од 2.719 м²; во сопственост на Душко Лазов односно во сопственост на Лазов Филип и Лазов Душко од Кавадарци, евидентирано во Имотен лист бр. 3245 односно Имотен лист бр. 3789 издадени од Државен завод за геодетски работи, Одделение за премоер и катастар Кавадарци, за цена од 90.000,00 денари.

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (20946)

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска општина Чифлик парцела број 267/3 м.в. "Церовец" нива со површина од 740 м² во Катастарска општина Чифлик, сопственост на Велков Љупчо од Демир Капија, ул. "Партизанска" бр. 114. Цена на продажба е 10.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (20993)

Се продава земјоделско земјиште во КО "Паликура", КП бр. 1009, дел 1, план 009, скица 047, в.м. "Горна Лака", култура - дол, со вкупна површина од 1.598 м² и КО "Паликура", КП бр. 1009, дел 1, план 009, скица 047, в.м. "Горна Лака", култура - нива, класа 3, со вкупна површина од 5.647 м², во сопственост на Вигон Инженеринг од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 74, евидентирано во Имотен лист бр. 330 издаден од Државен завод за геодетски работи, Одделение за премоер и катастар Кавадарци, за цена од 150.000,00 денари.

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (20994)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следниве документи:

Пасош бр. 1388048 издаден од на име Ристеска Маргарита, ул. "Моша Пијаде" бр. 289/2, Прилеп. (20972)

Пасош бр. 0455083 издаден од УВР Гостивар на име Рушители Мехметриза, с. Мала Речица, Гостивар.

Пасош бр. 0425371 издаден на име Ефремов Методи, ул. "Пиро Спанцов" бр. 43, Кавадарци.

Пасош бр. 1362124/00 издаден од СВР-Скопје на име Арифмет Исмаили, с. Лојане, Куманово. (20921)

Пасош бр. 1038584 издаден од СВР-Скопје на име Митровска Ангела, ул. "В. С. Бато" бр. 5/2-6, Скопје. (20952)

Пасош бр. 1166916/98 издаден од СВР-Тетово на име Зендељи Фадиљ, ул. "141" бр. 34, Тетово. (20960)

Пасош бр. 1601540/01 издаден од СВР-Скопје на име Предраг Вељковиќ, ул. "М. Поп Јорданов" бр. 42/41, Скопје. (20961)

Пасош бр. 1403646 на име Собралиева Лимба, с. Пирава, Валандово. (20970)

Пасош бр. 404592 на име Сулејман Хасани, Тетово. (20973)

Пасош бр. 1168558 на име Алија Зеќавет, с. Никуштак, Куманово. (20974)

Пасош бр. 1448332/00 издаден од СВР-Скопје на име Расим Муратовски, с. Страхојадица, Скопје. (20977)

Пасош бр. 932948/96 издаден од СВР-Скопје на име Максуд Фетаовски, бул. "Патризански Одреди 10" бр. 16-а, Скопје. (20981)

Пасош бр. 1662382/01 издаден од СВР-Скопје на име Маневски Александар, ул. "Р. Чаевац" бр. 35/6, Скопје. (20982)

Пасош бр. 604672 издаден од УВР-Скопје на име Миленковска Верка, ул. "Владимир Комаров" бр. 3-16, Скопје. (20991)

Пасош бр. 0720272 издаден од УВР-Скопје на име Неделковски Стефан, ул. "Букурешка" бр. 10/16, Скопје. (20997)

Пасош бр. 446839 издаден од УВР-Скопје на име Рада Томашевска, ул. "Југославија" бр. 133, Скопје. (20998)

Пасош бр. 213901 издаден од УВР-Скопје на име Ирфан Хамза, с. Буковиќ бр. 41, Скопје. (20999)

Пасош бр. 692690 на име Талевски Тоде, ул. "Пожаревачка" бр. 14, Битола. (20738)

Пасош бр. 692608 на име Талевска Јагода, ул. "Пожаревачка" бр. 14, Битола. (20740)

Пасош бр. 1607903/01 издаден од СВР-Скопје на име Стојановска Сања, ул. "Темко Попов" бр. 3, Скопје. (20996)

Пасош бр. 0041571 издаден од СВР-Тетово на име Аднан Бешети, с. М. Речица, Тетово. (21002)

Пасош бр. 0704955 издаден од СВР-Скопје на име Агушева Салија, ул. "Мелничка" бр. 75, Скопје. (21004)

Пасош бр. 1351371/00 издаден од СВР-Тетово на име Емини Ферди, ул. "111" бр. 6, Тетово. (21005)

Пасош бр. 1221891 на име Настоски Наум, ул. "А. Јованоски" бр. 51, Охрид. (21018)

Пасош бр. 1678023/01 издаден од СВР-Скопје на име Кочевски Сашко, ул. "Емил Зола" бр. 7/34, Скопје. (21043)

Пасош бр. 1078654/98 издаден од СВР-Скопје на име Кртовци Исљам, ул. "7 Албанска бригада" бр. 9, Скопје. (21048)

Огласот објавен во Службен весник на РМ бр. 59/02 за пасош бр. 1421225 на име Мајсторовски Димче, ул. "Скупи 20" бр. 10, Скопје се сторнира. (21058)

Пасош бр. 1745002/02 издаден од СВР-Скопје на име Башким Ајредини, ул. "Места" бр. 18-а, Скопје. (21059)

Пасош бр. 616742 издаден од УВР-Скопје на име Колевски Андре, ул. "Никола Тесла" бр. 28, Куманово. (21079)

Пасош бр. 1443951/00 издаден од УВР-Скопје на име Диневски Владимир, ул. "Јане Сандански" бр. 77/3/8, Скопје. (21080)

Пасош бр. 380032/94 издаден од СВР-Скопје на име Џељадин Емурлаи, ул. "Б. Тоска" бр. 9/8, Тетово. (21081)

Пасош бр. 0469187 издаден од УВР-Велес на име Благој Ивановски, ул. "Јовче Кучук" бр. 2, Велес. (21082)

Чекови од тековна сметка бр. 8641589 од бр. 6366077 до 6366011, бр. 6120471 и бр. 6120472 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Јаневски Славчо, Скопје. (20987)

Работна книшка на име Благојче Петрушев, Скопје. (20941)

- Работна книшка на име Мемет Мемет, Скопје. (20927)
- Работна книшка на име Мицевска Оливера, Скопје. (20951)
- Работна книшка на име Миле Младеновски, Крива Паланка. (20958)
- Работна книшка на име Тодороски Горан, Прилеп. (20968)
- Работна книшка на име Ристо Пупков, Скопје. (21000)
- Работна книшка на име Миленков Страхил, ул. "П. Караџозов" бр. 19, Штип. (21006)
- Работна книшка на име Бегзат Зенели, с. Опае, Куманово. (21008)
- Работна книшка на име Илиевски Ацо, Скопје. (21012)
- Работна книшка на име Ванчо Ристов, ул. "Енгелс-ова" бр. 7/2, Штип. (21013)
- Работна книшка на име Фатмир Неби, с. Арачиново, Скопје. (21084)
- Работна книшка на име Рустем Исмаили, Скопје. (21085)
- Воена книшка на име Кметовски Игор, Скопје. (20954)
- Воена книшка на име Каранфиловски Бојко, с. Шуп-ли Камен, Куманово. (21007)
- Воена книшка на име Суљејман Селмани, Скопје. (21086)
- Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ во с. Рашче-Скопје на име Асибе Полику, с. Рашче, Скопје. (20950)
- Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година и диплома на име Игор Јакимовиќ, Куманово. (20962)
- Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година на име Спасовски Бобан, Куманово. (20963)
- Свидетелство издадено од ОУ "Кирил и Методиј" на име Надежда Николиќ, Велес. (20964)
- Свидетелство од 7 одделение издадено од ОУ "Ли-рија" на име Ѓултен Арифџи, Скопје. (20943)
- Здравствена книшка на име Кенанова Алиса, ул. "Козјак" бр. 25, Битола. (20965)
- Свидетелство од 8 одделение на име Наунова Пав-лина, Злетово, Пробиштип. (21009)
- Свидетелство од 8 одделение на име Костадинов Вла-до, Штип. (21014)
- Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "До-ситеј Обрадовиќ" на име Суљејман Селмани, Скоп-је. (21087)
- Диплома издадена од гимназијата "Орце Николов" - Скопје на име Илијевски Ацо, Скопје. (21011)
- Диплома издадена од ГМЦ "Чеде Филиповски Даме"- Скопје на име Шеваљ Кахили, с. Рашче, Скопје. (21020)
- Здравствена книшка на име Бојоски Роберт, Битола. (20967)
- Здравствена книшка на име Љубица Звездаковска, ул. "В. Назор" бр. 25-А, Битола. (21015)
- Здравствена книшка на име Поповски Ангеле, с. Кра-вари, Битола. (21016)
- Даночна картичка бр. 5030994163412 издадена од Управа за приходи на име Стаклорамковски дуќан "Илинден", Скопје. (20945)
- Даночна картичка бр. 4030001433874 издадена од Управа за приходи-Скопје на име КТМ СЕРВИС ДОО, Скопје. (21083)
- Даночна картичка бр. 4030992110776 издадена од Управа за приходи Скопје на име Ечка, Скопје. (20955)

Ј А В Н И П О В И Ц И

Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки во Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-67/168 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ПО ТРЕТ ПАТ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на јавниот повик е Министерството за одбрана, ул. "Орце Николов" бб, Скопје.
2. Предмет на набавката: Прехранбени производи: ка-као, кафе, сенф и чај по Список бр. 1.
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни правни и физички лица.
4. Постапката на повикот се спроведува согласно Зако-нот за јавни набавки.
5. Бараните производи по својот квалитет треба во це-лост да ги исполнуваат условите предвидени со важечките прописи и нормативи.
6. Испорака на производите: дадена во Список бр. 1.
7. Набавката е делива по вид на производ.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- понудата треба да го содржи името, адресата и седиш-тето на понудувачот,
- цена со пресметан ДДВ. ДДВ посебно да е пресме-тан и искажан во цената,
- начин на плаќање,
- рок на испорака,
- опис на квалитет и потекло на производот.

III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната придружна документација во оригинални при-мероци или заверени кај нотар и тоа:
- техничко технолошки бонитет, расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализирање на набавката,
 - извод од регистрација на дејноста усогласена со За-конот за трговски друштва и единствена класификација на дејноста,
 - документ за бонитет издаден од Централниот регис-тар,
 - потврда од Управата за јавни приходи за платени да-ноци, придонеси и други јавни давачки,
 - доказ - извод од судска евиденција дека не е отворена постапка за стечај или е во процес на ликвидација,
 - доказ - извод од судска евиденција дека со правосил-на пресуда не е му е изречена мерка на безбедност - заб-рана на вршење на дејност.
- Бараната документација не смее да биде постара од 6 (шест) месеци.

Критериум за избор на најповолен понудувач:

- техничко технолошки можности
- за производство-испорака и квалитет50 бодови,
- цена40 бодови,
- начин и услови на плаќање.....5 бодови,
- рок на испорака.....5 бодови.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

Понудата се доставува согласно член 55, 56, и 57 од Законот за јавни набавки и таа се доставува во еден ориги-нален примерок, што треба да биде потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот на адреса: Министер-ство за одбрана ул. "Орце Николов" бб, Скопје најдоцна до 16.08.2002 година или со предавање на Комисијата за јавни набавки на лице место, на денот на јавното отвора-ње.

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 19.08.2002 година со почеток во 12,00 часот, во простори-ите на Министерството за одбрана на Република Македо-нија, ул. "Орце Николов" бб, Скопје.

Претставниците на понудувачот на денот на јавното отворање се должни на Комисијата за јавни набавки да и предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Понудите кои нема да бидат доставени во утврдениот рок и оние понуди кои не се изработени според тендерската документација, како и оние кои не се во согласност со одредбите од Законот за јавни набавки, нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 02/28 23 84.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 45 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки во АД "Електростопанство на Македонија"-Скопје, објавува

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-67/2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ЗАШТИТНИ ЧЕВЛИ И КОЖНИ ЧИЗМИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на Отворениот повик бр. 01-67/2002 е АД "Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за набавка на:

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1.2.1. ниски чевли | кол.....1.087 пара; |
| 1.2.2. високи чевли | кол.....3.836 пара; |
| 1.2.3. кожни чизми | кол.....547 пара. |

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

1.5. Набавувачот го задржува правото, реализацијата на набавката да ја подели на повеќе понудувачи.

1.6. Тендерската документација може да се подигне од Службата за заеднички набавки, 9 спрат, соба бр. 7, секој работен ден од 11,00 до 13,00 часот, при што треба да приложат доказ за уплатени 500,00 МКД, на жиро сметка 220401100169286, Македонска банка, корисник АД ЕСМ-Скопје, ЕДБ 4030989128346, со назнака за Отворен повик бр. 01-67/2002.

1.7. Информација на телефон 02/149-158.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот, како и името на производителот на опремата.

2.2. Понудата треба да ја содржи единечната цена, како и фиксната вкупна вредност на целата понуда (со сите давачки согласно член 57 став 3 од Законот за јавни набавки, ако набавката е од странство), на паритет ДДП магацин на набавувачот, изразена во МКД и со посебно искажан ДДВ.

Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во странска валута. При одлучувањето, договарањето и реализацијата на набавката ќе се применува берзански курс.

2.3. Понудата треба да ги содржи начинот и условите за плаќање и тоа само еден начин недвосмислено дефиниран.

2.4. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на опремата.

2.5. Понудата не мора да се однесува на целиот обем на набавката-не е дозволена делумна понуда во рамките на една позиција.

2.6. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија.

2.7. Понудата треба да има рок на важност.

2.8. Понудите од странските понудувачи (документацијата која се бара и комерцијалната понуда), треба да бидат преведени на македонски јазик.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Документ за бонитет кој го издава Централниот регистар, согласно член 24 од Законот за јавни набавки.

3.2. Странско правно или физичко лице, треба да достави ревизорски извештај од странска реномирана ревизорска институција, регистрирана за вршење на ревизија. Ревизорскиот извештај треба да содржи податоци за вкупното економско работење на странскиот понудувач во последните три години.

3.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 26 од Законот за јавни набавки.

3.4. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други давачки.

3.5. Понудувачот треба да достави решение за ДДВ.

3.6. Понудувачот треба да достави доказ за техничка способност и тоа:

3.6.1. Референтна листа на производителот за испораки на ваков вид опрема во последните 3 години.

3.6.2. Сертификат за квалитет за понудената опрема од производителот или од независна контролна куќа.

3.7. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, во согласност со член 31, став 2 од Законот за јавни набавки.

3.8. Целокупната документација треба да е оригинал или заверени копии верни на оригиналот и не постари од 6 месеци, освен ревизорскиот извештај.

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (член 27 од ЗЈН)

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| 4.1. Цена | 50 поени; |
| 4.2. Рок и начин на плаќање | 30 поени; |
| 4.3. Рок на испорака | 20 поени. |

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

5.2. Рокот на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

5.3. Заедно со понудата понудувачот треба да достави и еден урнек од понудената опрема.

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: АД "Електростопанство на Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 1000 Скопје или на лице место на тендерот.

5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 20.08.2002 година, во 11,00 часот, во просториите на АД "Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, стара зграда, подрумска сала за состаноци, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок, оние кои не се изработени според барањата на Отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 2/2002)-пречистен текст, Комисијата за јавни набавки на Основното училиште "Абдил Фрашери" од село Боговиње, објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2002
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗГРАДБА НА НОВ
УЧИЛИШЕН ОБЈЕКТ (ТРЕТА ФАЗА) СО ЈАВНО
ОТВОРАЊЕ**

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на Јавниот повик бр. 1/2002 е Основното училиште "Абдил Фрашери" од село Боговиње, општина Боговиње.

1.2. Предмет на набавката е изградба на нов училишен објект (трета фаза).

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува согласно со одредбите од Законот за јавни набавки.

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Тендерската документација со која располага набавувачот се однесува за изградба на нов училишен објект (трета фаза) даден во тендерската документација.

2.2. Тендерската документација заинтересираните понудувачи можат да ја подигнат во просториите на Основното училиште "Абдил Фрашери" во село Боговиње, секој работен ден од 09,00 до 15,00 часот, во времето на траење на јавниот повик.

2.3. При подигање на тендерската документација заинтересираните понудувачи треба да уплатат 700,00 денари неповратен надомест на благајната на набавувачот.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да содржи:

- име, адреса и седиште на понудувачот;
- цената на секоја позиција од набавката посебно, како и вкупната цена на набавката во денари со сите јавни давачки;

- начин на плаќање;

- гарантен рок;

- рок на извршување на работите;

- фактор на непредвидени работи.

Рокот на важност на понудата е 30 дена од денот на отворањето.

Рок на прием на понудата до денот на јавното отворање.

4. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Доказ за финансиската способност на понудувачот, односно документ за бонитет кој го издава Централниот регистар согласно член 24 од Законот за јавни набавки и согласно Правилникот за содржината на документот за бонитет, доказ дека не е во стечај, доказ дека нема забрана за вршење на дејност, потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни набавки (горенаведените документи да бидат оригинал или копија заверена кај нотар), како и доказ за техничка способност согласно член 25 од Законот за јавни набавки.

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- начин и услови на плаќање	10 бодови;
- цена	50 бодови;
- рок за изведување на работите	20 бодови;
- гарантен рок	10 бодови;
- бонитет	10 бодови.

6. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

6.1. Понудата се доставува согласно со член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки и таа се доставува во еден оригинален примерок, што треба да биде потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

6.2. Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен коверт.

6.3. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

7. РОКОВИ

7.1. Отворениот повик трае до 11.08.2002 година.

7.2. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 12.08.2002 година во 10,00 часот во просториите на Основното училиште "Абдил Фрашери", село Боговиње, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

7.3. Понудите кои нема да бидат доставени во утврдениот рок и оние понуди кои не се изработени според тендерската документација, како и оние кои не се во согласност со одредбите на Законот за јавни набавки, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Единицата за раководење со проектот-Програма Социјална инфраструктура I во Македонија, објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 29/23/2002
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА
ГРАДЕЖНИ РАБОТИ**

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач

Единица за раководење со проектот-Програма Социјална инфраструктура во Македонија, Скопје.

1.2. Предмет на набавката:

Изведба на проект "Канализација за фекални води за дел од град Тетово", што опфаќа изведба на колекторски цевковод за месните заедници „Андреа Савевски-Кикиш“ и „Иљо Антески-Смог“ во кој се сливаат сите цевки од уличната канализациона мрежа, со вкупна должина од околу 1950 метри.

2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ

Обемот и квалитетот на работите е даден во лицитационите документи кои заинтересираните понудувачи можат да ги подигнат во канцеларијата на Единицата за раководење со проектот, на адреса: ул. "Петар Поп Арсов" бр. 14А, 1000 Скопје, со уплата на износ од 900 денари неповратни средства во готово.

Од изведувачот ќе се бара употреба на материјали со проверен квалитет и со соодветен сертификат за истите.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да ги содржи сите барања приложени во лицитационите документи, на соодветни места за пополнување.

3.2. Понудувачот треба да ги прифати условите назначени во лицитационите документи за реализација на проектот.

3.3. Понудувачите се должни да стават свои единечни цени за секоја позиција од приложениот предмер и вкупна вредност на работите (во денари)-без ДДВ.

4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (прилог кон понудата)

4.1. Извод од судска регистрација на понудувачот.

4.2. Економско-финансиски бонитет од носителот на платниот промет или Централниот регистар, оригинал или копије заверено кај нотар.

4.3. Техничко-технолошки бонитет.

4.4. Извод од судска евиденција не постар од 6 месеци во оригинал или копије заверено кај нотар, како доказ дека понудувачот не е во стечај или во процес на ликвидација.

4.5. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност (извод од судска евиденција, не постар од 6 месеци).

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

5.1. Цена	40 поени;
5.2. Ефикасност	20 поени;
5.3. Рок за изведување на работите	15 поени;
5.4. Техничка и кадровска опременост	10 поени;
5.5. Начин на плаќање	5 поени;
5.6. Референц листа	5 поени;
5.7. Опис на методологијата	5 поени.

6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорно лице на понудувачот, на начин како е објаснето во Упатството за понудувачите.

6.2. Понудите ќе се доставуваат по пошта или лично на адреса на набавувачот: "Единица за раководење со проектот-Програма Социјална инфраструктура во Македонија", ул. "Петар Поп Арсов" бр. 14А, 1000 Скопје.

6.3. Краен рок за прием на понудите е 13.08.2002 година, до 13,00 часот. Сите понуди кои што ќе пристигнат по овој термин (по пошта или лично) ќе бидат вратени на понудувачите.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Понудите кои нема да стигнат во предвидениот рок и кои не ги содржат бараните податоци нема да се разгледуваат.

7.2. Јавното отворање на понудите во присуство на овластени лица ќе се изврши на 13.08.2002 година во просториите на Единицата за раководење со проектот, на адреса наведена во точка 6.2 погоре, во 13 часот. Отворање и проверка на понудите ќе врши Комисијата за јавни набавки на Единицата за раководење со проектите.

7.3. Претставниците на понудувачите треба на Комисијата за јавни набавки да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.

7.4. Дополнителни информации понудувачите можат да добијат во просториите на Единицата за раководење со проектот, секој работен ден од 09,00 до 14,30 часот или на телефон/факс 02-120-311 или 220-415.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 95 и член 95-ж од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/93, 48/93, 21/98, 25/99, 39/99, 81/99, 49/00 и 6/02), Агенцијата на Република Македонија за приватизација, објавува

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРОДАЖБА НА УДЕЛИ ОД СЛЕДНИВЕ ДРУШТВА

1. ДОО "ЕЛАН - 99 ПЛУС" - Куманово
- дејност- разни животински продукти, пијалаци;
- број на вработени - нема податоци;
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 11.272 ЕУР, што претставува 8,45 % од главнината на друштвото;
- максимален дисконт: 90 %.
- минимална продажна цена на уделот: 1.127 ЕУР.

2. ДОО "НОМИКО" - Куманово
- дејност- разни животински продукти, пијалаци;
- број на вработени - нема податоци;
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 11.272 ЕУР, што претставува 8,44 % од главнината на друштвото;

- максимален дисконт: 90 %.
- минимална продажна цена на уделот: 1.127 ЕУР.
3. ДОО "ГРОМАРКЕТ" - Куманово
- дејност- разни животински продукти, пијалаци;
- број на вработени - нема податоци;
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 9.182 ЕУР, што претставува 8,41 % од главнината на друштвото;

- максимален дисконт: 90 %.
- минимална продажна цена на уделот: 918 ЕУР.
4. ДОО "РЕМОНТ" - Битола
- дејност- поправки и одржување на моторни возила;
- број на вработени - нема податоци;
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 15.912 ЕУР, што претставува 6,80 % од главнината на друштвото;

- максимален дисконт: 90 %.
- минимална продажна цена на уделот: 1.591 ЕУР.
5. ДОО "ТЕКСТИЛ" 96 - Скопје
- дејност- трговија на големо;
- број на вработени - нема податоци;
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 10.655 ЕУР, што претставува 4,12 % од главнината на друштвото;

- максимален дисконт: 95 %.
- минимална продажна цена на уделот: 533 ЕУР.
6. ДОО МЗТ "ИНЖЕНЕРИНГ" - Скопје
- дејност- проектирање на градежни објекти;
- број на вработени - нема податоци;
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 309.549 ЕУР, што претставува 57,05 % од главнината на друштвото;

- максимален дисконт: 0 %.
- минимална продажна цена на уделот: 309.549 ЕУР.
7. ДОО ВЕТЕРИНАРНА СТАНИЦА ЗДРАВЈЕ - Делчево

- дејност- земјоделски услуги за сточарство;
- број на вработени - 12 (состојба 1997 година);
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 1.315 ЕУР, што претставува 2,14 % од главнината на друштвото;

- максимален дисконт: 0 %.
- минимална продажна цена на уделот: 1.315 ЕУР.
8. ДОО "МЛАДОСТ" - Демир Хисар
- дејност- ресторани со послужување;
- број на вработени - нема податоци;
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 65.016 ЕУР, што претставува 34,00 % од главнината на друштвото;

- максимален дисконт: 0 %.
- минимална продажна цена на уделот: 65.016 ЕУР.

Понудите за купување на удели во писмена форма се доставуваат во запечатен плик, на кој стои: адреса на Агенцијата, насоката "не отворај", а под тоа "пунуда", назив на претпријатието за кое се однесува понудата, име на купувачот, со адреса, телефон и контакт лице (за правни субјекти), а за физичките лица и матичен број од лична карта.

Понудата треба да содржи:
- Вредност на уделот што купувачот сака да го купи;
- Износот на средства што купувачот е подготвен да го плати;

- Начин на плаќање (согласно законските прописи);
- Рок (датум) за отплата-веднаш или на рати;
- Број на годишни рати (не повеќе од пет) и
- Обезбедување на плаќањето (доколку се плаќа на рати).

Понудите по јавниот повик се доставуваат по писмен пат, со доказ положена гаранција во износ од 10 % од продажната цена на уделот.

Понудите се отвораат јавно, од страна на комисијата.

Кога најповолниот понудувач ќе одбие да склучи договор или не ќе ги уплати средствата во рокот предвиден со договорот, гаранцијата ја наплатува Агенцијата.

жиро-сметка на Агенцијата:

Број: 240-0100000350-94

Банка депозитор: Балканска банка АД - Скопје

Единствен даночен број: 4030993262472

Понудите се примаат најдоцна во рок од 15 дена од денот на објавувањето на јавниот повик на следната адреса: Агенција на Република Македонија за приватизација, ул. „Никола Вапцаров“ бр. 7, пош.фах 410, 1000 Скопје.

Неуредните и неблагоприятно доставените понуди нема да бидат предмет на разгледување.

Лицата заинтересирани за набавка на информативниот пакет за продажба на удели на претпријатието, истиот може да го купат во Агенцијата секој работен ден од 8⁰⁰-15⁰⁰ часот по цена од 1.000,00 денари.

Комисијата за јавни набавки во Министерството за одбрана, согласно Законот за јавни набавки, го дава следното

ИЗВЕСТИВАЊЕ

По Отворениот повик бр. 16/3-2777/98, објавен во “Дневник“ на 22.07.2002 година и во “Службен весник на РМ“, заинтересираните понудувачи се известуваат дека гарнизонската набавка за леб, бурек, крофни, еклери, свежо млеко, јогурт, свежо овошје и зеленчук за гарнизоните Куманово, Крива Паланка, Штип, Велес и Струмица се стопира.

Набавката за гарнизоните Штип, Велес и Струмица ќе се врши на 15.08.2002 година по Отворениот повик бр. 16/3-67/145, објавен на 25.07.2002 година во дневниот весник “Дневник“.

Комисија за јавни набавки

АГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА

ОДЛУКИ

ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИ КОИ АГЕНЦИЈАТА НА РМ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА ЌЕ ГИ ПОНУДИ ЗА ПРОДАЖБА НА БЕРЗА

Р.бр.	Акционерско друштво	Место	Вредност на друштвото (ЕУР)	Капитал за продажба (ЕУР)	Учество на капиталот за продажба во вредноста на друштвото	Број на акции за продажба	Продажна цена по акција (ЕУР)
1	РЖ Интер-Транспед	Скопје	2.993.101	1.704.226	56,94%	333.316	5,11
2	МЗТ Хепос	Скопје	4.105.418	1.736.638	42,30%	33.966	10,23
3	Димко Митрев	Велес	2.045.168	16.668	0,82%	326	1,00
4	ГД-Тиквеш	Кавадарци	3.476.786	655.221	18,85%	12.815	2,56
5	Струмичанка-Конфекција	Струмица	107.371	32.211	30,00%	630	2,56
6	Струмичанка-Предилница	Струмица	2.040.055	612.017	30,00%	11.970	2,56
7	МЗТ Леарница	Скопје	3.757.178	926.144	24,65%	18.114	5,11
8	Пролукс	Прилеп	1.212.165	181.121	14,94%	3.543	5,11
9	Словин Југоокта	Скопје	918.930	117.965	12,84%	23.072	0,51
10	Еуропрофил, с. Алданци	Крушево	357.904	118.342	33,07%	23.146	0,50
11	Карпош-Одржување	Крива Паланка	84.517	44.511	52,67%	871	51,13
12	Млекара	Струмица	157.226	24.235	15,41%	4.740	5,00
13	Земјоделско сточарски комбинат	Струмица	774.959	60.363	7,79%	11.806	5,00
14	Деловен центар-Винојуг	Гевгелија	1.171.838	1.035.399	88,36%	202.507	5,11
15	Млекара	Прилеп	508.719	59.988	11,79%	1.173	51,13
16	Жито Малеш-Свињарска фарма	Берово	819.601	98.679	12,04%	1.930	51,13
17	9-ти Мај	Неготино	808.999	315.087	38,95%	6.163	51,13
18	Стоковна кука Корзо	Битола	800.000	150.436	18,80%	29.423	5,11
19	Интернационал	Велес	1.789.522	536.857	30,00%	10.500	51,13

Акциите ќе бидат понудени на берзата најмалку 7 дена по нивното објавување.

Врз основа на Законот за хартии од вредност Управниот одбор на АДГ Пелагонија - Скопје, објавува дел од ревидираниот финансиски извештај

ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРОТ

Според наше мислење, приложените консолидирани финансиски извештаји во сите материјални аспекти, освен за ефектите на усогласувањата кои би можеле да се сметаат за потребни во поглед на количината и вредноста на залихите, како што е приложено во ставот 3, реално ја прикажуваат финансиската состојба на друштвото на 31 декември 2001, како и резултатите од работењето за годината што завршува на 31 декември 2001, во согласност со законските прописи и прифатените сметководствени стандарди во Република Македонија.

КОНСОЛИДИРАН БИЛАНС НА УСПЕХ за годината што завршува на 31 декември 2001 (во илјада денари)

	31 декември 2001
Приходи од продажба	1.891.270
Останати оперативни приходи	100.573
Сопствени производи употребени и капитализирани	1.365
Промена на вредноста на залихите	146.447
Трошоци за суровини и материјали	(684.454)
Трошоци на вработените	(647.300)
Амортизација	(54.430)
Останати оперативни расходи	(721.938)
Оперативна добивка	31.533
Нето расходи од финансирање	(2.865)
Добивка од редовно работење пред оданочување	28.668
Данок на добивка	(3.571)
НЕТО ДОБИВКА ЗА ФИНАНСИСКАТА ГОДИНА	25.097

КОНСОЛИДИРАН БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА на 31 декември 2001 (во илјада денари)

А СРЕДСТВА	31 декември 2001
НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА	
Нематеријални средства	304
Материјални средства	712.010
Аванси за материјални средства	127
Финансиски вложувања	29.115
Вкупно нетековни средства	741.556
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	
Залихи	540.820
Побарувања од купувачи	804.319
Други краткорочни побарувања	121.067
Парични средства и хартии од вредност	108.308
Вкупно тековни средства	1.574.514
АВР	17.591
ВКУПНО СРЕДСТВА	2.333.661
Б КАПИТАЛ И ОБВРСКИ	
Запишан капитал	318.765
Законски и други резерви	665
Пренесена загуба	(37.472)
Добивка за тековна година	25.097
Вкупно капитал и резерви	307.055
Долгорочни обврски	65.868
Краткорочни обврски спрема добавувачи	613.606
Други краткорочни обврски	1.224.408
Обврски за даноци	22.923
Вкупно обврски	1.926.805
ПВР	99.801
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ	2.333.661

ОБЈАВА

Врз основа на членот 5 од Законот за исплата на платите во Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/2002 и 46/2002), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

Просечната месечна нето плата по работник за месец јули 2002 година неможе да изнесува помалку од утврдена на ниво на оддел и тоа:

Оддел	Назив на одделот	износ
01	Земјоделство, лов и соодветни службени активности	6603
02	Одгледување на шуми, користење на шуми и соодветни службени активности	6081
05	Улов на риба, дејност на мрестилиштата и рибарските фарми, службени активности во рибарството	5704
10	Вадење на камен јаглен и лигнит, вадење на трест	8451
11	Вадење на сурова нафта и природен гас и службени активности во производството на нафта и гас, освен истражувања	0
12	Вадење на руда на уран и ториум	0
13	Вадење на руди на метал	0
14	Вадење на други руди и камен	8694
15	Производство на прехранбени производи и пијалаци	9311
16	Производство на тутунски производи	8171
17	Производство на текстилни ткаенини	4295
18	Производство на предмети за облека: доработка и боење на крзно	3560
19	Штавење и доработка на кожа, производство на куфери, рачни торби, седла, сарачки производи и обувки	2358

20	Преработка на дрво, производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал	4766
21	Производство на целулоза, хартија и производи од хартија	7783
22	Издавачка дејност, печатење и репродукција на снимени медиуми	9003
23	Производство на кокс, деривати на нафта и нуклеарно гориво	11141
24	Производство на хемикалии и хемиски производи	10490
25	Производство на производи од гума и производи од пластични маси	5610
26	Производство на производи од други неметални минерали	10293
27	Производство на основни метали	8485
28	Производство на метални производи во металопреработувачката фаза, освен машини и уреди	5550
29	Производство на машини и уреди, неспомнати на друго место	6488
30	Производство на канцелариски и сметачки машини	7561
31	Производство на електрични машини и апарати, неспомнати на друго место	7476
32	Производство на радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати	4698
33	Производство на прецизни медицински и оптички инструменти и часовници	11517
34	Производство на моторни возила, приколки и полуприколки	5206
35	Производство на други сообраќајни средства	7418
36	Производство на мебел и други разновидни производи, неспомнати на друго место	4483
37	Рециклажа	0
40	Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и топла вода	10555
41	Собирање, пречистување и дистрибуција на вода	7556
45	Градежништво	5429
50	Продажба, одржување и поправка на моторни возила и мотоцикли, продажба на мало на моторни горива	8021
51	Трговија на големо и посредничка трговија, освен трговија со моторни возила и мотоцикли	10122
52	Трговија на мало, освен трговија со моторни возила и мотоцикли; поправка на предмети за лична употреба и за домаќинствата	4943
55	Хотели и ресторани	5861
60	Копнен сообраќај, ценоводен транспорт	6436
61	Воден сообраќај	0
62	Воздушен сообраќај	5023
63	Придружни и помошни активности во сообраќајот: активности на патничките агенции	11755
64	Поштенски активности и телекомуникации	12639
65	Финансиско посредување, освен осигурување и пензиски фондови	13902
66	Осигурување, реосигурување и пензиски фондови, освен задолжителна социјална заштита	17932
67	Помошни активности во финансиското посредување	21294
70	Активности во врска со недвижен имот	11946
71	Изнајмување на машини и опрема без ракувач и изнајмување на предмети за лична употреба и за домаќинствата	3446
72	Компјутерски и сродни активности	7976
73	Истражување и развој	8659
74	Други деловни активности	8473
75	Јавна управа и одбрана; задолжителна социјална заштита	6962
80	Образование	6385
85	Здравство и социјална работа	6766
90	Отстранување на отпадоци и ѓубре, санитарни и слични активности	7637
91	Дејност на организации врз база на зачленување	10014
92	Рекреативни, спортски, културни и забавни активности	6794
93	Други услужни дејности	9017
95	Приватни домаќинства со вработени лица	0
99	Екстериторијални организации и тела	0

Министер,
Бедредин Ибраими, с.р.

СОДРЖИНА		Страница
	937. Закон за банки за микрофинансирање.....	7
	938. Закон за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва.....	9
	939. Закон за задолжување на Република Македонија со кредит кај Кредитната банка за обнова ("KFW") по Договорот за кредит за Проектот за наводнување на јужниот регион на Вардар.....	10
934.	Закон за конверзија и замена на дел од долгот на Владата на Република Македонија кон Владата на Соединетите Американски Држави во проекти со развојни цели преку предвремена отплата и отпишување.....	1
935.	Закон за правата на прогонуваниите и затвораните лица за идеите на самобитноста на македонскиот народ и неговата државност и на членовите на нивните семејства.	2
936.	Закон за изменување и дополнување на Законот за утврдување и наплата на јавните приходи.....	5
	940. Законот за дополнување на Законот за платниот промет.....	11
	941. Закон за правата, обврските и одговорностите на органите на државната власт во поглед на средствата во државна сопственост што тие ги користат и располагаат....	12
	942. Закон за дополнување на Законот за ревизијата.....	16
	943. Закон за сметководството за буџетите и буџетските корисници.....	17

**УСТАВ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
со амандманите на уставот I - XVIII**

2002
ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ,
ц.о. С К О П Ј Е

300,00 денари - МЕК ПОВЕЗ
400,00 денари - ТВРД ПОВЕЗ

**CONSTITUTION
OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA
WITH THE AMENDMENTS TO THE
CONSTITUTION I - XVIII**

2002
OFFICIAL GAZETTE OF THE REPUBLIC
OF MACEDONIA
Skopje

400,00 денари - МЕК ПОВЕЗ
500,00 денари - ТВРД ПОВЕЗ

НОВО!

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ

**ЗБИРКА
НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА
НА ИЗБОРНОТО ПРАВО
- со коментар и објаснувања -**

2002
ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ,
ц.о. С К О П Ј Е

400,00 денари

Цените се со вклучен ДДВ.

944.	Закон за задолжување на Република Македонија кај Европската банка за обнова и развој по Договорот за кредит за Проектот за унапредување на цивилната воздушна пловидба.....	24	950.	Одлука за именување претседател, членови и нивни заменици на регионалната изборна комисија на Изборната единица број 2.....	36
945.	Одлука за воспоставување дипломатски односи меѓу Република Македонија и Република Екваторијална Гвинеја.....	26	951.	Одлука за именување претседател, членови и нивни заменици на регионалната изборна комисија на Изборната единица број 3.....	36
946.	Одлука за давање согласност на Програмата за унапредување на водостопанството за 2002 година.....	26	952.	Одлука за именување претседател, членови и нивни заменици на регионалната изборна комисија на Изборната единица број 4.....	37
947.	Одлука за замена на правото на сопственост на земјоделско земјиште.....	26	953.	Одлука за именување претседател, членови и нивни заменици на регионалната изборна комисија на Изборната единица број 5.....	37
948.	Протокол од разговорите водени помеѓу македонската и кинеската делегација за изградба на ХЕ "Козјак".....	26	954.	Одлука за именување претседател, членови и нивни заменици на регионалната изборна комисија на Изборната единица број 6.....	37
949.	Одлука за именување претседател, членови и нивни заменици на регионалната изборна комисија на Изборната единица број 1.....	36		Објава за просечната месечна нето плата по работник за месец јули 2002 година.....	62

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Крум Коцарев.

Телефони 298-860, 298-769. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.